

УНИВЕРЗИТЕТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ

LII 158
лек.др. 13023

ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ

ОСНОВНИ ЕСТЕТИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСТ ОД XIX ВЕК
СО ПОСЕВЕН ОСВРТ ВРЗ МУЗИКАТА

- ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА -

СКОПЈЕ, 1985

СОДРЖИНА

Предговор	стр. 4
Глава I УВОДНИ РАЗГЛЕДУВАЊА	6
1. Услови за развитокот на уметноста во Македонија во XIX век	7
2. Ослободителната идеја како поттик за уметничко создавање	19
3. Влијанија од други културни средини	31
Глава II ФОЛКЛОРОТ КАКО БАЗА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТВОРЧЕТВО	48
1. Значењето на собирните акции и на печатените зборници од фолклорни творби	49
2. Естетичката позиција на творчеството и авторскиот третман на фолклорната материја	64
3. Видови и особености на градската песна	81
Глава III ТВОРЧЕТВО ПОВРЗАНО СО ЦРКОВНАТА ИДЕОЛОГИЈА И ПРАКТИКА	92
1. Византиско-словенската основа на литературата, ликовните уметности и на музиката од духовната сфера	93
2. Музичко творчество врз Хрисантовата невматска нотација	107
Глава IV ИНДИВИДУАЛНОТО УМЕТНИЧКО СОЗДАВАЊЕ ПОД ВЛИЈАНИЕ НА РОМАНТИЗМОТ	132
1. Некои карактеристики на новите форми во домаш- ната уметност и нивните главни реализатори	133
2. Уметничкиот продукт и неговиот реципиент	165
ЗАКЛУЧОК 175 ЗАБЕЛЕШКИ 187 БИБЛИОГРАФИЈА	210

ПРИЛОЖУ

Во овој тул се претставени неколку подзападните творчески определби во македонската уметност од иниот век до овие и посредствените, идејните и востотничките прикази што се однесуваат до тој време кај нас. Изложените согледувачи на проблематиката произлегуваат од посегните резултати во иселувачкото и прородбенската епоха, потврдени во живопис мора и ини иселите пособни просучувачи на историското развиене на македонското музика, започнати кога крајот на XVIII век.

Музичките текови вклучени во целиниот културен растеж на времето не можат да се разгледуваат изолирено од другите уметнички пројави во македонските урбани средини. Во иниата година поврзаност откриваме некои специфични побуди што се рефлектираат само во тековите полусеја, туку излегуваат и во одделни структурирани елементи на творчките остануващи. Тие досега оттаму што потекнуваат од потој внатешните традиции на фолклорниот иакон и на домашното културно творештво, како и од заедничката иносеменост кога усвојувале на неки кратки форми од западната уметност.

Според тоа, сопстви логично се поставува водечката да се споредат востотничките постулати на одделните уметнички естетики во иниот XIX век и да се посочат посушествените разлики меѓу нив, што произлегуваат од особеностите на секоја уметност. Дотолку повеќе што оваа тема досега само потен е затитувана во македонската естетика. На овие страници таа описаноста е извршена

продуцно од аспектот на изучниот ракови пат, кој и самот, во текстуалната компонента на високите партни, содржи елементи од литературата тематика на следниот период.

Во обработката на одделните подгледи се вклучени повеќе симболи за изучничко-теоретичките и за преродбенските дејци како изјавни посилки, што разутврдуваат да имаша потражувачка работа во тие искоси. Ваквите симболи од историско-теоретски карактер се делни кореспонденти со некак појави и творечки доштица во литературата и во ликовните уметности од истиот век.

Се надевамо овој ја користам можността да му се заблагодарим на проф. д-р Грга Старделов за неговите драгоценни совети при оформувањето на овој труд. Ну се заблагодарувам и на д-р Јанко Григоровски за посочената литература во којка се употребите разгледувани, како и на проф. д-р Цветан Гравдилов за суместните им окулни целесобруденост вклучуваше на материјалот од ликовната сфера.

АВТОРОТ

Скопје, февруари, 1985 година

Глава I

УВОДНИ РАЗГЛЯДЫ

1. Услови за развиток на уметноста во Македонија во XIX век

Сите посочени македонски и македонско-македонскиот континуитет и на македонската култура во Македонијот најдобри се иницијативите и отворените доделат на един или друг начин до констатацијата дека некој во кој се одигрува македонска преродба претставува очевидна пумена во која се сумираат сите стапинки за остварување на народните иднили; во која се прифаќаат во вид на освојување на националното битие, прифаќаат некој вливачки и влијанија и други кои иднат време. Константите во иницијативите иницијативите и во историјата на други европски народи, како и некој најдобар, очигледно се, берат поддршка на своите национални вредности и тоа воспоставување на идниот континуитет од средновековието до најисточните останати процеси. При тоа, кој секој одделен народ сојузник споменати што ја определуваат суштината на неговиот авторитетен росток.

Специјалните што ја карактеризираат македонската преродба произлегуваат од некоје надворешни фактори, како и од внатрешните останати преследувачи под влијание на сопствените противречности, кои доведат кој паумлив крај на Отоманската империја. Но токму тај сореднив крај на "болнот од Босфор" условува вклучување на цела нова разновидна влијанија во македонските простори, кои се реадаптираат во сферата на македонската култура од религијата до уметноста, од стапините до естетичките норми.

Надворешните влијанија ја зафатат естетичката сфера на македонските начини. Тие се инфицираат во оние облисти на останатиот живот во Македонија, со јасна тенденција на иницијативите иницијативите да обезбедат - во тој период особено преку вредностите

на духовната култура - потрејни вештици во начин на интегрирана и сконцентрирана структура на стратешки најчувствителниот дел на Балканот. Надворешните влијанија дојдат од соседните земји и од културите на големите народи, чии интереси повторно или непосредно го трансформираат нашето подрачје.

Тој вистување на интереси е влијаније во текот на минатот век со посеке ги покажува своите негативни репериуси врз очакуваните македонски културни преобразби во подлинот автократичен вид. Најстојниот на културите достојан е што сина превентирана пред еден народ во моментот на неговото повторно ослободување да го спаси семето посеки на овој почвја, таа ја индуцира историската ослободителна идеја, а културните и уметничките вредности ги деградираат во повишијата во која тие се потчинуваат на костични и конуметички интереси.

Тој не едни дена основните процеси на културниот расток во Македонија искат да бидат испрени во целосната искоочност кон увозување на нови, савремени форми на очитоствениот живот и иакво квалитативно и количитечно обогатување. Голем дел од тие нови форми се изградуваат во македонската културна средина чија веома проникнување во домашните традиционни културни вредности со сине од соседните народи, што води кон вслизување на народите и претставува трајно политички компоненти од нашиот сакупен расток. Но сигурно е дена настапата ситуација, способна да втората половина на минатот век, влијанија врз сознанието на еден - во другите иницијативи средни популарни - реалији меѓу домашните културни сили, со доказувачки последици во сферата на духовната култура. Доведето на личев според кој тој го

разбираја светот како поле за културен патување меѓу народите, во коговета земја ја покажала својата општина или патувањето на сопствите граѓански монархи во доминионализаторската политика кон Македонијот народ.

Свој факт разновидно и многукратно се спроведе во текот на созревањето на македонската култура од минатот век. Во неката историографија тој доволно аргументирано е свидетствуан¹, така што останува да се проучуваат посебни резултатите од разновидните влијанија – национални и идеоложки – во одредни области на ситеествениот и културниот живот во Македонија. Тие влијанија ги употребуваат процесите на културната изградба, односно водат кон ретардација на луксузното творчество, која и во однос на соседните народи во известни дејности кој има и до денес ја чувствуваа.

И во основата на нашиот културен растек сепак остануваат практиче вградени елементите на доминантите автохтони традиционни вредности, кои и на одреден начин – им даваат специфична боја и видиковачен карактер. Сепак и многу-важното уиско творчество, напоредно со кое во време на отоманскоот владеење ограничило – неко сведено до минимум – во писмената традиција пренесувана и во литургиски религиозни обреди, како и создавањето на солунскиот соодветен книжни творби, се покажало толку животворно што останала главна оска околу која се вплотуваат и се нови достигнува во луксузната сцена. Но иконстанта што се пројектува и во најтешките векови на народниот живот, таа првока имала кај творчичкиот континуитет кај Македонецот, добива нова, на своејден начин поставена и потпушта доминантна улога

во овие творчески потоци во време на Прородбата.

Средбата на севкупните духовни вредности од концепцата традиција со еден дел од преливостите на западноевропската култура и уметност, пред се со принципите врз кои тие се поставени се одигрува уште во првата половина на министот век, кога виртуелната на дни система, кое нејзино добрија карактер на судир на две сопствени конвенции, од кој произлегува новата ориентација на колективното и индивидуалното доминантно творештво. Овој процес е духовната сфера доаѓаат некој резултат на општествените движежа во времето во Стогодишната империја и на европскиот континент.

Деконитостичките на капиталистичкото општество во експанзија во министот век се одразуваат на монди спојени начин во соударливите отомански држави. Неизредната внатрешна ситуација, неуспешните војни и постојаното повлекување пред сите од север, доведуваат до сеобење на централната власт и до осилување на узурвија на власт од страна на провинцијските феудални управители. Тие стануваат сопственици на крупни земјопоседи, заграбувајќи ги државните парцили и земјата на селаните. Во текот на оваа ситуација се забројуваат миграционите процеси, кога и во Македонија доведуваат до зголемување и развој на градовите².

Македонското наследство во новите градски средини и многу поволни услови за историјски и културен напредок. Извлегувајќи постепено во чаршијата, тие ги закрепнуваат своите позиции во капиталистичкото, а потоа един илегален дел се вклучува и во разновидни трговски сафати³. Особено тие доведуваат до формирањето на еден позамокни спој трговци, кадарии да го насочат своите

внимание и кое простирува на радиусот од своето основно дејствување, односно да вложат средства за поддржано зачувување на сопствените интереси. Имено, борбата за домашните парди, водена ирале се против грчките трупи, барака нови, се положени, посуштили форми⁴. Погребата од сопствени училници во кое ќе се оспособуваат претставниките на овој граѓански слој за вклучување во современите токови на стапениот времен, била единствена уште во првите децении на иднината нека. Групацијата со сопствените Србија и потек и со неком средноевропски и руски центри, внесува нови идеи и нови гледали на животот и на сопствената стварност. Овде спаѓаат и првите обиди за пониквање, потој и новите неизвестни и неизобичаени уметнички исказувања.

Во граѓанските училници на македонски народен јазик, формирани во повеќе наши урбани средини, покрај работата над овладувањето на најразличните дисциплини, со инцизијатива и првото обиди за уметничко исказување, по своите имена суштоствено поникнува од традиционното. Капоредно со овие никупи на познати, квалитетно нови уметничка дејност, слични на нив се јавуваат и во постарите културни живот на групациите, организирани во рамките на ирмено-училништите опитници.

Основната карактеристика на тие пројекти, кои со текот на времето добиваат се покрзени уметничка имена и подврзувањето на првия план на индивидуалното во нив, авторското обликување кое што се застапува и со лична сопственост на уметникот, икономска колективна сопственост на фолклорните творби, кои во прв ред, на своеиден начин му припаѓаат на нивниот интересетор⁵. Имено, тоа е резултатот од постепеното усвојување на

теоретичните принципи и естетичните норми на западноевропската уметност во кинематографот и тоа, што го симболично иако средба ме два естетички системи – доминантот традиционален фолклорен систем и споменавајќот западноевропски – што претставуваат вистински сујум на два начини на уметничкото искуство.

За тоа време што го карактеризира додумните отстапуваче од првата, и со покараленото усвојување на втората форма на уметничкото созисание, време што речиси се сознаѓа со одигрувањето на слични процеси кај соседните балкански народи, пакуваат имените домашни и странски автори – пред се теоретичари и естетичари на книжевноста и уметноста и фолклористи, кои што најчесто од литературен аспект ги квалификуват условите во кои се одиграле овие процеси и последиците што се рефлектираат врејамот на книжевниот развој на кинета – како и на другите југословенски и балкански национални средини⁷.

Пакош од иницијатива до зданилски соредувачи, проследувајќи има определени редови на народното творештво, во пример, има југословенската и балканската народна епика, стапувајќи во усвојувањето на новите книжевни дела, структурално високоиздадени вреје, но иако суштински и припаѓаат на една нова естетска реалност, која што фолклорно ориентиранот човек може текко ја прифаќа. Истотиот начин на естетичко усвојување ни отворноста на фолклористичките творби во кои се објективните форми со коишто некој животен вистински на едно дадено министо, не може лесно да ја прифати филмската на индивидуалното уметничко дело како стварност различна од објективноста⁸. Тогја ќе ги прифати новите форми на уметничкото созисание во моментот кога тие ќе станат неразделно поврзани со целите на националните драмијади во кинета.

попречје, како веќино средство во борбата за идната реализација⁹.

Зборувајќи во овој икономски значаен остетички процес што се одигрува во еден преломен период од нашата историја, можеме да констатираме дека појавите на радикалната фолклор-индивидујално творештво, карактеристични за доминот на литературата се однесувачи и за музиката и за ликовните уметности, каде пото така јасно дојде до искраа средбата на споменатите две остетички концепции, се разбира со определени разлики во резултатите, што произлегуваат од специјалните и од различните изразни средства на овие уметности. Но сите тие се развишват врз етнородни појдовни основи. Сите произлегуваат од традицијата и од богатството на нашот фолклорен народ, како примарен елемент вграден во структурата на новите уметнички остварувања. Фолклорот е оваа константа која што појаснедено и најпрвинка иако некогаш го обезбедува континуитетот и специјалност бидејќи на уметничкото творештво во Македонија. Неговото својство да се иконзува и во времето, приложувајќи врз традиционалната основа нови варијенти и видоизменети содржини, доведува до тоа во автороките реализације од минатот век покрај неодредено фолклорни бедеми предимно да бидат опфатени најкарактеристичните елементи на новонастапените народни творби, во кои е одразена новата животна отврдност.

Иториот вводнички елемент на иакото автохтоно остетично иконуство, преткажено во автороките остварувања од минатот век е радициско-дужовната компонента, која пото така променлигува од традиционалните содржини врз кои е поставена нашата и синтесловенската иконостас и култура. Ова иконуство добива нови валири во

ХІХ век, соодветно на съществените потреби на времето. Првите литературни творби от преродбенският период третират и толкуват роли свещни теми и мотиви, трансформирани до ини неком споделени икони чрез които да се подчертава иконата на съвременните автори.

За оваа етапа са именото литературен рачник Блаже Коневски вели: "...книгите на првите македонски писатели по своите числови структури главно ја репродуцира³ средновековната религиозно-учебна литература. Но се сенки интересни во подобностите, во она што претставува илюстративен материјал за темите што се разговараат. Особено во книгите на Пејчиновски тие подобности често живо осветяват одделини страни на животот и разбирањата на македонскиот селанец од она време". И почитну: "...Чеството на црковнословенскиот елемент во тие текстови е ужас сално. Не работи, встапност, во специјален контекст на црковнословенскиот јазик, како јазик на повисоката култура, со народниот македонски јазик, што доврши се способствува на литературна употреба. Еден таков контекст претставува, како што е познато, исходицем и многу значаен фактор во формирането на един нов литературен јазик".¹⁰

Што се отнася за ликовните уместности, во или во тое време допуска претежен одполувалето од религиозните теми и сличните икони са свестни съдържания. Авторските остварувања во овој жанр, според това, точно се поврзани со потребите на црквите, со обликуването на црковните простори, къде нема отстапуване от библийните сцени и от "древните канони от кои никога видяните съдържали не сликарстват".¹¹

По понаду карактеристично е црковното човечество во македонија во минатот век, каде се јавуваат автори што создават врз основа на реформираното византиско иконостасно иконосно - такните членаречената Христова иконија. И иако уметност, некоја врочешка и икономска изумка со која се служат, е основана врз традиционалното средновековно византиско-словенско иконостасно писмо и иконастата теоретска основа. Но земите кога оваа иконостасност била свидетелство на преличуваче на некоја револуција или делови од кои да потредате на богослужбата, или изумичите "сочиненија" на авторите од минатот век, покуваат според определени иконографски типотии, со обновувајќи иконографската иконостасност во иконографски форми на следећи век, творечки поизвлеќи иконија.

Индентно е од авторите разултатот што им се достапи од овие објекти, некоја публикации за иконографската иконостасност во времето - фолклорот, е претпак и во сите творби со религиозни содржини. Во литературата тој е јаснот на иконијата раскажувач од кој пренесствува внатрешен дел од авторскиот ликовски фонд, некој, врочешки, и остаток стрмен и народен јазик да се поднесе во иконостасното творештво. Во иконографските уметности тој е рустичноста описанена од рако на самојки изгради¹², а во присниот иконски творештво обликувани под влијание на народната, пред се на новата градска иконија, што го забележуваме во некои ликовија иконостаси од тој период.¹³

Претпак фактор под чијето влијание се создавалт иконите доле. Но иконографската уметност од минатот век се веде споменатите содржини и форми на византиско-српското творештво и римитејарски-

от дух и наред што тие го внесуваат кај нас. Расширило се нека уметничките форми од свој вид го носат почетот на почетни призори во техничкото сопствувачко на творечкиот чин, што би можеде да го обидимо некој процес на иакотрно созревање на авторите, во условите под кои тој се одвива. Заато, некој автори од некојштот век морале да сопствуваат повеќе различни проблеми, чие што присуство јасно е одразено во овие наши уметнички реализации. Овде не стапува избор само за усвојувањето на техничките постулати на литературите и на уметничките форми, ниту само за објективните можности на авторите да го проектираат својот интелектуален хоризонт во конкретната средина време. Стапува избор и за цела наша социјална подредка фактори - од коишто и во уметничките творчи да воспостават стилски пријатив континуитет меѓу културно-уметничкото наследство и сопствите нови творечки исходи, да освукнатте можности на конкретната средина да ги прифаат таквите интонации и да им обезбедат новолен растеж на почетните творечки резултати. Други и оние некојшките постулати и уметнички, кои во втората половина на векот имале можност волитејќи да се вградуваат со актуелните спектаклски и уметнички ликови во некои културни центри подвор од Скопјанското карство, па и да ги проведат и да ги потврдат таму сопствите креативни способности, во сопствената средина имале можност поканети ученици да ги развијат, поради напредните неподолни соодветии - од напостоејќето на оформените литературија јазик до иакономиранието на овие наши спектаклски механизми што обезбедуваат напредок културен развој.

Не сепак, најзапаките на иакната активност, особено

онце на литературните дејци се следство на напасите на Македонскиот народ "... да се ослободи од властите и да отми во редот на културните народи".¹⁴ Тако поглави имаше несомнено влијање во културно-историскиот поглед, како бара да идниот развој на литературата и на уметностите кој има.

Се текот на времето ситуацијата на културно-просветен план се менувала, употребувајќи и последни промени во одделните интелектуални уметнички пројекти. Премините во сопствените односи во Македонија во текот на идниот век различно влијаат врз континуитетот редок на дамето уметничка школа. Но идниот перспективен почеток со развојот на македонските грчови и просперитетот на материјално опиралниот трговско- занаетчиски слој на домашното граѓанство, состојбата вистински се вклучува во идните години во некот. Сите просторијации на подворенски план, предвидени илјадиција од текот на настани и од вклучувањето на интересите на српските сили и на сасадите на овој дел од Балканот, покажуваат симбиотички односи и во културните движења во Македонија, простројување на домашните интелигентуални сили, нејзини конфронтации. Тако засочнуваат на планот на сопствот културен подем, пред се околу клучното правило на литературниот јазик, и потоа се рефлектираат во овие сфери на сопственот живот.

Последните децении не секот донесуваат никакви паралелини сопствени во културната сferа. Тек е време кога на икономирливот полигон на културно-просветните сferи ги вклучуваат копјата пропагандите на другите сопствени култури. Отреајќи се да вредат континуирано и се дослабо влијаат меѓу населението, иако и то-

Бројни ученици во сите неговани и во иницијативни места во Македонија организираат револуциони приредби, иницијативи и јавни, каде се демонстрираат ученичките уснени предавници и на изведбата на литератури и музички творби. При тоа, се стимулираат иницијативите и се лично творечтво кај учениците, кое грижливо се насочува кон изворите на сопствената национална култура, ако кон ова го додадеме фактот дека тоа е време на се понитензијална дејност на некоја црковни и градски херои и инструментални ансамбли, литературни дружини, читалини, драмски групи и слично, ке констатираме дека поводите за уметничко творечтво кај нас во тој период биле бројни и разновидни.

До во рамките на оние активности меѓу простор останувало да расцут ишаката автентична уметничка мисла, необременета од сокривени и идејни иницијативи на некоја од пропагандистичките каузи. Този простор го открил имена на трудовите и на имена на први инострани, кои дадоа драгоценни импулси за обновувањето на македонскиот литературен јазик, во активноста на оние културни дејци што придонесоа за продолжувањето на традицијата на ишаката средновековна иницијатива и уметност. Ваков простор избегало особено во доменот на фолклористичките збирки и резултати, во ракописите и почетоките обијекти со имена на првите македонски уметници, иако оваа за ишаката уметничка нација беше иако, во прв ред големиот обијект на македонскиот фолклор - благотворно содржавајќи врз целото културен хоризонт.

2. Ослободителната идеја како поттик за уметничко създаване

Националното осъзнаване на Македонският народ, неговата съществена и културна преродба во министът век осинчуваш исто-времено и ръвквате во нови условия на ослободителната идеја като конечна цел на сите вакошки народни стремежи. Конку и на какъв начин тази идеја е вляпана во уметничкото творчество зависи от характерот и потниката на либерализирането на македон-сийст идентитет. А този процес е, без друго, покинут и во нив елементи посложен от националната преродба на съседните наро-ди.

Съближениите словенски народи, на пример, избоядиха се на периферията на Отоманската държава, создано съдии имигрант-ски ядра зад неяните граници като значајни фактори во организирането на ослободителните движение. Вс XIX век "...Србија всеки на извесен начин ја изживуваше својата преродба, формирај-ки ја е државната самостојност на добар дел од националната територија, а Бугарија икономично живе је изисчиваше и ја разширяваша идејата на Пансија, малку и сеуете во имигрантските колонии во Русија и во Румунија..."¹⁵

Ситуацијата во Македонија беше икономска, между другото и народи најзначајната геополитичка положба. "...Македонците се нао-тиха во централен дел од империите Отоманска Империја и Сър-българия и недосреден контакт со всеки ослободени и државно конституирани национални земји. Този во голяма мера ни ја одчинише можността за извесен трансфер на иденти и организира-ният контингенти се собствената имиграција. Така че ситуацията не изживуваше на формирало сопствени колонии кои би иконом-ско-лободили (и покогнат) сиција на границите на Татишевиците..."¹⁶

Граница кога теки со избјаке во делоку попозната положба се реализирале на своите мисионарни цели. Нојската Царградска патријаршија, користејќи го кепосредно кругот на најважните претставници на Портата, во съобразност со борбите за право, дејствуваше преку своите црковно-училишни тела за прашување на грчкото влијание меѓу Словените зад нејзините етнички граници во Империјата, односно за остварување на францијската кауза.

Во такви околности своето ослободително движење Македонскиот народ морале идејно да го изградува на сопствената почва, настојувајќи да го воспостави континuitетот на домашното автожично културно наследство. Сиревето на ослободителната идеја во Македонија, според тоа, добива најсилни морални импулси во открадвачкото на најсветите методи од народниот живот, во воспуштајќото на великата мисија на домашните средновековни културни дејци, во реконструирањето на најбогатите страници од историјата, опфатени во ракописниот фонд и во фолклорната ризница. Ведадруго, известно влијание се разновидни – новеќе позитивни – репериуси кре идете ослободително движење имаат и низата учесници од Македонија во востанијата на соседните народи за ослободување од Османлијското ропство.¹⁷ Тие први нај нас ја воспоставуваат идејата за воспоставување на јужнословенска или балканска единица, може да им била туѓа и на голем број народни дејци од подоцнежниот период.¹⁸

Култот кој минатото во првата половина на XIX век се воспоставува како база за идеолошка поставеност и надградба на ослободителните цели на борбите за независност и суверенитет на Македонија.

богатството движение. Од духовното братство на македонците се появиле
се првите многу имена и изрази за новото македонско и македонско-
чуланско уметничко творчество. Прил се симеон Константинов и
слободата е вграден на икони и да е имена по уметничките творби,
а и да ги изобрази особено во писмите писани на македонскиот јазик,
изграждат и во новата уметност, создавана под силно слово-
влијание. Този творец и во поиндики речи потврдил и македон-
ираше од обновите имена и имена на тие имена без среща
на разнovidната тематика припадност на обичните творби. Така,
во служба на македонското движение можеле да бидат и само писаните
и народните цитати - јазик и отпорот против власторството,
туку и писанта за Кирил и Методиј или имената икони во храмот,
историскот имена на црковнословенски јазик или некоја македон-
исторска септима во текотите на првите иконтели од тој
век.

По споменатото кум Константино, од времето на всел-
кот особено значајно место заемаат личностите, ликовите и дес-
етото на словенските учеци Кирил и Методиј. Сознанието дека
тие се родува од Македонци, доколку се има поттикнувало прв-
те пројекти на спасителската именост и култура и доколку првите
словенски книги се напишани на јазикот на македонските словени,
то исполнувало пукето со гордост и самодоверие.¹⁹

Уште во 1898 година во еден од едни споменикот
Димитрија од Криоплатничко, меѓу другото вели: "...За мостот на-
значувале се заложи најмногу г-н Михаил Македонски, заложи суж
дади Македонци и службата је тешка по словенски. Од тога било имен-
но посто очеично Македонија да страда од Гризче, па тако не им

девашт и дланоска мир, кадо сите знаат дека Македонија била постара држава и од нивното царство. Иако сие се имале нови словенски учители и просветители Кирил и Методиј, когато го оставил јазичкото словенско писмо. Тие се родум Македонци на Солун, сливнати простолинии на Македонија...”²⁰

Овдог не е чудно што многу приказ изградени во Македонија во минатот век им се посветени на солунските браќа, позеко тојки се копани за нив, голем број училници, читалишта и други културни институции го носат името им до присвирото сликарство и бројните икони нивните ликови доидват споменици на културностите.²¹ Денот на словенските просветители се празнува појасочено во цела Македонија како училници првици. Приредбите со културно-училишни програми што се одржуваат на тај ден во македонските училници, од времето на велот стапуваат со поразници и побори. Тако се искажа потка, меѓу другото, за прв пат се претставуваат творчките обичи и обичаји на коишко се симба во македонски средини.

Само именчади е фактот што тематскиот круг повреди со дејноста на Кирил и Методиј, особено обогатен во XIX век има проучувалето на трудовите на некои истакнати сликари, чии што резултати покрај делумно и до македонските културно-просветни додци,²² во својот третиен баре една возвишен и посуштина на словеност, чии што објектуации најче се искажат век иконо од композиците на поранешното литературен и уметнички израз што нумизмати ги имаат доказите за словенската традиција.²³ Јасно е ја искажана човек се имајат основите на култура и симболите кои во сие време се поставуваат основите на

нисменоста и книжевноста на Јужните и источните Словени. "Искажувајќи се само на својот јазик, Словените останават слободни и независни, во широките предели на сознанието и истражувањето. А и другот и тиречкиот јазик во книгите ги воведе словенските народи, сега осамостоени иближени во заедницата на ветската култура и книжевност".²⁴ А тоа капитално дело, започнато во Македонија, каде и во идните векови, и покрај неблагопријатните услови, се создават многи значајни споменици на словенската писменост, не можело да не се одрази благотворно во десетиците на културната преродба во минатиот век.

Култот кон македонските дејци од минатото ги опфаќа и учениците на Кирил и Методиј, пред се Климент Охридски и неговиот соработник Наум. Со својата широкопросветителска, можне разновидна дејност Климент станал легендарен народен учител и заштитник, основоположник на писменото културно наследство создадено во Охридската книжевна школа. Тој не е само првиот поглавар на Охридската архиепископија, за кого се создаваат песни, химни и тролари, се опржуваат специјални црковни служби, што сепак заедно претставува илегуваче на неговиот светителски култ, туку тој е и еден од најзначајните писатели на своето време, како и првиот истакнат музички деец во нашата средина, познавач на црковното пеење и на неговата теоретска основа и автор на химни и други напеви, вклучени во домашниот црковномузички репертоар.²⁵ Сета таа дејност на Климент Охридски системно и извојредно пластично е претставена пред јавноста во минатиот век ние резултатите на словенската наука. Мисловната проникливост и високите стилски одлики на Климентовите текстови, транскрибирани и проподлкувани во

трудовите на повеќе истакнати слависти, даваат можност за натамошно користење и развивање на едно тематско подрачје кое произлегува од доминантата почва и се однесува за појавите на неа²⁶.

Така насока во творечните преокупации на нашите културни дејци тесно е поврзана со онката ослободителна идеја при нејзиното обликување во текот на минатиот век, кога своевидно спротивставување на сојузничкиот круг определен од кој и да е пропаганден центар на соседните монархии.

Токму тој народен отпор против несирените претенции на соседите кон Македонија, доведува до обраќање кон подалечното минато на македонската земја, кон нејзините антички великанчи, Филип и Александар Македонски, како гаранција за воспоставување на македонското име и на македонската народна и национална среќа. Во Македонија во минатиот век се повеќе се пират разни преписи и печатени изданија на романот за Александар Велики. За оваа појава Вл. Ристовски меѓу другото вели: "Старата слава на македонската држава и култура почнува да ја развива фантазијата не само на европејците, туку и на жителите на Македонија. Почнуваат се повеќе да се пејат песните за Александар и да се раскажуваат преданија за неговите походи. Тоа налегува и во нашата т.н. Дамаскинерска литература. Го прифаќаат и наимите: писмени пушти. Постепено некогашните географски граници, омеѓени со развитокот на картографијата, почнуваат да добиваат и етнографско обележје, почнува да се создава и единство за македонското потекло на Словените во Македонија..."²⁷

Тој сознание за минатата слава на македонската земја и

уверуваате за наводното словенско потекло на големият завојувач од стариот век било поткрепувано од поодамна и од разни страни. Така, на пример, узте дубровничкиот поет Иван Гундулиќ сметел дека Александар Македонски е Словен.²⁸ Тој податок наиме преродбеници можеле да го добијат и од иниза други слични наводи, што се надоврзуваат еден на друг, така што во XIX век појавата добива определена, иако јасна функција во ослободителната идеја на Македонците, како сознание што му годено на словенското самочувство.²⁹

Во Правилата на Македонскиот востанички комитет од 1878 година на таков начин се подврзува националниот субјективитет на востаниците: "Ние востанавме како поборници на слободата. Со нашата крв што ја пролеваме по планините и горите македонски ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата на нашата левиза: Смрт или слобода..."³⁰ Според тоа, не можејќи да го користат само словенското име иако етнички недостатно диференцирано, носителите на македонското одлободително дело го прифатија територијалното обележје, што ги наведе и античките Македонци да ги прогласат за Словени.³¹

Тој историски процес во Македонија е забележан и од Виктор И.Григорович, по неговото престојување во нашата земја, во 1844-45 година. Бидниот руски оловник напоменува дека во кратката што ги поминал не чул други иниза освен оние на Александар Велики и на Марко Креле. Но поготово што го споменуваде името на античкиот војсководич, во објаснувањето на неговата личност се повикувале на цаскалиите (учителите) и на книгите што тие наводно ги имале за него.

Своевиден придонес кон вирењето на земјата за ваков историски континуитет во македонскиот национален разиток имаат и Стеван Верковиќ и неговиот соработник Јован Гологанов со посвадонеродните песни за македонските антички јунаци и владетели и за божеството трако-илирско потекло на јужните Словени.³² Оваа идеја налегува и во литературното творештво во рамките на задесничарскиот национален романтизам, чијто најизразит претставник е Георгиј И. Пулевски. Од него основаната Словенско-македонска книжевна дружина во Софија имала за цел "да ја прероди народната македонска литература", собирајќи ги во своите редови емигрантите - Македонци, приврзаници на "македонизмот". Во својата поема "Словесна македонска", Пулевски повикува на ослободување на татковината, укачувајќи на нејзиното славно минато, на владетелите Филип и Александар, особено на вториот, којто "...триста лета пред Христо, со Македонци суј вселену повладеј". Слична содржина наоѓаме и во личните творби на Пулевски вклучени во стихозбирката "Македонска песмарка", издадена во Софија во 1879 година, каде се забележани новеске народни револуционерни и комитски песни.³³

Во настапниот период, во почетокот на 90-тите години, македонската национална мисла доживува квалитетно нов подем со дејноста на Младата македонска книжевна дружина и нејзиното списание "Лоза". Идејата на носителите на ова движење, за чиенто означуваче во најсвета културно-историска литература се зацврсти вообичаенот термин "лозарство", првенствено с насочени кон соединување на сите сили во служба на ослободителното дело и кон зачувување на идништа, замитувана од "...севоземски надворешни елементи кои, воодушевени од своите планови и интереси,

сопственачки за нашата иднина, слебодно и со трескава енергија го восилуваат антагонизмот, што и без тоа постои во земјата"³⁴ Дека оваа идеја треба да биде поткрепена и да најде одраз во литературното и уметничкото творештво, сведочи иapelот на "ловарите" упатен кон Македонците за сестрана помош на нивните настолјувачи "...кое, меѓу другото, ќе насрѣкат и еден книжевен потфат".³⁵

Еден од константните начини на борбата на Македонците за остварување на ослободителната идеја бил стремежот за обнова на Охридската архиепископија. Во последната деценија на векот, кога се разгоруваат сите видови на отпорот против постојната состојба, но и против обидите да се впрегне Македонскиот народ од еден во друг јареч, настојувачата за повторно воспоставување на Архиепископијата добиваат нови, конкретни поводи. Војнност, борбата за обнова на оваа духовна институција, како свесвиден центар на домашната писменост и култура, не престанала од нејзиното укинување и потпаѓање на најзнатите епархии под јурдикција на Вселенската патријаршија, во 1767 година.

Колку болно очаквало укинувањето на Архиепископија и колку тоа чувство останало и дури се разгорело во идното столтие, кога се преземаат сериозни чекори за обновата на таа "искра на нашата иднина" – како што ја нарекол оваа духовна уставна прилепчаниецот Тоде Кусев во писмото до весникот "Македонија"³⁶, сведочи и песната на Григор Пеличев за чинот на укинувањето на Архиепископијата, која и денес се пее во охридскиот крај.

Во текот на XIX век, напоредно со националното осознава-

ње на Македонците, настојувањата за реставрација на Охридската архиепископија добиваат идеолошки-политички вид соодветен на односната фаза од развојот на ослободителната мисла. Тогаш се зачестува сознанието дека не може да се постигне успех во спротивставувањето на елинизмот и на асимиляторската политика на грчкото духовенство во Македонија, без постоењето на сопствена црковна институција и воведување на црковнословенски јазик во богослужбата. Това би овозможило и непречено отворање, работа и просперитет на училишта на македонски јазик, според законските узуси на Отоманската империја.

За остварување на овака цел првениците на ослободителното дело прибегнуваат кон ревновидни методи и средства, што одат дури до обидите за унија со католичката црква, под услов да се задржи традиционалниот обред и црковнословенскиот јазик во богослужбата.³⁷ Унијатството во кукушкиот крај, и покирко во југоисточна Македонија, остава известни траги и во луковното творештво од подоцнениниот период, особено во доменот на црковното пеење.³⁸

По основањето на Бугарската Егзархија и потпаѓањето на поголемиот број македонски епархии под нејзина управа, борбата за обнова на Охридската архиепископија не стизнува; таа се усложнува и добива нови димензии. Покрај новите бранови на унијатството во споменатите региони во 70-тите години, идејата за формирање на сопствени црковно-просветни институции, што претставува израз на народната волја, се шири и во наредните децении. Во 1891 година скопскиот митрополит Теодосиј Гологанов, отфрлувајќи ја Егзархијата, сериозно работи за обнова на Охридската

архиепископија.³⁹ Неговиот пример го следат и граѓаните на повеќе градови во Македонија, барајќи своја цркви и просвета.

Како израз на нараснатата свест на македонското граѓанство, во последната десетина на векот, кога се оформува и Тајната македонска револуционерна организација, започнуваат активна работа бројни научно-литературни и уметнички друштва во Македонија и меѓу емиграцијата во соседните и во други земји. Од нивната дејност најголемо значење за нас, бездруго, имат оние пројави, каде што на преден план е поставено илегувалето на македонскиот избор напишан и наговорен – и борбата за обезбедување на општествени позиции и средства за континуиран растек на таа основа. Такви се, на пример, напорите за повторно отворавање на македонска печатница во Солун (по сина на Теодосиј Синанитски во краток на 30-тите години), пимуваче и издавање учебници на народен јазик и слично.

Оваа активност на уметнички или во некои области може видливо е одразена и тој како во народното – така и во индивидуалното творештво. Паклучот од револуционерни песни, на пример, што се создава токму во последните десетини на векот, во кој, врз основа на претходните паклучи народни борбени песни се актуелизираат настаните и личностите во понискава идејна општаквка, влијае и врз некои пројави во личното писмено творештво. Во дејноста на научно-литературните и аматерските уметнички друштва тоа најповеќе се огледа низ драмските прилози од домашни автори, каде ослободителната идеја е идеја водителка во прикажувалето на народните патии под тутинскиот јарем. Најдобар пример за тоа е драмскиот опус на Војдан Чернодрински, кому "...му припадна честа да ги напише и изведува првите комплетни и издр-

жани драмски творби на македонски народен говор".⁴⁰ Тие творби, како и драмските прилози на неговите современици, претставуваат уметнички обликувано, трајно сведоштво за положбата во која се наоѓал Македонецот во последниот век од Отоманското владеење.

3. Влијанија од други културни средини

Ако тргнеме од фактот дека сите теканаречени автохтони белези во културните текови на секоја национална средина во своите подлабоки слоеви содржат елементи од културата на претходните етнички групации на односната почва и влијанија отстапана-предимно од соседните народи, ќе се согласиме дека низ историскиот разиток на средината, дејствувајќи константно, овие вертикални и хоризонтални фактори формираат квалитетно нови и се положени состојби во духовната сфера.

Деветнаесеттиот век со своите спротивствени движења ги забрзува движелите на оваа закономерност во европската култура. Тоа особено е забележливо кај помалите и неафирмирани нации, каква што е македонската, чие што национално освојување беше отежнато од соседите и од големите сили што ги зачувуваа своите интереси на Балканот. Така, епохата на нашата Преродба е време на разновидни влијанија – спротивставени или усогласени едно со друго, историски засновани и нови – со поголемо или помало значење во македонскиот културен растек.

Внатрешната политичка ситуација во Турција, која, вклучност, овозможува неко спротивставување на влијанијата во Македонија, можно добро ја илустрира германскиот пратеник во Цариград, Голц, кога во еден извештај до својата влада, меѓу другото вели:

"Грчкото православие и римската пропаганда, турскиот и рускиот државен интерес, словенските и елинските национални стремежи, духовенството и граѓанството, европската цивилизација и ориенталното придржување кон старото се јавуваат на тва арене во борбата на земните комбинации, един како сојузници, друг пак како противници..."⁴¹

Наведените фактори во овој читат, што ја сочинуваат панорамата на општествените движења кај нас, во исто време претставуваат и главни извори на влијанија врз преродбенските културни појави. Но токму поради земните спротивставувања на овие фактори, ниту еден од нив не добива доминантна позиција во тематскиот круг на творечките преокупации на времето, ниту поканите дестрели би можеле да ги сметаме како резултантата од севкупното дејствување на посочените сили и струења. Доминантна е традиционалната народна култура, која што во XIX век добива значајни нови импулси и нова ориентација, за која сите спомнати фактори имаат виден придонес.

Грчкото влијание врз културниот растек на целиот словенски југ било можно сило уште од доаѓањето на Словените на Балканот се до почетокот на нашиот век. Се разбира, тој оставило траги речиси исклучиво кај народите од источниот дел на јужнословенските земји, односно кај оние од нив што го примиле христијанството од Византија и потоа трајно останале под крилото на Источната црква. Византиската култура имала сила привлечна јак за покрстените словенски маси меѓу другото и поради сознанието, што постојано им било сугерирано, дека Источното римско царство е единствениот легитимен носител на божјата волја на земјата и дека сите други, варварски, царства имаат ограничен, од првидението определен век и секундарно значење во историски-те текови. Тоа сознание е врежано и во свестта на најмоќните средновековни словенски владетели, чија што крајна завојувачка цел била преземањето на босфорскиот трон. Затоа и на нивните дворови бил воспоставуван византискиот церемонијал и се изучувал

грчкиот јазик, а по угледот на византиските великолестојници се култивирало меѓусебното однесување на дворјаните, се определувал начинот на облекувањето и слично.

Во Македонија грчкото влијание било можно интензивно особено поради геополитичката положба на земјата, чиј што народ само во времето на цар Самуил успеал да воспостави своја држава. Близкоста на големите византиски центри и долгият период под властта на Византија биле причини на нашата територија да се создадат значајни споменици на византиската уметност и култура, далеку поблиски до нејзините идејни и естетички критериуми од делата создадени во пооддалечените земји и центри, што по своите појдовни позиции исто така гравитираат кон византиската култура. Но тоа не значи дека првите не поседуваат самосвојни уметнички вредности како плод на оригиналниот творечки дух на голем број домашни уметници, кои во рамките на цедените стилски релации постигнуваат можно високи и по своите карактеристики препознатливи резултати. Впрочем, во синтетичкиот карактер на византиската култура, во која се вклучени усилбите на повеќе блискоисточни и источнеевропски народи, македонскиот придонес не се исцрпува со културните споменици и уметничките дела настанати на македонска почва или реализирани во други краишта од раката на домашните творци, туку тој може да се следи и во други насоки. На пример, можно значајно е што од нашите простори, како што е познато, потекнуваат никулиците на словенската писменост како најважен преуслов за пофикасно спротивставување на елинизмот меѓу словенските маси и создавање на нови вредности врз неелинска основа во пошироките сфери на византиското влијание.

Тој дијалектички процес во културниот растек на народите под Византија, во разновидни форми неколкукратно се повторува низ историјата. Така, византиските владеачки кругови иницираат создавање на словенско писмо за поуспешно ширење на христијанството, а тоа потој се претвора во мобилно средство за осознавање и опстанок на словенските народи. Со тоа се нарушува единиот од трите столбови врз кои базира византиската империја (државно уредување, религија, јазик)⁴², но истовремено се овозможува подолготрајно проникнување на културните вредности на народите што беа офатени во тоа илјадагодишно царство. Потоа, во Македонија доаѓа до поткупување и на вториот столб на Источната империја со појавата на богоимилството, кое, пак, од своја страна, на следното ниво на противречностите ја з bogатува онтестената мисла во источните региони со далекусоки импликации врз најмногиот тек на настаните во значајни помироки европски и коневропски простори.

За време на турското владеење, грчкото влијание кај нас делумно се потпира и врз античките достигања во своите географски области, користејќи го повеќе авторитетот на античката грчка култура отколку нејзините суштествени вредности. Тоа доаѓа главно од религиозни причини, од примарната идеја за воспоставување на византиското христијанско царство, што би офатило, како и порано, голем дел од словенските земји на Балканот. Со таа цел идејата за универзалното значење на старогрчката култура била ставена во служба на новиот бран на елинизмот во преродбенскиот период. Големите антички филозофи и кивните дела, архитектонските споменици, уметничките дострели на старогрчките ликовни умет-

ници, музичари и писатели, возвишениите митолонки содржини и етичките норми вре кои тие биле засновани, класичниот идеал во својата интегрална суштина – сето тоа повеќе ги привлекувало младите Македонци што во тоа време оделе на школување во Атина од подоцненското византиско наследство, чија што историска панорама е исполнета со остојани сужди со словенските средновековни владетели. Примерот на Григор Бриличев тоа најдобро го покажува. Добитникот на значајното поетско признание во главниот град на Елада, се обидел да ги зачува и да ги пренесе во својата земја и во новото словенско творештво токму тие класични естетички принципи и мерила со кои бил вдажбен кога создавал на грчки јазик.

Засиленото грчко влијание во Македонија датира, вклучност, од потпаѓањето на Охридската архиепископија под јурисдикција на Цариградската грчка патријаршија, во 60-тите години на XVIII век. Оттогаш грчките владици и нивното свештенство можно системно ја застапуваат својата клуза, спроведувајќи ја задачата за елиминирање на македонското население. Овaa појава добива уште поизрочи размери по формирањето на грчката држава од двадесеттите години на минатиот век. Небргу, на преден план избиваат економските аспекти на пропагандата. Грчката буржоазија, за да ги отстрани во онкуренцијата македонските трговци, ја користела Цариградската патријаршија. Преку неа влезденчките кругови во Греција, изразувајќи ги интересите на својата буржоазија, се воодушевувала од своите романтичарски национални планови на Ригас Ферес за обнова на една голема грчка империја, слична на старата византиска, која ќе го опфати целиот Балкански полуост-

тров и Мала Азија, па дури и Египет.⁴³

На културен план идејата на Истеријата се спроведува низ грчките училишта во Македонија под патронатот на Патријаршијата.⁴⁴ Покрај изучувањето на грчкиот јазик и на грчката историја, влијанието на елинисмот во овие училишта се потенцира и со пригодни литературуно-музички програми што вклучуваат во себе грчки песни, стихови од грчки поети и слично. Оваа дејност особено е видлива во поистакнатите стари и новови културни центри, на пример во Охрид и во Битола, како и во некои други градови, особено во јужниот дел на Македонија. Меѓу поважните граѓани – претставници на домашната буржоазија, кон елинисмот се приклопуваат значен број трговци од царското население. Нивната материјална база овозможува и соодветна културна надградба по улед на движелата во новото грчко општество и делумно под влијание на западноевропските културни струења. Кон крајот на векот во редовите на оваа етничка група скреќаваме и примери на професионално определување за некоја уметничка активност.⁴⁵

Меѓутеша, пропагандата на нашиот јужен сосед наоѓа приврзаници и кај повеќе главно материјално излигнати граѓани од словенското мнозинство на населението во споменатите градови и региони на Македонија. Тие се определуваат за нацијата со најбогато културно министво и вековни традиции во комерцијалната сфера, што им овозможува воспоставување на корисни деловни врски, поткрепа и отстојување во конкуренцијата, посигурна егзистенција и напредок. Во нивните домови се прифаќа определен фонд од грчки зборови со стремеж кон целосно усвојување на грчкиот јазик, на обичаите и менталитетот. За таа цел, по завршување на домашните грчки училишта, поперспективните млади луѓе

се испрајаат на повисоко школување во Атина, каде што, напоредно со стручното оспособување се запознаваат и со низа културни вредности на минатото и современоста. Тие се враќаат потоа во својата средина како заговорници на елинската каузак, со изменет начин на однесување и комуницирање со луѓето, што предизвикува конфронтација и заострување на ситецтвената клима, но истовремено и зголемен интерес кон духовната култура и уметничкото творештво.

Токму во тој период кога Македонскиот народ го доживува своето национално осознавање, низа споменприфатени културни придобивки, ползувани како елементи на Грчката пропаганда, наоѓаат место и во тековите на словенската преродба во Македонија. Тие побудуваат жела да се оствари само низ борбата за сопствена писменост и литературен јазик, почнувајќи од избуката до литературните норми и печателјето на соодветни учебници за домашните училишта.

Но отрнувањето од стегите на елинската духовна потчинетост се одвивало постепено и слоевито. Напоредно со првите книги на народен јазик, печатени од 1839 година во македонската печатница на Теодосија Синанитски во Солун, наоѓаме и низа текстови во црковните ракописи од минатиот век и во други избори од таа време на црковнословенски јазик или на некој македонски дијалект, напишани со грчка сртографија.⁴⁶ Тоа заборува за големата востапеност на грчката писменост во Македонија, но истовремено и за стремежот на Македонците кон создавање на свои литературни и културни вредности. Дури и некои од најистакнатите македонски преродбеници, какви што се Ниладиновци или Григор Пр-

личев, доживуваат осознавање и пресврт кон вредностите на својата народна култура, по претходно пропагирање на елинизмот, низ просветна и литературина дејност.

Иакар што има поинаков карактер од елинското - и турско (а преку него воопшто ориенталното) влијание во Македонија во текот на нејзиното долговековно ражество под Отоманска империја навлегува во сите пори на спратствениот живот. Само различната религиозна припадност на завојувачот и на иноземството од потчишетите маси го запира влијанието на првиот пред основната клетка на народниот живот, не дозволувајќи тоа да навлезе во семејните односи, обичаи и сфаќања. Тоа допира и во таа сфера во исламизираните делови на населението, иакаршто кај иш, на друг, можне карактеристичен начин се зачувени неком основни етнички белези во јазикот и во народното поетско творештво.⁴⁷

Употребата на турски зборови во говорниот и во писмениот јазик во XIX век ја достигнува кулминационата точка. Тоа го забележуваме во книгите на македонските преродбеници, како во напиваните народни творби, така и во авторските текстови. Ова доаѓа од присуството на турција⁴⁸ во живата реч, навлезени со текот на времето во народниот говор, а потоа и од улогата на чаршијата во целосниот живот на времето, кога се создава своевидна лингвистичка симбиоза на македонскиот јазик со низа турски лексички елементи. Тие допираат до сите сноски на населението, доаѓајќи и зачувувајќи се во помала мера дури и во литературниот јазик на некото време. Неопстојното познавање на турскиот јазик, особено меѓу школуваните граѓани, се должи на

неговото изучување не само во турските училишта во Македонија,⁴⁹ туку и во домашните народни училишта, и во оние – отворени од страна на соседните пропагандни центри. Тој факт, како и миграционите процеси во поголемите урбани средини со знатен дел турско население, придонесуваат за влијанието на турската, а преку неа и на некои ориентални култури во секојдневниот живот и во уметноста, односно пошироко во духовната сфера.

Домашното граѓанство прифаќа од турската етничка групација низ елементи што навлегуваат во естетичката сфера, почнувајќи од одеждите и начинот на облекувањето, вклучувајќи го и носењето на традиционалниот фес, преку специфичниот култ кон определени занаети, чии што произведи несост орнаментални белези особено во орнаменталните мотиви, до влијанијата и во некои други области на фолклорот. При тоа, можеби најизразени се ориенталните во новата народна музичка уметност, каде еден од трите основни видови на градската песна, за која подолу ќе стане збор, настанал под влијание на песните од муслуманското население во домашните урбани средини.

За разлика од таквото влијание кое, како резултат на долговековното владеење на Турците во Македонија, остава видливи траги во нетамошниот развиток на културните вредности и претставува препознатлив елемент во целосното оформување на нивната стилска физиономија, не запирајќи го во основата будевето на националната свест на Македонците, влијанијата од Србија и од Бугарија навлегуваат токму во тие процеси, каде националната димензија добива примарна улога во уметничкото исказување.

Литературните и уметничките творби на нашите словенски

соседи што ја застапуваат идејата на својата национална кауза вршат влијанија врз националното определување на училишната младина во своите просветни установи во Македонија, насочувајќи во твој смисла дури и некои индивидуални уметнички зафати на домовни творци од минатиот век. Во последните десетина на сто-летицата таа активност на бугарската и на српската пропаганда во голем дел од Македонија го надминува и го потиснува константното грчко влијание, поради неговата јавична бариера во однос на словенското инозиство на населението. Обете пропаганди на нашите словенски соседи настојуваат да им дадат поуверлива димензија на аспирациите спреме Македонија, со посочување на историското минато, кога во определени периоди големи делови на Македонија биле под власта на сршки или бугарски средновековни владетели. Оттука произлегува и создавањето и негувањето на специфични култови на некои од тие владетели, чијтото ореол на славата го зголемуваат и соодветни уметнички творби.

Најпоредно со тоа се врши и присвојување на фолклорното и севкупното уметничко наследство на Македонците низ обидите за идентификација на македонските традиционални вредности на духовната култура со сродни творби од разницата на двата со-седни народи. При тоа, во определени низни публикации пред европската културна јавност се презентираат творби од Македонија како богатство на сопствениот народ, што практично го отежнува продирањето на македонската национална мисла надвор од границите на Отоманската империја.

Оваа дејност не можела да остане без длабоки траги во македонските културни текови од минатото столетие. Таа го отвора

процесот на диференцијацијата на домашните културни сили и на понироките слоеви на населението во поглед на нивното целосно формирање, вклучувајќи го не само изменувалето на вкусовите тужу и на претставите и идејно-естетските позиции, како во современоста така и за идништето.

Отпорите што се создаваат во домашната средина кон пропагандната активност на соседите, рапорт покрај другото и уметничка документација за времето и за состојбите во него. Тие отпори и нивните консеквеници произлегуваат делувано и од заемното негирање на аргументите од страна на соседните пропагандни центри. При тоа, домашните културни дејци нарачват соодветни одговори за секое значајно прашање што го поставуваат сопствените процеси на времето, бајкчијќи аргументација за самобитноста на Македонците во историското минато на својата земја.⁵⁰

Разбирајќи се дека влијанието на словенските соседи врз тековите на македонската култура во минатиот век било најсилно и најефикасно преку писаната реч. Во Македонија во тоа време се испраќаат со јасно определени цели разни песнарки, календари и слични публикации како најпогодна, најприфатлива литература за широка употреба, тоест за непосредно и ефикасно комууницирање со масите. Освен тоа постои константна грижа за снабдување на училницата во Македонија со уџбеници, како од страна на сриската, така и на бугарската пропаганда. Сите овие печатени материјали се пакувани во фазата на формирањето на литературните јазици на иските соседи, кога во нивната морфологија и синтакса, како и во лексичкиот фонд отстојуваат многу елементи на црковнословенскиот јазик, исто така обилно присутни и во ракописите и печатените

книги во Македонија. Този го олеснува усвојувањето на внесените публикации и на нивните пропагатори им дава можност да го истакнуваат и на свој начин да го користат фактот за вредничките корени на јужнословенската книжевна традиција.

Но како што се случува и во другите области на општествениот живот, каде секоја акција однадвор дава и суштествени елементи за спротивставување и нејзина трансформација, така и во овој домен, со бранот на опноменувањето и спротив пото-дем на образованите, чии основи се поставуваат со дејноста на првите македонски литературни творци од минатиот век, се восструва борбата за сопствен литературен јазик и писменост, која во идното време ќе ги даде и практически трудови од исклучително значење.

Не напрегнувајќи во расветнувањето на сите аспекти од многуократните влијанија на исклучително словенски соседи врз македонскиот културен растеж во временето на Преродбата и на националното осознавање на Македонскиот народ, ќе нагласиме дека отпорите што тие ги предизвикуваат се најсилни токму во овие случаи кога културната порака во вид на творба, сознание или искуство во преден план ја истакнува хегемонистичката идеја, негирајќи го автотонистичкиот карактер на македонската култура во сите нејзини традиционални форми. А том во некој домен на културата таквите тенденции не се присути, влијанието отстрана најчесто погодна почва за прифаќање и означува драгоцен придонес во збогатувањето на културните текови. Но таков начин доаѓа и до вредничките проникнувања на определени искуства и култури, дострели што во крајна линија води кон оној благороден истиревар меѓу народите

за којато изборува Делчев.

Во засмите односи на народите од словенскот југ присути се обете горепосочени страни на културното комуницирање. Овде, се разбира, станува избор за односите помеѓу македонската културна средина, за нивниот окруз во исел и за резултатите што се добиваат во спротивна насока. Пак е, имено, да се истакне дека уште во минатото столетие интересите што го пројавуваат стручните кругови на нашите соседи за сите видови на македонскиот фолклор, неговото публикување и користење во нивната средина, доведува и до определени влијаније на таа материја креативчките заедници на инострани уметници од сите профии.⁵¹

Од друга страна пак, новите текови на македонската уметност под влијание на западноевропската традиција, во значен дел доаѓаат преку соодветни остварувања кај соседните словенски народи, и тој се особено Србија, чие кнажество се конституира од почетните децении на минатиот век, одигрува значајна посредничка улога во усвојувањето на западноевропските уметнички форми, писменост и култура. За тоа придонесува и географската положба на соседна Србија, киз која директно на север од нашите страни до Балкан и до другите средноевропски центри одделе македонски трговци и инострани културни дејци. Но поглавот кон Србија бил уплатен пред се поради сознанието дека една братска земја и нејзиниот народ, отргнат од вековните стаги на Отоманската империја, започнува слободен живот, што влезе недек десет години, тој процес со својот неиздржлив од ќе ги зафати и другите земји под османлишко ропство.

Меѓутогод, интересите на сриската буржоазија на чело со династијата, го го определуваат познатиот политички курс кон Македонија, кој ги пометува поситивните стремежи од обете страни и ги руши илузите за несебичната помош што им се дава на поробените брака. Така доаѓа до организирана дејност во полза на сриската кауза, која меѓу другото, доведува и до создавање на пропагандни ази (АЗОТ, Дримкол) на македонска почва. Во овие региони, покрај училишното дело, кое останува основен облик на пропагандната акција, се врши влијание и преку давање српски иницијативи на новите генерации и воспоставување на нивна патронинике. Влијанието вре естетскиот вкус на населението доаѓа и преку облеката (особено со прифакето на "изјачата" како своевиден национален симбол), потоа со преземање на некои српски обичаи, фолклорно-религиозни обреди и слично.

Сриската пропаганда во значна мера е поттикната од акциите на бугарската пропаганда во Македонија, чии методи и широчина на зафатите делеку ја недминуваат првата. Заокретот во минатиот век се до 1678 година Бугарите немаат своја држава, низа други фактори овозможуваат масне ефикасно спроведување на иницијативите им во однос на Македонија. Бугарската буржоазија и македонското граѓанство во границите на истата империја, избегаат многу донирни точки во борбата против духовната власт на Цариградската патријаршија, односно против грцизмот, воопшто. Нивното организирано истапување во прв ред е насочено кон зачувување на сопствениот пазар од конкуренцијата на грчките трговци. Но во меѓусосните односи, помногубројната и економски посилната бугарска буржоазија настојува да заземе доминантна

позиција, што во иднина ќе е овозможи на тоа онаа хегемонистичка експанзија.

Најсилниот фактор на бугарското влијание во Македонија секако е Егзархијата, основана речиси една деценија пред формирањето на бугарската држава. Под духовната власт на оваа бугарска институција потпаѓа поголемиот број од македонските епархии. Според тоа во нејзина надлежност доаѓа отворањето на голем број основни и средни училишта во Македонија, со можност за едно и непосредно влијание врз младата генерација. Истовремено тоа значи и насочување кон сопствените интереси на дејноста што ја извршуваат црковно-училишните споделници со сите културни тела и организации основани од нив.

Набргу по основавањето на Егзархијата, во Македонија се раѓаат отпори против нејзината политика, која во прв план го поставува спроведувањето на бугарската кауза, гушејќи ги сите самостојни иницијативи на домашните културни дејци. Мнозина од нив се поенергично го поставуваат првичното за обнова на Охридската архиепископија, односно за воспоставување на прекинатниот континуитет на домашната писменост и на скупината културно-просветна активност. Всушност, таквите отпори спрема бугарската пропаганда само се висилуваат во склоностите на егзархиската практика, а потекнуваат уште од времето кога спомнатите пропаганди во своите први чекори беа насочена кон превземање на посочените во македонските граѓански училишта на народен јазик.

Обидот македонското национално освештање да се прикаже како фиктивен процес, чие прашање е поставено отстрана во последните децении на минатиот век, Блаже Конески го коментира на следниов начин: "Македонското прашање не е поставено, како што велиат Бугарите, по Берлинскиот конгрес и тоа како политичко

правиле, тук тога го асимилираат хегемонистите токму во времето од 1878 година, кога постои јак фактор - Бугарската држава. Тоз правиле е поставено и најнапред десетина години порано и тога како правиле - национално.⁵² Кеко сведоштво за горниот цитат, авторот ја наведува појавата на македонските учебници од минатиот век, што претставуваат јасен израз на самостојниот национален развиток на Македонскиот народ.

Пресвртницата во културниот растек што настанува во периодот на нашата преродба, кога вра основа на своевидната симбиоза на традиционалните културни вредности и онке - од западноевропско потекло, започнува новиот век на македонската уметност и култура, се одвива, иако што гледаме, во специфични услови на сложени и многукратни влијанија вре неа. При тоа, компонентата што претставува западно влијание доаѓа од неколку страни: од малубројните домашни интелектуални сили иколувани во странство, од соседните народи и од најзанинтересираниите европски сили. Меѓу последните, Русија зазема посебно место како словенска земја во која престојуваат голем број млади Македонци⁵³ и откаде продираат на југ панславистичките идеи приведени во дадените околности иако меѓу Словените под турска власт, така и меѓу сине-под стечите на Австроунгарската империја. Без друго дека западните влијанија во културните текови пренесени кај нас преку Русија, носат со себе и елементи на руската Троянија, во која тие се поведувани главно од почетокот на XVIII век. Твквите елементи се рефлексират во нашата културна ситуација на поинаков начин од сине-што доаѓаат кај нас непосредно од Запад. Во првите, македонската средина најг овеке значајно повеќе допирни точки со сопствените

традиционните предности, некој преку заедничките пријателства на словенското наследство, така и нив проповеданите традиции на високот културен круг.

Последната влажна имплементација на западниот струја што ја сочинуваат западноевропската компонента во македонската култура од минатот век е непосредното влијание на западните црковни мисионери преку религиозните пунктови формирани од нив во некои региони од јужниот дел на Македонија. Користејќи ја борбата на Македонците за самостојни црковни и училишни општини, мисионерите успеваат да придобијат приврзаници за унијатското движење и за протестантската заедница, дозволувајќи ја употребата на македонскиот јазик во богослужбата. Напоредно со другите – и овие движења несомнено се одразуваат на новосен начин во домашните културни текови од минатот век.

Сета таа панорама на културниот подем во македонскиот деветнаесетти век, каде се вкрстуваат наведените влијанија од разни страни има единствен фон што го дава печат на самоосвојност. Тоа е доминантната константа на македонската традиционална култура, во која најзначајно место имаат нејзиниот оригинален фолклор. Во епохата на најава Преродба, под влијание на времето и на условите, разните видови на фолклорот докажуваат творечка трансформација, што е главен предмет на новото напрамочно разглеждане.

Глава II

ЗОДЛОРӨТ КАК О БАЗА НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Значењето на собирните акции

и на печатените зборници од фолклорни творби

Од трите главни димитали и инспиратори на индивидуалниот уметнички израз во Македонија во XIX век - фолклорот, религиозно-кулното творештво и западноевропските уметничко-стилски определувања, фолклорот, без друго, везма најзначајно, клучно место. Во земните влијанија на овие три фактори првот исто така ја покажува својата доминантна улога: Елементи на фолклорната традиција навлегуваат во делата од религиозен карактер (процес што се одвива од најраните времиња и во сите средини), а претставуваат основа и за новите творечки облици од западен тип, што се јавуваат кај нас во минатиот век. Во обратна насока, тоест од кулната и од западната уметност вреа фолклорот, влијанијата имаат секундарен карактер. Тие, навистина, делумно ја изменуваат фолклорната гредба, некош што таа секогаш се менувала низ вековите, прифаќајќи нови елементи и осовременети содржини, но суштински не ги одземаат нејзините битни структурални својства.

Романтичарските теории за потенлото на народната уметност не го добиваат во македонската културна средина овој одзив што како на запад води до конфронтација на мислењата на културните дејци по тоа тогаш можно значајно праваше. До имените преродбеници донира пред се бранот на големото интересираше за фолклорното создавање на одделни народи што се рефлектира во толкувањето на низа етнички, социоложки, антрополошки и други проблеми во времето на националното осознавање на многу народи од западниот свет. Во очите на иссителите на преродбенската мисла кај нас фактот да таквото место што го док-

Сива народната уметност во одвивките на виталните општествени процеси добива значење на порака што треба да ја следат сопствените и идните генерации за афирмација на тоа наше богатство создавано со векови како белег на народната самобитност. Тоз сознание се вкоренува како иерархиилни дел на ослободителната идеја, како нејзина непобитна компонента во осмислувањето на револуционерните позиции на народното движење. И покрај подобрувањето на економската состојба во урбаните средини во минатиот век, во недостиг на сигурен и континуиран тек на економска демократизација на македонскиот простор по османлиска власт, што само по себе би ги вклучила сите други компоненти на националната свест, фолклорното богатство добива место на примарен фактор во изградувањето на тази свест, онака како што со векови го одржувало народниот дух и сите негови обележја.

Според тоз, наспроти рецепционата теорија за потеклото на фолклорот, според која тој претставува грубе и симплифицирано повторување на поблагородни облици на индивидуалното творештво – мислење кое што никако не соодветствува со културните процеси во минатиот век кај нас, производната теорија на низата романтичари од Јакоб Грим до Јозеф Помер, кои што сметаат дека народната уметност е длабоко оригинално творештво⁵⁴, се совпаѓа со целосната и соченост на преродбенските културни текови. Основната цел на малубројните културни дејци кај нас во тоа време била иск занизување и публикување да го спасат од пропаѓање и оттуѓување народното уметничко богатство како сведоштво на народната самосвојност и како база за идната творечка надградба, а исто така и за сопствените уметнички реализацији

Но и оваа благородна задача нашите преродбеници не може да ја извршуваат непречено, со испоредно и континуирано користење на фолклориото богатство за изградување на литературен јазик и за своевиден уметнички израз, бидејќи уште првите примероци на публикуваните песни беа означенки како творби од бугарската народна уметност. Соодветно на тоа во истакнатото тек на собирните акции многу примероци се печатеа или се декларираа и како составен дел на сриското уметничко наследство. Според тоа, макар што романтизмот во неки услови, будејќи го Македонскиот народ, не претставува како на Запад бегство од реалноста, туку порив за нејзино изменување, истовремено тај придонесе пропагандите на соседните народи постојано да посегаат во ризницата на македонското народно уметничко богатство, претставувајќи го како свое.⁵⁵

Не сепак, и во такви околности собираштето и печатењето на народни песни и други умоторби од разни краишта на Македонија "...претставува превосходно значајна појава за националниот разиток, воопшто, и за нашата културна историја, одделно. Таа претставува своевиден културно-просветен феномен, во специфични општествено-историски околности! Вниманието, култот кон народното поетско творештво е неодминлив теоретски постулат на периодот на романтизмот кај еден народ".⁵⁶ Во случајот на нашиот народ тој култ е особено значаен токму поради специфичните тешкотии што го следеа процесот на неговото национално осознавање. Дури и најуверливист одговор на посегавата по македонската народна уметност доаѓа од самата фолклорна традиција: раскривајќи ги низ зениците песни, приказни и

други умотворби, убавината на јазикот и неговите особености, богатството на мислата, тематскиот континуитет и низата други свои специфичности, нашиот фолклор можеше да се одбрани од сите странски присвојувања. И без оглед на раните квалификации што ги добиваше во текот на минатиот век, од него и од живиот народен говор домашните фолклористи и филолози ги искалаа во своите теоретски трудови принципите на македонскиот литературен јазик.

Собирачите на народни умотворби, кои во втората половина на векот главно беа Македонци⁵⁷, на повеќе начини ја покажаваа својата преданост кон задачата да се зачуваат и да се обелоденат што поголем број народни песни и други фолклорни материјали. Најдахновениот инспиратор на овaa идеја беше Димитрија Младенич, свесен за опасността од погрчување на својот народ и за значењето и улогата на народното уметничко богатство во одржувањето на националното сознание. Неговиот пример го следеа и неговите ученици, како и сите помлади собирачи и љубители на македонската народна уметност. На какви жртви биле готови тие да го видат своето дело заприено и пусликувано јасно забрува примерот на Кузман Ѓапкарев, кој во судните маки околу печатењето на Зборникот од фолклорни материјали му пишува на еден свој познаник: "...за отпечатувањето на материјалите сум жртувал се што сум можел да занедам во своето 30-годишно службување како учител меѓу народот".⁵⁸ Уште појасно за односот кон таа работа и за нејзиното значење говорат настојувавата на Ѓапкарев да собере средства за печатење и неговите зборови во таа смисла: "Јас од прославе не се срамувам, кога се работи за постигнувањето на една света идеја".⁵⁹

Сознанието за непроценливата вредност на народната песна од каде произлегува тая света идеја за која зборува Банкарев, можне убаво је изразил Константии Миладинов во Предговорот на големиот Зборник на Браката Миладиновци, каде меѓу другото се вели: "Народните песни се показалка на степенот од умственото развиене од народот и огледало на истиот живот. Народот в песни изливат чувствата си, в них увековечават животот му, и дава-невните му подвиги, в них наодват душевна храна и развлечение; затова в жалба и в радост, на свадба и хоро, на жетва и гроје-браве, на веселе и пределе, по поле и по гори, ителро изливат, песните, како од богат извор; затова можит да се речит, че нар-дот је скогашен и велик певец".⁶⁰

Првите примероци на печатени народни песни од Македонија (не сметајки ги записите од средината на XVI век од неизвестен патник во Костур, објавени од Андре Вајан и Чиро Ганели во 1958 година и неколкуте песни од Македонија во Ердангенскиот ракопис од XVIII век)⁶¹, ги наоѓаме во публикациите на Вук Стефановик Караджич. Поттикнат од Јернеј Конитар, Караджич собира и издава не само српски народни песни, туку и песни од други народи. Така, веќе во втората книга со српски народни песни, објавена во Виена во 1815 година е поместена и македонската народна песна "Не рани рано за вода/Доз бел^илко". Таа е една од повеќето од двасет песни што ги добил Вук во Виена од некои македонски трговци родум од Радлов. Неколку години потоа, во подлинникот на "Новине сербске" на Димитрије Давидовик под наслов "Додаток к санктпетербургским сравнителним рјечницима свију језика и најречја, с особитим огледима бугарскот језика", тој ги печати и другите песни заедно со преводи од евангелието и еден прилично обемен речник на разговорниот говор. Свој материјал и

посебно е издаден како брошура во 1822 година во Виена.⁶²

Според тоа, покрај заслугите што му припаѓаат за неговата дејност, првиот издавач на македонски народни песни од минатиот век приложел означувајќи ги "...под влијание на историската традиција"⁶³ печатените песни како бугарски, овие трудови да се користат не само како фолклорни материјали туку и за поизтички аспирации сприма Македонија. Сепак, многустрено заинтересираниот Каракиќ имал можност да се изјасни за македонскиот јазик давајќи исказување за делото "Равлична поучителна наставнина" од Јоаким Крчевски, чиј што јазик, според него, никој не е бугарски, ни руски, ни словенски, туку"...бесправилна сијеса на оваа сва три језика". Коментирајќи ја оваа забелешка, Каракиќ и Поланаковиќ вели дека денес, кај нас во Македонија, оваа "бесправилна сијеса" се смета како прва стапа во формирањето на македонскиот книжевен јазик, различен и од српскохрватскиот и од бугарскиот.⁶⁴

Повеќе од две десетина години продолжува издавачката активност во зрака со публикувањето на македонската народна песна. За разлика од примероците на Вук Каракиќ, печатените песни од 40-тите години на векот потекнуваат од теренската работа во одделни региони на Македонија, што е квалитативен напредок во споредба со првите печатени примороци. Податоците за собирањето фолклорни материјали на самост терен на Македонија од 1844-45 година се поврзани со името на рускиот славист Виктор И.Григорович, чиј престој во нашата земја поттикнал низа активности на домашните културни дејци. Особено е значеен неговиот престој во Охрид и во Струга, каде имал можност да се

запознае со браката Миладиновци и да побуди кај нив трасен интерес за народното творештво, за народниот јазик и за министерството на македонските Словени. Во текот на својот скоро деветмесечен престој во Македонија, Григорович собрал можно обемен и богат фолклорен материјал, како и повеќе вредни примероци од нашиот ракописен фонд. Дел од македонските народни песни тој му ги отстапил на хрватскиот поет и илирски преродбеник од словенечко потекло Станко Враз, кој што во текот на 1847 година објавил 24 од нив во IV и V книга од загрепското списание "Холо"⁶⁵.

Првиот зборник со македонски народни песни е дело на можно активниот странски учесник во македонската преродба, Стефан И.Верковиќ. Овој поенат панславист, илирец, фолклорист и мистификатор е автор на збирката "Народне песни македонски Бугара", издадена во 1860 година во Белград. Збирката на Верковиќ што се појави само една година пред излегувањето на Зборникот на Миладиновци, претставуваше истамен поттик за фолклористичка дејност меѓу домашните собирачи и пропагатори на народното творештво. И макаршто и неговата збирка во насловот не го одбегнува името на нашите источни соседи, во Перговорот кон неа Верковиќ јасно вели дека македонските Словени, на чиј јазик е преведено светото писмо од страна на Кирил и Методиј и на нивните ученици, дури подсочи го примиле името на своите завојувачи, Бугари, кое, според тоа, повеќе е политичко и државно, отколку народно.⁶⁶

Најистакнатото дело од оваа област "книга над книгите во македонската ижмена култура"⁶⁷, со која, според Кирил Ненчевски "...почнува позасилено преродбата на македонскиот народ, когото се узте недоволно изразена и доизјаснета"⁶⁸, е



Зборникот на браката Миладиновци, печатен во Загреб, во 1861 година. За значењето на овој Зборник и за неговото влијание врз идентичниот тек на собирачката и издавачката фолклористичка дејност во Македонија и врз другите текови на културата во нашата земја, во македонската и во странската литература многу е пишувано.⁶⁹ Сите научни прилози што ја третираат разновидната проблематика во врска со Зборникот тргнуваат од фактот дека по сериозноста на пристапот кон фолклорната материја и по ириочината на зафатот, по совпаѓањето на неговите опита идејна порака со најсуштвените поставки на преродбенската мисла, тое "второ евангелие" – како што ќе го нарече Марко Чепеников – е единствен труд од овој вид во нашата литература. Зборникот на Миладиновци одигра можно голема улога во нашата културна историја а неговото значење за развојот на одделни дисциплини, пред се за фолклористиката, навистина е непроценливо. Тој претставува пример што ќе го следат и низа поимади собирачи на народното уметничко богатство во текот на минатиот век, не само во методолшка смисла, туку и како показ за насоките во кои треба да се одвива најнате дејност што ќе го зголеми писменниот фонд на народните умотворби.

Непосредно и посебно влијание овој капитален труд извршил врз собирачката активност на Кузман Џапкарев, благодарение на неговите пријателски а потоа и роднински врски со брака-те Миладиновци. Бележењето на народни песни и други фолклорни материјали Џапкарев го започнува три години пред излегувањето на загрепскиот Зборник, за да ја продолжи овaa работа во наредните три десетина исполнети со големи напори и лични жртвувања. Токму затоа и неговото животно дело, во голема мера реализи-

рано во 90-тите години на минатиот век, кога излегуваат осумте томови на неговиот Зборник со над 1500 песни, 292 приказни и голем број други народни умотворби, го содржи евој младиновски дух, изразен, меѓу другото, и низ зборовите на Банкарев запишани во Предговорот кон Зборникот, каде се вели дека народните умотворби "...вкупно го оправтуваат нашиот народен бит и живот, а нејчестично ја карактеризираат и определуваат ^{чачкочканоста} на населението кај кое се изгражда".⁷⁰ Ова јасно зборува за сфаќањето на Банкарев и на другите наши изјаснати преродбеници, кое бездруго најмногу е изразено кај браката Младиновци, за првостепената важност на фолклорниот капител отпечатен во збирки или поединечно во одделни публикации, како база на сите културни потфати насочени кон националното осознавање на нашиот народ.

Такво сознание имал и Марко Цепенков, инспириран од дејноста на претходно споменатите културни дејци. Неговото дело по обем ги надминува материјалите публикувани од Банкарев, макар што тоа целосно не биде обелоденето во текот на минатиот век.⁷¹ Но не само по обем туку и по квалитет, по дарбата за писмено преобличување на народната творба Цепенков го надминува својот искано помлад современик, како и другите собирачи и издавачи на песни, приказни и други умотворби од Македонија. Во случајот на Цепенков збор станува за своевидно оригинално интерпретирање на фолклорната материја, нејзино пресоздавање во стилот на ретко вдажновените народни пејачи и раскажувачи. Во таа смисла можно е карактеристична е констатацијата на Вл. Конески, според која "Цепенков е искано новче од обичен регистратор на народни умотворби"⁷² Тога го покажува и само-

својната творчка постапка на Цепенков, кој ги офорчува писмено народните творби по секавањет облечувајќи ги на таков начин "... во свое јазично руло, според својот лексички фонд; оттаму сите македонски народни умотворби заимени од И.Цепенков се карактеризираат со унифициран јазик".⁷³

Значето на собирачкото дело на Цепенков е големо и многустрани. Неговиот споменден стил, животно интересирање за народните умотворби и творчискот зафат во нива дотогаш неизбележани хипози на народната уметност, неговото разоткривање на богатото народно животно искуство во повеќе сфери на народното сознание, претставуваат вистински извор за разновидни проучувања на нашата народна култура.

Примерот на Миладиновци, Банкарев и Цепенков го следат цела низа други собирачи и издавачи на фолклорното богатство. Наноредно со спомнатите дејци треба да се одбележи и фолклористичката дејност на сестраниот самоук активист, народен будител, револуционер и културен деец, Георгиј И.Пулески. Неговата стихозбирка во две книжи "Македонска песнарка", покрај револуционерните и комитски народни песни, содржи и неколку сопствени стихотворби. Песнарката на Пулески, излесена во 1879 година во Софија, одигра значна улога меѓу Македонците во Бугарија, особено меѓу емигрантите од дебарскиот крај.⁷⁴ Тоа е првата збирка јунички и револуционерни песни, првпат печатени под македонско име, и тоа во тие години имала широка примена во редовите на востаниците од Кресненското востание и меѓу народот.⁷⁵

Сите собирачи на македонското народно уметничко богатство не успеваја да наследат сопствени збирки. Мислиш се нив

иечате се одделни примероци од своите материјали во разни персонални публикации во центрите на Отоманската империја или во некои од словенските или источногриските културно-политички средини. Но сите тие заедно го сочинуваат кругот на македонските културни лејци, кој со своето дело оставил непроценлива подлога за идниот самостоен растек на нашата културна средина.⁷⁶

Извинете си фолклористите што се занимават со текстуалната компонента на македонската народна песна без свески за фактот дека текстот и мелодијата на песната претставуваат иерархискина целост на народната уметничка творба. Тое беше луѓе как и ишаку, на еден или друг начин ја потврдија својата музикалност што произлегува од домашното традиционално чувство за ритам и песна. Според постојните податоци, браката Ниладиновци имале намера во својот Зборник да поместат 11 или повеќе мелодифицирани ороводни песни. Се узте не е разјаснето зошто овaa желба не била остварена и каде исчезнале подготвените мелодрами? Дали тие не влегле во Зборникот поради обемноста на материјалот, како што пишува Константин Ниладинов, или од други причини?⁷⁷ И кој е автор на споменатите мелодрами: Димитар или Константин, чија музикалност се огледа не само од меговото поетско творчество, туку и ние одделни директни показатели во него ком говорат дека авторот свирел на два народни музички инструменти - купелка и кавал?⁷⁸ Но дали тој или неговиот постар брат ја имале нужната теоретска подготовка за запишување на народниот мелост?

Не се изгледа дека првиот мелодраф на македонската народна песна е братот на двајцата автори на Зборникот - Наум

желие недостатокот од истирани песни во ичини да се исполнат, донекаде берем, од други лица - специјалисти по музика.⁸³

Овас желба не му се исполнила ниту на Јарко Чепенков, кој може често, во слободните часови се предавал на практично музичирање свирејќи на народните инструменти тамбура и ѕемане. Во етнографскиот материјал што го оставил ^{вој} Пулевски за народски преродбеник меѓу другото неофаме и описи на народни инструменти од неговиот роден крај, придружени со низа цртежи што го прикажуваат нивниот изглед.⁸⁴

Обидот да се доложи музичката компонента на песните е можно слика, макар и несодствено изразен во "Македонската песнарка" на Гоѓија Пулевски. За неговите укажувања за начинот на пеењето на народните и на сопствените песни (што, вклучност, не претставува никој друго освен потврдување на фактот дека станува збор за стихотворби што се пеат) Благо Ристовски вели: "Стиковите на Пулевски се напишани без познавање на версификаторската техника. Той го чувствува ритмот и стихот како што го водела мелодијата, но формално песните не се напишени во стихови. Интерпункцијските знаци кај Пулевски се само дел од неговиот "систем" за "истирање" на мелодијата на песните. За да ја доложи мелодиската линија на песните авторот ги удвојува или дури и ги утројува одделните самогласки во зборовите, ги пакнува споено акцентските целости, па со неколку фускоти тој се обидува и да објасни некоја која песна треба да се пее. Иако недоспедно, Пулевски го одбележува и начинот на интерпретацијата на песните, кажувајќи која се пее само вокално, која се при-
дружба на одреден инструмент и која од нив се игра".⁸⁵

Земајќи ги предвид горенаведените појетоци, можеме да констатираме дека мелографската дејност во Македонија до 90-тите години се уште не е доволно испитана. Може да се претпостави дека во просветителската дејност на неките преродбеници, во секојдневната работа на мнозина учители кои средината на векот, одделно место, искрај собиралето на народните песни, зазема, евентуално, и истицалето на некои примерци. Со текот на времето, нараснатите потреби од музичка литература за ученичките и градските хорски колективи се повеќе доведуваат до одделни мелографски записи на народни песни и најевентуални хармонизации, а потоа и збирки или "песнарки", чиишто автори во повеќето случаи биле музичари на соседните народи.

На главната линија во развојот на македонската фолклористика од Зборникот на Миладијовци до висидената мелографска дејност во 90-тите години на векот, се идовреува врз собирничките акции, зборниците и одделните печатени текстови на најистакнатите преродбеници - современици на мелографите, пред се врз работата на Јанкарев и Чепенков. На запишувањите на народни мелодии, материјалите на двајцата видни фолклористи им служеле како ориентација во мелографската дејност, а целосното нивно дело-еклен поттик за постигнување на слични успехи во бележето и толкувањето на мелопоетското народно богатство. Мелографите обично користат текстови од Зборникот на Јанкарев и од Фондот на Чепенков, односно се определуваат за мелографирање на песни содржани во материјалите на двајцата живи современици. На таков начин она што не го остварила Јанкарев и Чепенков би-

ло реализирано во знатна мерица и се записите на македонските мелографии од крајот на минатиот век – Тодор Гавазов, Георги А'жев, Александар Конев, Георги Синичков и други.

Во последната Деценија на минатото столетие овие музички лејци публикувале неколку стотици македонски народни песни во софиските изборници на народни уметворби, придонесувајќи на тој начин за афирмацијата на најето фолклорно благо и за зачувувањето на ниве варијанти на песните што се интерпретираше во нивно време.⁸⁶ Како во времето кога се појавуваат нивните мелограми се утвдено не бидејте теоретски давомно разјаснети тактовите од хемидолен вид, што претставуваат една од најзначајните карактеристики на најета народна песна, решавањето на ритничките проблеми од тој вид сепак е спфатено во Трудовите на споменатите мелографи до степенот кога се јавува потребата за неодложно теоретско дефинирање на појавата и практично унифицирање на потирањето на овие, таканаречени иерархиделни тактови структури. Напоредно со нивното егзактно поставување доаѓаат и професионално се поумено хармонизирани напеви од страна на извесен број домашни музички работници, како и прв чекор кон индивидуалното творештво во чија основа лежи македонскиот народен мелоритам.

2. Естетичката позиција на творештвото и авторскиоттретман на фолклорната материја

Со првите авторски трудови во уметничкото творештво од минатиот век започнува кај нас епохата на новата уметност што во својата генерална линија ќе ги следи патиштата на западноевропскиот развој. Оваа основна претпоставка доаѓа во сооднос со некој други - што произлегуваат од специфичната геополитичка, општествена и култура позиција на Македонија и од нејзините традиционални вредности и актуелни движења во културно-уметничката сфера, па сите одделни резултати од тој сооднос се сумират во олдната констатација според која и плодовите на новата уметнички растек на наша почва (оние од кои што поседуваат некаква животворна сила) ќе содржат некои специфични, препознатливи својства. Тоа се во прв ред елементите на традиционалното уметничко изразување, вткаени во новите форми создавани под влијание на западната уметност.

Се разбира дека во времето кога се одвива процесот на усвојувањето на еден диаметрално спротивен вид на уметничкото сознание што го налаго авторизираното дело во споредба со колективната фолклорна творба, за кое стана избор во уводните разгледувачи, ретко можат да се очекуваат индивидуални творечки достигања единки по својата уметничка вредност со оние што истовремено се создаваат во западноевропските културни средини. Во споредба со нив доминантите творечки обиди са страна на група автори кои донеса технички ги совладуваат изразите средства на односниот уметнички јазик, со ретки исклучоци, остануваат во голема стилска ретардација.

Изгубота, процесите што се одвиваат во домашната уметност во тоа време не имаат општествени услови за културна надградба и влијанија од Запад, се однесуваат во значна мерка за спносот меѓу колективниот и индивидуалниот творечки чин во рамките на фолклорното создавање и за издавањето на дел од вториот во самостојна авторска категорија. Со оглед на тоа што и таа категорија главно нека произлегува од фолклорот, можностите за доведување најакните ретирдација во техничко - стилска смисла се кријат токму во негувањето на самосвојите елементи на сопствената традиција, што ќе доведе и до соодветни ревенија во занаетската компонента на творештвото.

Но и такиот развиток е обременет со новите тешкотии, основен се има фактори што произлегуваат од големата пресвртница што се одигрува во нашите културни текови во министот век. Новите животни услови во урбантите средини и влијанијата под кои се одвиваат културните текови не се одразуваат само врз индивидуалното творештво туку и врз колективното. Тога не е исклучок во историјата на фолклорното создавање, описано не се однесува само за процесите од министот век кај нас. Тога е закономарност што произлегува од историскиот период кога колективноста како една од суштествените карактеристики на фолклорот. Според такиот период колективното творештво со сите свои особености не е израз само на сопствените врзанчки форми, описано не е историска категорија што ќе исчезне во подоцнежните етапи на развојот, туку ќе проаѓа низ разновидни трансформации.⁸⁷ Колективното создавање кое во себе го вклучува чинот на индивидуалниот појдовен творечки израз се сообразува со суштествените движеле и

промени и прифака нови форми создадени во условите на сите идни историски периоди. "Колективноста не ја исклучува можноста за лично творештво, туку, нпротив, го вклучува последното како неопходен примарен услов" – вели И. Гусев и додава: "Бесмислено е да се зборува за неква и да е форма на човечката дејност а да се игнорира човечката личност".⁸⁸

Развивајќи ја оваа теза авторот укажува на диференцијацијата меѓу колективноста како творечки процес и колективноста како естетичка категорија, како совкупност на определени идејно-уметнички особености на фолклорот што се сублимираат во крајниот резултат на колективното творештво. "Историскиот развој на колективност" – вели тој – треба да се бара не толку во некои суштествени промени во соодносот на личното и масовното творештво, колку во промените на конкретно-историската содржина и на формата на колективноста како естетичка категорија". Но без отглед на овие промени... колективноста на творечкиот процес како диделектично единство на масовното и индивидуалното творештво останува симб, задолжителен закон за сите епохи на фолклорот."⁸⁹

Дека народната уметност не е непроменлива категорија и дека е подложена на своевиден стилски развиток, говорат и низа западни аналитичари на народното творештво. Наведувајќи ја забелешката на Едуард Вехслер, според која никаква заблуда не е поописна од претпоставката дека француската народна песна низ векови останала "непроменета", Арнолд Хаузер вели дека тоа се однесува и за народната уметност воопшто и додава: "Впечатокот за иконсторичноста и националноста на народната уметност помага поради

спореста на нејзиниот развој, но и она што е споро се поместува во елементот на времето".⁹⁰

Во текот почетна етапа на издавањето на индивидуалниот израз од фолклорната стилска исоченост, кај нас ќе се постави внимлив сооднос на уметноста на народното и професионалното откако ќе биде дефиниран соодносот на двете форми на творечката дејност на народните маси – колективната и индивидуалната, под претпоставка творештвото на одделни мајстори на народната уметност, тоест, индивидуалната форма на фолклорното создавање да биде апсорбирана во колективната ризница низ процесот на фолклоризација на уметничката материја. Самият факт дека таа граница меѓу двата вида на индивидуалното творештво во почетокот е тешко доловлива, зборува за неодминливите фолклорни извори на творечката мисла на првите автори во одделните уметности на македонскиот деветнаесетти век. Едниот и другиот вид на личното уметничко искуство оттогаш егзистираат напоредно, со таа разлика што првиот од нив, постоејќи ја почетната варијанта на творбата иницира низ други во натамошниот процес на фолклорното цивилирање, додека другиот, под дејството на посебни механизми и на поинаква творечка постепенка ја задржува својата инваријантна авторска поставеност. Според тоа, првиот вид на индивидуалното творештво, подложувајќи се на начинот на колективната фолклоризација, со првото претставување на творбата го отстапува во голема мера авторскиот идентитет, полагајќи го во фолклорната ризница низ претходно калесе на јазично-стилските и сите други технолошки компоненти во мозаиката уметничка практика. На тој начин фолклорната творба макар што се западува низ творечката иницијатива на определена недарена личност,⁹¹ како

целосно остварување таа се оформува низ соодветна соработка на цело низа народни уметници што и припаѓаат на дадената етничка и културна средина.

До и чинот на фолклоризација односно **своевидно стилско точење** (цизелирање, илирување) на фолклорниот продукт од своја страна е јак и сложен процес. „**клифовката**“ е единствено разбирање на измените во фолклорните творби“, вели Гусев. Пред се во поглед на нејзиното времетраење не може да се постави строго правило за должината на процесот, бидејќи таа може да се одвива синхроно (најчесто кога определени измени се врват во непосредна соработка на новеје народни уметници) или низ времето (кога во процесот на пренесувањето на делото од човек до човек, од поколение на поколение, таа се разработува, се изменува или се усовршува).⁹²

Фолклоризацијата бездруго е зависна и од иницијативите на други етнички-историски фактори што ги усочнуваат нејзините текови, но тоа не значи дека фолклорната творба со текот на времето не добива целосно задоволителни варијанти како вредности што се пренесуваат и во идното време, во мините етапи на суштинскиот развиток. Но бидејќи процесите што предизвикуваат измени во фолклорните творби се константни, во живата практика отстојуваат само мал број од забележаниите примероци, додека сите други доживуваат нови трансформации како среќница во континуитетот на народното творештво.

Другиот вид на индивидуалното творештво што се издава од фолклорната традиција – авторизираното односно авторско-то создавање, добива нови димензии во текот на минатиот век кај

нас, а во најголема мера претставува нова категорија во домашната уметничка дејност. Нејзиното основно значење е во создавањето на нови форми на уметничкото сознание и на нов естетички однос кон животната стварност. Но и авторскиот вид на индивидуалното создавање поставен врз принципите на западната уметност не е линеен од паралелизмот на колективното фолклорно дело што дава можне занимливи изданици под влијание на истите западноевропски творечки постулати. Дури може да се рече дека новите фолклорни творби кои неизбежно поминуваат низ филтерот на колективното цивилизање, во низа свои варијанти даваат стилски почисти, поприфатливи ремеки од фиксираните авторски творби, каде честопати се забележува недоволното искуство на уметникот во обликувањето на творечкиот потфот. Џдите и другите со идните заслни односи во кои се вплетуваат разновидни влијанија отстрани, ја сочинуваат платформата од која ќе се издигнат нови уметнички дострели кај нас, со кои, всушност, започнува АРС НОВА МАКДОНИКА.

Но преоѓајето на конечната иницијатива во ракете на одделните автори, односно воспоставување рамнотека меѓу нивните достигања и фолклорните творби од истиот стилски круг, ќе биде остварено на еден поширок план неколку десетки подоцни, всушност дури во најшто време, со обезбедувањето на целосните услови за непречен уметнички развој.

Сумирајќи го гореизложеното според кое фолклорните темови во министриот век од нивната индивидуална авторска претпоставка до колективните варијанти во уметничката практика се придржани со една нова појава во својата идејна и стилска насоченост што ја нарековме авторска творба, ќе се сложиме дека нај-

занимливиот момент во описаните процеси е моментот на издавањето на личното остварување од заедничката фолклорна материја. При тоа, нејзиниот творец, народниот поет или уметник од коеј и да е профил, чиј што уметнички продукт е подложен на своевидна колективна разработка и индивидуалниот автор чиејшто дело останува забележано во својата единствена верзија како сопственост на односниот творец.

За начинот на соработката и за односот на почетниот автор, односно народниот творец со неговите анонимни коректори и народни интерпретатори, релативно многу е пишувано, па и на ова место се дадени во сублимиран вид најбитните моменти од тоа правче. Карактеристично е да се напомене дека тој однос меѓу колективното и индивидуалното во народното творештво се разгледува и врз одделни циклуси од фолклорни творби настапат во нашиот век, особено од Втората светска војна насаму. Трите стапи од преминот на колективното во индивидуално и обратно во циклусот партизански песни од Народноослободителната борба и Револуцијата на југословенските народи што ги дава Душан Неделковиќ во својата студија на оваа тема⁹³ содржат процеси кои во низа елементи се сродни со процесите во македонската уметност од минатиот век. Се разбира, појавите во овие комплексни движења не можат да бидат идентични кога тие се одвиваат во различно време и во различни суштествено-историски околности. Но ова што врз основа на новите творечки исходи се издава како нов квалитет во односите на релацијата колективно-индивидуално во нашата уметност од минатиот век, можеме да го согледаме на еден повисок стадиум, поиздиференирано и временски можно концентри-

дено во текот на југословенската Револуција. Нојавите на овој план во новоениот период во доменот на современиот фолклор се усложнуваат и тие се предмет на идва спротивставени Теоретски соглавувања, што излегуваат од тематскиот круг на овој труд.

Да се вратиме кон загатнатото прашање на авторските творби што остануваат трајна сопственост на индивидуалниот творец. Нивната моноваријантна постапеност, како што најавише, претставува основа за идниот поразник вид лично уметничко исказување, накарите во почетните етапи на својот разиток тоа содрии идва нестпорности кои во фолклорната творба се надминуваат идва процесот на фолклоризација. Но затоа пак, авторските творби доведуваат до побриј промени – тематски и стилски, како резултат на сите иновации што ги внесуваат новите творечки генерации и следбите автори. Тие излегуваат подлабоко во емоционалниот свет на индивидуита, во нејзините специфични животни враници и психички состојби. Известно, и во народната лирика се изнесуваат индивидуални чувства, но тоа се истовремено чувства и на секој член на дадениот колектив. Во таа смисла советскиот музиколог Головински, зборувајќи за фолклорот и за професионалната уметност, ја цитира мислата на Чернишевски, според која народната песна мора да се прилагоди кон чувствата на исклучиво секој човек; иаку таа не му е нужна на целиот народ.⁹⁴

Наспроти ова, професионалната уметност што ја сочинуваат индивидуални авторски остварувања иерархија оди во известен речекор со традицијата на народното творештво, каде нас особено под влијание на уметничките постулати на една друга традиција,

која во тој период се употребува. Професионалните творби се синтетизираат именно како текот во временските уметности, и то се интерпретира од страна на изведувач, исто така професионалец, чија тоа трансмисија на авторската порекла до реципиентот претставува самостоен вид уметничка дејност.

Објаснувајќи го терминот "професионално" во уметноста, Головински вели дека во дадениот контекст збор отчува за творечки метод во споредба со фолклорниот а не за професионализам како збир од творечки навики, како синоним на уметничкото мајсторство, бидејќи во една или во друга форма професионализмот се среќава и во фолклорот. Второто значење на терминот "професионално" се однесува за неговиот социјално-економски аспект, според кој уметничкото творештво е сретено како професија што обезбедува средства за материјален опстанок.⁹⁵ Личната творба е концентриран производ низ чија ато дефинитивна форма, која доаѓа како резултат на претходни подготвки, бележки, скриш и т.н., авторот и исполнителот кореспондираат со консументот. Како таква, индивидуалната творба е во служба на самостојното естетско доживување, во што се состои, *сушност*, и нејзината основна функција.⁹⁶

Но и покрај тоа, естетичките ставови на домашното творештво во XIX век во најголема мера произилгуват од естетиката на најист фолклор. Затоа што и творецот и консументот ги прихват своите појдовни сфаќања за убавото во уметноста од домашната фолклорна традиција; со таа разлика во однос на фолклорот што професионалната уметност се именува побргу, бидејќи таа повеќе е подложена на влијанија отстрани. Освен тоа и животните услови на народните маси побарано се менуваат, што без друго влијаје и вра-

исто така побарното однесување на стилските и естетичките пренеси во низната уметничка активност.

Што се однесува за многу разширното твореште за погемота сродност на професионалната уметност кај различни народи со исти класни относини⁹⁷ професионалната и народната уметност кај еден ист народ, ток во примерот на нацата уметност од XIX век бара извесни појаснувања. Творештето е засновано врз фактот дека поделбата на општеството по класи дава поизврсти комплекс на заеднички стилски особености, изразена најјасно во одделните стилски епохи во европската уметност, од поделбата по народи или национални средини. Но во случајот на македонската уметност од минатот век, кога, како што видовме, доправ се појавуваат првите авторски остварувања по уникот на европското творештво, кога се уште се поврзани можне царте со домашната фолклорна традиција, не можеме да заборуваме за нив како за своевиден одраз на стремежите и идентите на граѓанската класа, која кај нас во дечиите на своето издавјуваче и ограничување во посебен општествен слој се уште не поседува атрибути на сопствена културна наследба, како што ток се манифестира во поразиените европски земји. Интересите на домашното граѓанство во тој период не се судираат со актуелните културни текови (напротив, последните се иницираат од економски закрепнатото граѓанство), кои во литературата и во уметничката продукција на преден план ги истакнуваат правилата за јазикот, за литературиите и норми, негувајќето на домашните традиции во кои се потеницира опитонародниот карактер на фолклорот и т.н., а сето тоа отворено или посредно во функција на ослободителната идеја.

Третирајки го истото прашање во потесни рамки - за професионалната и народната музика - Н.Благулац констатира дека тие две категории најчесто се поврзани со низа звездички или средни творечки елементи и изразни средства. "Тие средности - или, поинаку гледамо, тие меѓусебни влијанија - вели авторот - не се секогаш со иста сила; тоа зависи од многу околности, најмногу од сите".⁹⁸ А сите овие околности во минатиот век во Македонија уловувалат - како што досега е констатирано - исклучителна средност на никулциите од сите уметнички активности со народното творештво и со скупната традиција на македонската духовна култура. Во развојниот пот на тие активности иднатк тематска компонента во последните десетина на векот еволуира кон мотивите на современата социјална проблематика напоредно со културно-уметничката активност на соседните пропаганди со идните демократизациски цели, што ја усложнува целосната ситуација во културната сфера. Сите овие процеси претставуваат предуслов за идната поиздиференцирана класна обособност на индивидуалното уметничко творештво кај нас, која и во оформените национални средини на Запад одамна јасно е изразена.

Проблемите на естетското вреднување на македонското творечка активност од XIX век релативно малку се третирани на опстоен начин со исклучок на низа глобални осврти врз оваа материја при разгледувањето на некои авторски остварувања и осветлувањето на одделни личности и појави од преродбенскиот период. Со оглед на тоа што овие прашања се во тесна поврзаност со естетиката на фолклорното создавање, кое што ниту на југословенски план не е разгледувано во доволна мера на компаративен начин,

јасно е дека во вреднувањето на авторските трудови што ги вно
произлегуваат од народната творечка традиција ќе се обраќаме
како фолклорните естетски мерила, за кои, тури и да не се дефини-
рани, интуитивно ^{и чинче} јасни претстави. Но во делата каде се
врши обид за дефинирање на тие мерила истовремено се поставува
и барањето да се изработат научно егзактни естетички критери-
уми во вреднувањето на фолклорната материја.⁹⁹ Според Херберт
Лојкерт, кој зборува за естетичките критериуми на народната
поезија, фолклористот настаа на темпотии при естетичкото оцену-
вање на своите "објекти", затоа што тој како учен човек свесно
или несвесно е одвоен од фолклорната средина (во најширокото
значење на зборот). Тој е одвоен од сферата на доживувањето на
"народот" (во фолклорна смисла). Неговиот книжевен вкус, пора-
ди низа познати причини, е ориентиран поинаку, така што народ-
ната поезија тој ја студира и ја доживува слично како книжевното
дело. Тоа може да предизвика скринување од вистинскиот пат, би-
дејќи вистинското доживување на народната поезија, она што
всушност одлучува за егзистенцијата на таа појава како народна,
постои само во доменот на колективно определениот творечки про-
цес и процесот на рецепцијата и репродукцијата, и во изнебога-
њето на засниното дејствување на овие две постапки со нивните
фолклорно специфични резултати, кои, всушност, со тоа се раз-
ликуваат генетички и квалитативно од уметничката поезија.¹⁰⁰

Токму на тој план, во македонската уметничка поези-
ја од минатиот век искаже да се согледа нејзината генетичка врска
со народните песни и квалитетниот премин од колективната
творба во индивидуална, авторска. Првите творби на македонската

индивидуална поезија потекнуваат од перото на Константин Миладинов. Констатирајќи дека поетското дело на Миладинов е скромно по обем и разновидност, но иако значајно по своите уметнички достоинства, Т.Саздов, извикувајќи се на соодветните согледувања на Х.Поленаковик, додава: "Осема е природно што Константиновите песни се создадени во духот на народното поетско творештво; тој ја поиздава и ја проучува народната песна долги години, па и кога почна индивидуално стихотворно да се изразува го правеше тоа во стилот на народната традиција. Овој факт не само што не ги намалува спомените квалитети на неговото творештво, туку покажува дека во народната песна Константин го најде најсигурниот патоказ како творец; народната поезија му беше и најдобра учителка и најприфатлива творечка истпора во неговото уметничко создавање".¹⁰¹

Близкоста на Константиновото поетско творештво до народната поезија ќе го натера бугарскиот фолклорист Михаил Ариаудов да го нарече струшкиот поет "... некаков посознаен продолжувач на народното творештво...", признавајќи му покрај "...ограничените можности во развитокот како поет..." прочувственост, любов кон сопародниците и пред се силна творечка мотивираност во името на еден висок идеал.¹⁰² Другите истражувачи на поетското дело на нашиот преродбеник во него наоѓаат повпечатливи поетски вредности. При тој, сите тие, без исклучок, указуваат на фактот дека неговиот творечки спус произлегува од народната песна и дека овој автор "... се појавува во време кога македонската уметничка поезија е во самите свое

рафие. А само тој факт доволно јасно укажува дека сигурниот почеток на таа поезија е веке поставен и дека Константин Миладинов е нејзиниот основоположник.¹⁰³

Од народната песна како најсилен извор на инспирација за овој поет, тој ги припи основните поетски елементи и карактеристичните за неа изразни средства. Мотивиката на Константиновата поезија е во снатна зависност од таа на народната поезија а истото може да се каже и за метриката, која што кај поетот најчесто е превземена од народниот осмерец. Особено важна одлика на поетската реч на К.Миладинов е нејзината орнаментика – поетските украсни средства што тој ги користи од народната поезија. Но пред се ед арсеналот на народното богатство е превземено основното изразно средство на поезијата – јазикот, во сии стихови неговиот роден струшки говор, на кој мислата е забележана автентично и неусилено.¹⁰⁴

Особената сила на субјективниот момент кој води кон издвојувањето на првите авторски творби од колективната фолклорна материја, многот на тој издвојување кое ги означува преодните форми од народната уметност до индивидуалната писмено фиксирана уметничка реализација, форми што истовремено се разликуваат и од – така да ги наречеме – пасивните записи во зборниците со народни умотворби, најдобро се отгледа во делото и во творечката постапка на Марко Цепенков. Веке посочувме на некои констатации од одделни автори што го анализираат делото на Цепенков за неговиот специфичен маниер што го издига над другите регистратори на народните умотворби. Токму тој маниер, кој вкупност претставува своевидна препознатлива варијанта на народната творба стои само

иа еден чекор до индивидуалниот уметнички израз. И додека Константин Киладинов го прави тој чекор во своите малубројни стихотворби. Целеников не успева тоа да го стори во многубројните прозни записи, "...бидејќи за повисоки дострели преку личен, индивидуален уметнички израз... недостигло повеќе компоненти, меѓу кои крајно скудното образование било највидетната".¹⁰⁵ Без друго, тоа е причината што Целеников не поминал од "потпиравањето" на фолклорно-поетскиот текст кон самостојна обработка на истиот текстоски содржини, што претставува највообичаена прва форма на авторскиот исказ.

Во одделните уметности, се разбира, тој премин кон личното творештво и авторскиот третман на некои карактеристични елементи од македонскиот фолклор се манифестира на различни начини. Со оглед на тоа што народната песна ја сфаќаме како единствен организам составен од две компоненти – текстуално-метричка и мелодиско-ритмичка со низа заенични меѓузависности и секундарни својства во нивната структура, сметаме дека преломниот момент во домашните творечки процеси од минатиот век, за кој овде станува збор, може исто толку добро, па дури и поеклатено да е проследи во музиката што произлегува од фолклорните напеви. Преминот од колективното кон личното творештво во оваа област се одвива во рамките на градската песна (за која одделно ќе стане збор), чиенто настанување и развиток се одигруваат симултано во нејзиното концептивно и индивидуално авторско изразе. Социолошкиот аспект на оваа творечка појава под влијание на вспадната уметност и со повеќе елементи од сопствената нековна фолклорна традиција е искне вакви, затоа што тој се ре-

фактира непосредно врз техничката страна од нејзиното оформување. Имено, знатен дел од Градската песна, предопределена за нов, искажен и поизразов бран на индивидуално творчко испакување му е наменет на суперимумот каков дотогаш фолклористичката творба не познавала. За разлика од иоранската репродукција на колективната творба, односно нејзиното исто така колективно прифаќање во амбиентот на осцилациите средина, новите творби бараат и создаваат поизразов однос кон чинот на репродукцијата – организирана и приредена за еден квалитативно нов колективен редицениент како последен, видливо дистанциран од претходниот, моделитет на уметничкото дело.

Во таа смисла која и да е Градска песна наменета за јавна изведба додекува известна подготвка која опфаќа избор на интерпретатор (и), евентуални интервенции во текстот на дадената варијанта (лексички промени, скратувања и сл.), а најчесто и инструментална придружба. Тие познатии во дадената цел неопходни интервенции означуваат стилизација на песната како прва фаза во авторскиот третман на кародната творба. Стилизацијата во натамониот развој на професионалната поставка води од една страна кон почетоците на хармонско обликување на мелодијата, а од друга страна – кон подиференциран избор и улога на инструментите, што значи кон враникирање на инструменталната придружба.

Следната фаза во професионалиниот третман на градската песна е процесот на нејзината единственка хармонизација, што се одвира главно во рамките на трите осночки хармониски функции. Всека хармонизирана мелодија најчесто им се доверуваат на хорските колективи, кои во втората половина на минатот век претставуваат

највсичвена и најпогодна форма на колективно музицирање. Но таа постапка, како и стилизацијата на народната песна, се уште ги не-ма карактеристиките на лична, авторска творба. Неа ќе ја добиене со професионалната обработка на народниот мелос во третата фаза на неговиот индивидуален третман. Обработката на градската песна, која исто така поминува низ определени етапи, од поедноставни кон посложени, претставува личен, творечки аспект кон мелоритмичките особености на односната народна песна. Авторот на обработката не го цитира дословно мелодискот тек на фолклорната творба, туку ни ги осветлува нејзините најмаркантни својства низ своевидно варирање на одделни нејзини мотиви и фрагменти.

Во текот на музичкиот развиток во смисла на посочената естетично-стилска ориентација, не само во минатиот век, туку се до наши дни непоредно егзистираат сите три професионални постапки во градската музичко-фолклорна материја, кои во почетокот се јавуваат како фази во нејзиното стручно совладување. Се разбира, во поново време и стилизацијата и хармонското обликување добиваат позанимлив, естетички посовремен, поприфатлив вид. Но главната линија на развојот на македонската професионална музика продолжува од обработката на фолклорниот мелос низ која со текот на времето се издавајуваат одделни творечки физиономии.

Естетичките процеси во минатиот век ја поставуваат само музичката основа врз која подоцна ќе се формират таквите творечки ликови. А самите резултати на времето, поради иерархиите услови во сите уметнички области остануваат можно скромни и по обем и по своите вистински вредности.

3. Видови и особености на градската песна

Музичката култура како дел од севкупната културна активност во Македонија за време на Преродбата, условена од економската и обществено-политичката ситуација на времето, зазема своевидно место во процесот на осознавањето на Македонците и нивното поголемо поврзување со културните традиции на други, блиски и подалечни народи. Меѓу прашањата што се однесуваат за музичкиот живот на нашата македонска средина во тој период, бездруго, најинтересни се оние кои говорат за специфичните појави во домашното творештво и за начините на неговата презентација.

Нема никакво сомневање дека новите содржини во музиката, како и новите форми на музенирање во преродбенскиот период, во голема мера произлегуваат од богатството на фолклорниот идиом, од овој начин на музичко исказување во Македонија, што нашиот народ со векови го негувал, доведувајќи ги одделните циклуси на своите песни до исцизелираност на сите елементи што возбудува и предизвикува восхит кај слушателот. Но токму во тоа време се одигрува споменатата историска средба на двете различни музички системи - доманиот и западноевропскиот, што доведува до појавата на еден нов вид фолклорна материја, тоест нови напеви, подоцна опфатени под поимот "градски песни". Оваа појава што ја разгледуваме во претходното поглавје во врска со издвојувањето на индивидуалниот творечки чин во уметноста врз фолклорна основа, која претставува нова мелопоетска структура што го доведува кај нас западноевропскиот темпериран тонски систем, колку е значајна по своите тогашни дострели на наша почва, уште повеќе е за -

служи како подлога врз која се одвиваат промените на музичката свест во нашата средина. Поради тоа, таа заслужува уште поблиску да се разгледаат нејзините најсуштествени карактеристики.

Градската песна се јавува како резултат на зголемените потреби на населението од нашите урбани средини за културна надградба соодветна на неговите нови животни услови, собразена со новите економски односи што се создаваат во градовите. Овој нов музички продукт во основата ги содржи автотоните елементи на македонското фолклорно подрачје, модифицирани под влијание на западноевропската раноромантичарска мелодика. Со текот на времето тој толку навлегува во музичката практика, што зафаќа дел и од рустикалните фолклорно-музички простории.

Процесот на ширењето на градската песна е олеснет со фактот што таа се јавува во неколку видови, нееднакво сродни со селската музичка традиција; тоа дава можност за постапно преобѓање од архаичните – кон најоддалечениот вид на новосоздаваните песни. Можеме да издвоиме три вида македонски градски песни, забележувајќи веднаш дека поистакнатите карактеристики на секој од нив преобѓаат, во помала мера, и во структурите на другите видови. Типично е, на пример, за голем дел од градските песни присуството на ориентализми (зголемена секунда и своевидна мелодиска орнаментика), внесени од музичката практика на музислиманското население, кое, како што е познато, во минатиот век зафаќало значен дел од жителите на македонските градови.

За разлика од македонското население во градовите,

кое, без оглед на својата социјална положба, давало активни учесници во музичкиот живот, меѓу муслиманското градско население интерпретатори на народната музика можело да се најдат само меѓу понезаможните граѓани. Ова придонесло современите западноевропски влијанија да не најдат одраз во начинот на нивното музицирање, кое се задржало во сферата на одминатите епохи, заради тоа што музичарите од овој спештествен слој немале можност, а ниту интерес, да остваруваат контакти со актуелната популарна европска музика. Покрај ова, музиката што ја интерпретирале тие била поврзана претежно со верските ритуали, што условувало поголема прврзаност кон традицијата. Од друга страна, пак, негувањето на елементите на старото пеење во практиката на муслиманското население довело до поавтентично зачувување на оние примероци од архаичната музика, кои и денес, особено во охридскиот крај, претставуваат бидери на оваа категорија народно музичко творештво.

Друг вид песни, мошне карактеристични и мошне значајни за нашата градска музичка средина од минатиот век, во кои се испреплетуваат повеќе влијанија, се оние мелоритмички структури што ги негуваат популарните групи, таканаречените "тајфи", подоцна, особено во охридскиот крај наречени "трубадурски", од кои велешките и охридските ансамбли заземаат најистакнатото место. По својот инструментален состав и по сите елементи на своето музицирање овие колективи ги покажуваат повеќеслојните и разновидните влијанија од исток и од запад што се кондензираат во нивната музичка и социјална суштина. Почнувајќи од името под кое се познати во македонските градови: чалгии (односно чалгија)-турски збор кој во нашите сознанија означува специфична инстру-

ментална група, свирачи, свирка, со определена музико-стилска самосвојност и содржина, дури особен начин на музицирање, амбиент, миг или настан што го преобразува градскиот живот - преку доминантниот број на ориенталните инструменти во составот, до карактерот на музичкото ткиво, сето тоа укажува на ориенталното (можеби поопределено: индиско) потекло на оваа појава. "Чалгијата како карактеристичен инструментален состав е типичен претставник на староградската ориентална музичка култура кај нас" - вели Б.Цимревски во својата книга "Чалгиската традиција во Македонија".¹⁰⁶

Највсебичаениот инструментален состав на чалгите е следниот: една до две виолини, еден, ретко два кларинета (инструмент кај нашиот народ наречен "гарнета"), еден ут, една даута, еден канон, едно дајре или тарабука. Во составите обично не се застапени сите наведени инструменти. Охридската чалгија, на пример, е составена од две виолини, кларинет и дајре. Како што се гледа, присуството на неколку инструменти од персиско-арапската традиционална музика оди во прилог на констатацијата за источното потекло на овие музички групи.¹⁰⁷

Меѓутоа, во песните и брата на чалгите длабоко се вкоренети низа елементи на домашната музичка традиција. Б.Цимревски добро забележува дека во времето на отоманското владение "чалгијата не е наметната, туку прифатена кај нас", како соодветна форма на музичко доживување во градската средина од минатист век. Освен тоа, како што фолклорната творба се експонира во новеќе варијанти, така и одделните музички групи во разни

градови, па и во еден ист град, имаат свои песни и ора, свои варијанти и свој начин на интерпретација. Кај некои од нив преовладува вокално-инструменталното музицирање (тие самите пејат и се придржуваат со инструментите), кај други пак, на преден план се инструменталните ора. За сите попознати чалгии или за некои нивни членови постојат низа анегдоти од нивното учество на разни свечености и веселби, како и приказни и легенди за настанувањето на одделни песни и ора, создадени од нив или поврзани со нивната музичка практика.

Постојните податоци зборуваат дека трубадурските групи датираат од средината на минатиот век, кога создавал раководителот на првата генерација охридски музичари од овој тип, народниот уметник Ангеле Карабуле.¹⁰⁸ Веројатно и порано, од крајот на XVIII век, постоеле слични дружини во Охрид, или во некој друг од македонските градови, но конкретни податоци за музичарите, за песните и ората што ги создале или само ги интерпретирале, како и околностите под кои се одвивала нивната уметничка дејност доаѓаат од првите децении на македонската преродба. Во репертоарот на Карабуле и на неговата група најпопуларни песни биле: "Фанче ојде во Калинча", "Цоце шетат со кајчето", Песната за Деснина, "Ленка пишт бела книга", "Аман, аман, Катуше", "Ке ме грабит, нане, тој Никола од Зарчета", "Антице, мори, еребице" и други. Авторството на овие песни му се припишува на самиот Карабуле, кој, според усните кажувача на постари охриѓани, бил мошне надарен музичар.

Во музицирањето на трубадурските групи – симултано пеење со сопствена инструментална придружба – забележуваме елементи на старата селска традиција, ориентализам во значен дел од

мелодиското движење, особено изуз инструменталното ткиво, и европски влијанија одразени во некои метро-ритмички комбинации, пред се во употребата на европска танцуваачка ритмо-метрика кај одделни песни (Песната за Деспина е конципирана по узледот на валцерот), во еден дел од застапениот инструментариум, каде водечка улога игра виолината, како и во начинот на повеќегласното "ускладување" и каденцирање.¹⁰⁹

Елементите на трите спомнати влијанија под кои е сформен овој вид градска песна во нивното амалгамирање се видоизменуваат до степенот што овозможува една нова, стилски уедначена музичка материја. Во склад со домашните традиции мелодиската структура е нагласено распседана, но таа е лишена од потенцираното ориентално вибрирање кое завлекува во сферата на микроинтервалските односи. Од друга страна пак, и западните влијанија се видно ублажени со слободно орнаментирање на акордската мелодика. На преден план во музиката на чалгиите избива ритмичката компонента со богата и разновидна употреба на асиметричните комбинации, карактеристични за нашето поднебје. Таа препознатлива ритмичка игра, особено нагласена во ората, го содржи во себе и појдовниот момент кон импровизациските делови, кои доаѓаат при засилувањето на емоционалната напнатост.

Импровизациите се можне значаен елемент во музицирањето на овие групи. Тие особено доаѓаат до израз во средните делови на ората, каде играорците се доведуваат до екстаза низ усвитената ритмичка пулсација, кога и мелодискиот тек се ослободува од нејзините стеги поминувајки во рецитативна форма. Импровизиравето е необично впечатливо и во формата наречена

"Таксим", доверена најчесто на инструментот канон или на друг со-листички инструмент. Оваа неиграорна форма, низ која се изразува високото мајсторство на интерпретаторот се исполнува во мигови на особена прочувственост на слушателот, со цел да се висили уште повеќе неговата емоционална расположба.

Треба да се спомене и формата "марш" која им е позната на чалгиите, чиешто име веројатно доаѓа од таквите творби исполнувани од воените и други дувачки оркестри. Но "маршот" кај чалгиите не служи за марширање. Тој се исполнува (особено од страна на велешките чалги) при одењето на свадбената поворка по градските улици, кога, според тамошните стариински обичаи, не се игра, туку само достоинствено се чекори, а според музиката на чалгијата задочнетите сватови и јубопитните сограѓани дознаваат која фаза се одвива од свадбениот ритуал.¹¹⁰

Што се однесува за тоналијата основа врз која се одвива овој вид градски песни и ора, на прв поглед паѓа во очи честото присуство на ориенталниот тетракорд, особено во инструменталните мелодии. Во целосниот амбитус на таквите творби, многу пати го откриваме тонскиот редослед на некои од многубројните персиски маками. Меѓутоа, не само што нивниот број е ограничен во домашното музцирање, туку и тие се применуваат, како што нагласивме, без карактеристичните четврттонски интервалски движења. Од друга страна, пак, под влијание на посовремените текови, скрекаваме тонски низи што прилегаат на дословни или модифицирани "исечоци" од таканаречениот "терцен дур" или од некоја друга скала, присутна во западното музцирање. Анализирајки го во спомнатиот ракопис тонскиот систем на голем број мелодии од практиката на

чалгите, В. Чимревски доаѓа до слична констатација: "Во една жива материја како што е народната музика, која е склона на разни промени, тешко е да се издиференцираат некои внатрешни законитости. Впрочем, тие најчесто и најсугестивно се доживуваат преку непосредното слушање".

Третиот вид градски песни од минатото столетие се потпира најмногу вре западната романтичарска музика, задржувајќи, сепак, во основата, извесни, можне важни одлики на домашната традиција, пред се во метро-ритмичката компонента и во начинот на ориентирањето на основниот мелодиски тек. Некои песни од овој вид, наистина поретки, се приближуваат кон типот на медитеранската шансона. Таква е популарната песна "Билјана платно белеше", употребена во нашето столетие во повеќе творечки зафати на македонски и југословенски автори.¹¹¹

На два наврати, во дневникот весник "Нова Македонија" од 2.VIII.1957 година и во Зборникот од VII конгрес на сојузот на фолклористите на Југославија (Охрид, 1964 година), Харалампие Поленаковик пишува за потеклото на песната за Билјана и дава текстуална анализа на оваа творба. Потпирајќи се вра мислењата во списанието "Луч" (Скопје, 1937. I.230), за потеклото на песната Х. Поленаковик го наведува следното: "'Охри ските извори', на кои, божем, билјана бели платно, ја локализираат песната за Охрид, а според името на момата Билјана, охридските извори се викаат 'Билјанини извори'. Бра основа на оваа реалија изнесени се некои мислења дека песната божем ја испеал охридски народен пеач уште во минатото, кога по стариот римски пат Вла Игнатија што поминувал во непосредна близина на Охрид, оделе многу

кервани на "белграѓани" - во спомнатото исследување индицирани како дубровчани - кои носеле вино од македонија во Дубровник, а секако, преку Дубровник и понатаму".¹¹²

Од гореизложеното може да се претпостави дека песната има мошне старо потекло и дека е локализирана за Охрид. Меѓутоа, во статијата "10 рукописних македонских народниј песама мотива 'њивама платно белеше'" од Илија Николиќ ("Македонски фолклор", Скопје, 1969, II 3-4, стр.229-237), како и во спомнатите трудови на Аералампие Поленаковик, кој анализирал 30 варијанти на песната, публицирани од 1860 до 1960 година, се наведуваат конкретни примери од кои се гледа дека оваа песна е поврзана и со други локалитети во македонија, како на пример, Дебарско, Скопско, Гевгелиско, Струмка. Од овие варијанти мошне интересен е записот на Ќилое Ќиловик, направен во Галичник, каде овој мотив го скрекуваме на мијачки говор и каде се заборува за Милјана а не Нилјана, што бели платно не студени а не на охридски извори!¹¹³

Не навлегувајќи во анализа на проблемот за потеклото на сите варијанти од оваа песна, во овој случај се задржуваме само вра нејзината најпопуларна охридска варијанта, употребена во балетот на Стеван Аристик "Охридска легенда". Анализирајќи ја мелодиската структура на песната доаѓаме до констатацијата дека таа произлегува од акордите на основните хармониски функции, што претставува типичен западноевропски белег. Освен тоа и широкиот обем на мелодијата, што задаќа интервал децима, говори за западноевропско влијание, потсетувајќи се на раскошно

развиениот мелос на италијанските медитерански шансони. И формата на песната "Билјана платно белеше" со својата романтичарски изведена структура, заедно со погоренскажаните карактеристики оди во прилог на следната констатација: Мелодијата на оваа песна е од поново време и датира од XIX век, кога во епохата на нашата национална преродба македонската музика доаѓа под доминантно влијание на западноевропското музичко творештво. Оваа нејзина карактеристика, меѓутоа, не ја намалува оригиналноста на песната, затоа што, судејќи по нејзината мелодиска низа и по доловената атмосфера, таа претставува плод на охридското фолклорно поднебје.¹¹⁴

Во рамките ја изложените три вида градски песни, во практиката се исполнуваат голем број музичко-фолклорни творби кои во своите мелоритмички својства стојат меѓу две од споменатите видови. Во таа смисла можне бројни се песните со нагласено европско влијание, но кои, за разлика од песната за Билјана, покажуваат многу поголема сродност со автохтониот домашен фолклорен мелос. На тој начин тие стилски го исполнуваат просторот меѓу спомнатата песна и примероците од практиката на чалгиските состави. Може да се рече дека тие го задоволуваат естетскиот вкус на знатен дел од македонското градско население, од неговите помлади генерации. Структурата на овие песни им соодветствува на новоусвоените темперирани инструменти, тоест во значна мера произлегува од музичкото искуство здобиено со нивната употреба. Музицирањето во нивниот стилски амбиент е одраз на врските на граѓанските слоеви со средноевропските земји и на нашето приближување кон нивните културни текови. Низ жовој вид песни доаѓа усвојувањето на поедноставните романтичарски структурални постулати што претставува прераснување во нов квалитет на културно-музичката

надградба на граѓанството, условена од тогаш создадените економско-општествени односи во Македонија.

Значењето на градската песна за обновата, односно за новиот подем на македонското писмено музичко творештво од епохата на Преродбата наваму, и за развитокот на сите области на нашата музичка култура е ишне големо. Градската песна добива карактер на базична музичка материја врз која се изградуваат првите повекетгласни творби и се оформуваат првите творечки физиономии во македонската музика од тој период. Во крајна линија таа е првиот музичко-фолклорен материјал чија авторска обработка отвора можност за натамошен се првродлабочен третман на нашиот традиционален мелос, со идно посегање кон неговите архаични словеси.¹¹⁵

Глава III

ТВОРЧЕТВО ПОВРЗАНО СО ЦРКОВНАТА ИДЕОЛОГИЈА И ПРАКТИКА

1. Византиско-словенската основа на литературата,

ликовните уметности и на музиката од духовната сфера

Македонската национална преродба која во себе вклучува разновидна културна дејност и уметничко творештво, претставува, всушност, воспоставување на нарушенот континуитет на тие вредности и обнова на словенската писменост и култура на поинаква основа, во склад со новите сопствени услови. Богатото културно минато на Македонија, откаде се пренесуваат во другите словенски земји првите плодови на писменото творештво, станало своевиден предизвик за преродбениците, стремеж да се воспостави низката на културниот прогрес прекината во вековите на отоманското владеење. Наоѓајќи се константно "во крилото на Византија" - во минатите столетија како дел на нејзината многунационална култура чија идеологија произлегува смислата да им се овозможи на словенските племиња сопствена писмена комуникација за поефикасен продор на Христијанската религија - Македонија и во минатиот век останала за другите словенски народи вистинска ризница на автентичните вредности на словенскиот дух од почетоците на нашата пишана реч. Во оваа земја тие ги бараат корените на својата културна надградба со желба да осветлат помеѓитор^рно низа појави во сопствените културни токови. За то, и по пропаста на Византија останува струењето на нејзиното културно наследство и создавањето во неговите стилски рамки, што се чувствува далеку повеќе во Македонија, отколку во словенските земји на периферијата на Отоманската империја или во оние - надвор од нејзините граници.

Напредокот на славистичката наука во минатиот век е заснован врз анализата на низа познати и новопronајдени средновековни словенски ракописи. За некои од најстарите ракописи во разни словенски земји тогаш беа поставени хипотези дека потекнуваат, или претставуваат преписи од оригинални споменици, од Македонија. (во подоцните палеографски проучувања на старите словенски ракописи, некои од тогаш поставените претпоставки во таа смисла, добија позитивно решение). Тоа предизвикува голем интерес за "луката на словенската писменост", која се уште стенка под турскиот јарем. Во Македонија доаѓаат низа истражувачи на народната духовна култура - слависти, фолклористи и други културни дејци, со цел на самиот терен да ги проучуваат стариините на оваа земја. Тогаш особено се проширува и проучувањето на големото дело на браќата Кирил и Методиј. Литературата за нив, за нивните најистакнати ученици и за делата што ги оставилија како основа на словенската книжевност и на другите гранки на културата, станува се побогата и поразномислива. Тоа проучување се реперикуира, како што напоменавме во уводните разгледувања, и врз насоките на националната мисла, како и врз особениот притисок од страна на бугарската пропаганда врз преродбенски-те текови во Македонија со присвојување на делото на солунските браќа и необјективно толкување на низната мисија.

Аголемената циркулација на стари ракописи ги поттикнува и некои наши преродбеници да се вклучат во откривањето и собирањето на овие национално богатство - сведоштво за улогата на нашата земја во културниот подем на словенските народи и за достоинствата на првите домашни литературни и уметнички дејци. Но свесно или несвесно и тие придонесуваат за отуѓувањето на

ниме вредни средновековни писмени споменици и уметнички дела, за нивното исчезнување или неповратно изнесување од културната средина каде што настанале.

Во такви околности, кога во стегите на ропството положбата на Македонија во споредба со нејзините соседи е најнеповољна, не е чудно што и никулците на новото литературно и уметничко творештво по своите вистински постигала остануваат мошне скромни. Известина, најето традиционално византиско-словенско наследство, како што покажува описаната стварност, претставува богатство што високо се ценi во сите слободни и поразиени земји, но новите авторски творби што произлегуваат од него, неможејќи да го преодолеат дисkontинуитетот на домашното творештво, стојат во голем расчекор со актуелните европски уметнички достигала. Македонската литература од првата половина на XIX век според Љ. Конески претставува "...по својата поддржана задочност одглас на средновековната религиозно-поучна литература, па со самото тоа не може да завешта некои поиздани побуди. Литературата од светски карактер се јавува во македонија дури во неесетните години на минатиот век, но во поголем дел во јазичен облик што мораше најскоро да биде надминат во процесот на создавањето на македонскиот литературен јазик.¹¹⁶

изврсн

Цитирајќи и во уводните поглавја од студијата на Конески за македонската литература во XIX век, ќе потсетиме и овде на неговата и спитопознатата констатација за учеството на црковнословенскиот елемент во текстовите на нашите први писатели од минатиот век и за своевидниот контакт на црковнословенскиот и народниот јазик од кој произлегуваат позитивни реперкузии вре-

процесот на создавањето на литературниот јазик. При тој можное сликите е нагласен респектот на основоположниците на домашната литература кон црковнословенскиот јазик, како инструмент на една долговековна писмена традиција, во предговорот на Теодосиј Охридитски кон книгата на Кирил Пејчиновик "Утјешение грјеним", каде црковнословенскиот јазик се споредува со клуч од злато и сребро, а народниот јазик со клуч од желеzo и челик што отвора "срцето на простиот човек".

По текму во делата на К.Пејчиновик и на постериот Јоаким Крчковски, каде тој црковнословенски елемент и религиозната содржина се најсилни, истовремено можно впечатливо се предадени, во основата на народен јазик, низа илустративни елементи од народниот живот. На страниците на овие автори се забележани сфаќањата на македонскиот селанец, како своевидно автентично сведоштво на едно време. Низ библиските теми што преовладуваат во делата на Крчковски и Пејчиновик, тие ни се претставуваат како народни просветители кои умеат да го користат тематскиот материјал од христијанските легенди за интерполирање на разни поуки и совети што им ги унатуваат на своите читатели. Во рамките на овие содржини "Пејчиновик ќе се застапува за укажување и избегнување на многу заблуди што ги согледувал кај луѓето".¹¹⁷

Во спомнатото печатено дело на К.Пејчиновик "Утјешение грјеним", меѓу другите текстови се наоѓаат и творбите на овој автор Тропар и Кондак на Свети Нифонт. Овие два црковнопоетски текстови се можное занимливи не само како пример на овој вид лично творештво од познатиот македонски културен деец од мина-

тиот век, туку и како сведоштво за неговата грижа за посестрано обогатување на својата културна средина, во овој случај со две нови творби во доменот на црковното пеење. Имено, цвете поетски форми (тропар и кондак) во богослужбениот ритуал се исполнуваат музички. Самиот автор назначил во кој глас од Осмогласникот и на каков начин треба да се пејат песните. Во уводниот текст за Тропарот на св.Нифонт стои: глас а (първи глас), подобен: Камени запечатену..., а за Кондакот на истиот светец – глас и (осми глас), подобен: Възбрании воеводе.¹¹⁸

Многу литератури творби во минатиот век се плод на богатото книжевно наследство – византиско и словенско – кое се пренесувало преку разни преписи, преработки, главно упроставувања на познати дела од минатите векови. Макар што по паѓањето под турска власт продолжиле да живеат сите книжевни видови и родови, тие доживуваат голема стагнација. "Најчесто, она што се затекнало како плод развивање под влијание на високите дострели од византиската книжевност по XIV век само ќе се предава во разновидни преписи, и најчесто само се осиромашува, сакто хагиографијата, спокрифот, романот, или расказот, преработуван под перото на одвај писмениот калуѓер, може само да биде упростуван и наменуван за потребите на недоволно образованите луѓе од народот".¹¹⁹

Во првата половина на векот, покрај печатените книги, се јавуваат и бројни ракописни зборници со разни, главно црковни, текстови, на различни македонски дијалекти. Би.Конески напоменува дека во јужните делови на нашата земја, каде што црковнословенската писменост поодамна била заборавена, низа ракописни книги се пишуваат на народен јазик со букви од грчката

азбука. Во врска со ова авторот додава дека овој вид писменост и онаа - под влијание на црковнословенскиот јазик подоцна се приближуваат една кон друга, бидејќи во текот на столетието словенското влијание се повеќе доаѓа до израз.¹²⁰

Во ликовните уметности, каде традициите на византиската естетика најнепосредно се продолжуваат, промените на уметничкото сознание во минатиот век, што произлегуваат, како и во другите творечки области, од новонастапатите поблаготворни општествено-економски услови за културен просперитет и од контактите со западната уметност, во основата се совпаѓаат по својата идејно-естетска насоченост со прикажаните процеси во литературното и во музичкото творештво. Нив пред се ги обединува идејата на националната преродба, која што, низ осознавањето на литературните и уметничките творци добива своевидна реализација во уметничкиот продукт. Кога зборуваме за ликовниот уметнички продукт, во него е вткаен стремежот да се надминат одживеаните текови на традиционалното творештво "...што се изразуваат во ретардираните облици на поствизантиската уметност..." и да се прифатат нови форми и нови творечки постапки, со истовремено потенцирање на самобитните карактеристики на домашното творештво. Оваа задача, за жал, дури од 70-тите и 80-тите години делумно ја остваруваат само мал број автори што покажуваат поизразена творечка индивидуалност. Инаку, во првата половина од XIX век "... можне понагласено е учеството на црковните живописци чие што творештво е со белези на наивизам и примитивизам".¹²¹

За разлика од книжевното и од музичкото творештво, во архитектурата и во ликовните уметности не се одвива на идентичен начин процесот на преточување на колективната во индивидуална уметничка реализација, што е карактеристично за мелопоетски-те видови и за првите авторски творби во тие области во минатиот век. Тековите на тој процес не изостануваат ниту во генерациското надоврзување на мајсторството од домашните градители, иконописци и резбари, но тие се одвиваат на поинаков начин. Во црковното сликарство индивидуалното творештво уште од средновековните етапи на развојот се одделува од анонимното, кое исто така, поради специфичниот карактер на уметноста, повидно го извојува личниот белег од колективната стилска насоченост. Во овие уметнички редови забележуваме елементи на колективните, односно фолклорни ликовни жанрови. Но тие не произлегуваат целосно едни од другите, каков што е случајот во литературните и музичките творби, кои доживуваат своевидна трансформација низ преминот од анонимната во лична форма.

Во текот на минатиот век во домашното црковно сликарство се одделува една малубројна група зографи кои внесуваат нови облици и дух на промени во религиозната ликовна уметност. За нив А. Николовски вели: "Нивниот духовен и ликовен активитет ги претпоставува ликовните движења и насоки во ликовната уметност во значително поразвиените културни и уметнички средини. Тие настојуваат да се здобијат со повисок степен на ликовна култура преку школување и допир со ликовните центри и проявуваат тенденција за напуштање на тематизираните византиски формули во црковното сликарство".¹²²

Но промените што настануваат во оваа сфера не доаѓаат само со усвојувањето на тие нови уметнички сфаќања. Во извесни случаи причините за отстапувањето од поранешните, низ практиката утврдени канони имаат и други, вонуметнички корени, што покажуваат насоченост кон определени пропагандистички цели. Така, например, во проучувањето застапеноста на култот на словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, во неколку свои статии Коста Балабанов, разгледувајќи ги карактеристиките на многубројните икони со ликот на солунските браќа, забележува во некои примери несоодветни пејзажи и ликови во позадината, внесени или наметнати од страна на бугарските пропагандисти, со цел да преиначат некои историски вистини. Со иста намера, на определен број икони, сигнатурите ги претставуваат словенските просветители како бугарски дејци.¹²³

Споменатите влијанија од Запад кај нашите зографи и резбари доаѓаат непосредно – преку европските земји и преку Русија, во втората половина на векот, и во извесна смисла посредно – од рецидивите на италијанскиот барок, но преку венецијански мајстори што работат во Солун и во други центри на Отоманското царство.¹²⁴ Но диференцијацијата во иконографското творештво кај нас постепено се одигрува уште од првата половина на столетието, кога се издвојуваат двете спомнати насоки во вид на "...две одлики два стила или две групи зографски. Една, која полека ја менува структурата на класичната, средновековна, византиска композиција, давајќи и опнат барокни изглед со реализам на ликовите, и втора, која старата традиција ја предава анахронично со наивизам. Сите композиции, со поголема или помала измена, се сликаат по прирач-

ници и репродукции, по гравири од новите печатени црковни кни-
ги."¹²⁵

Се разбира, перспективна е првата насока, што е видливо уште во текот на нивната диференцијација. Прогресивниот тренд на црковното сликарство, во однос на насоката на наивизмот, се отслика во творештвото на неколкумната негови повидни претставници, меѓу кои Дичо Крстевич зазема посебно место. Како кај него отстојуваат елементи на постариот иконопис, сепак тој условил и некои радикални промени. Иконите кај Зографот Дичо се предадени реалистички, "...без стилизација, со топол и икарнат и доза на психолошко продлабочување. Неговите композиции на иконите имаат опит барокни наглед и покриени се со ведер колорит. Златото гравирано е задолжителен атрибут на неговите икони а доминантни тинови му се зелени и црвени. Цртежот му е повеќет и посигурен кога слика една фигура отколку на композициите со повеќе фигури".¹²⁶

Духовното музичко творештво¹²⁷ и соодветната црковномузичка практика во минатиот век во Македонија добиваат нови валери, се разбира врз основа на дотогашните форми на своето одвивање; но новото се воспоставува во атмосферата на многубројни влијанија и тенденции. Пред да навлеземе во нивното изложување, а пред се во утврдувањето на традиционалната византиско-словенска основа на домашната култна музика, нужно е да дадеме еден кус осврт врз дотогашниот развој на оваа музичка област кај нас. Сметаме дека ќе биде доволно ако таа ретроспекција ја извршиме само низ еден аспект – можеби во овој момент најважниот – на македонското црковно пеење: низ праването за неиматски-

те ракописи създадени и употребувани на наша почва.

Потпирајки се врз досегашните истражувања и врз литературата за византиската и старата словенска источнокоркова музика, пред се врз прилозите што зборуваат за нематските ракописи и за нивната провениенција, можеме да зборуваме за создавањето и за циркулацијата на музички манускрипти во Македонија во текот на цел милениум - од крајот на деветтиот - до почетоцот на нашиот век.

Се разбира, поради неповољните спомествено-историски услови во кои со векови живеел Македонскиот народ, никаката на континуитетот на таа ејност била прекинувана за покуси или подолги периоди. Но современите музиколозки истражувања¹²⁸ се повеќе не наведуваат на хипотезата за успешно воспоставување на тој континуитет со усно предавање на црковните напеви, при што постојните ракописи, односно преписи од постари споменици, врзеле улога на регулатори во приближувањето на одделните варијанти на литургиските напеви. При тоа, дисконтинуитетот во создавањето на словенски ракописи - со нотација или без неа - е посвидетен и со понегативни последици од овој во писмената црковномузичка практика што го продолжила својот развиток и по "златниот век" на словенската Охридска школа, низ нематски ракописи на грчки јазик, за време на византиското владеење во XI и XII век.
(Ќе напоменеме дека најбогатата збирка на стари музички ракописи во нашата земја - збирката на Охридскиот музеј, содржи 14 примерки на грчки јазик, създадени од XI - XIV век).

Во следните векови, до паѓањето под турско ропство,

состојбата во овој домен е уште позанимлива, бидејќи покрај обновувањето на словенската писменост под властта на некои соседни балкански феудални господари (која, впрочем, живееле за време на византиската власт во манастирите во внатрешноста на земјата), продолжила и практиката на читане и пеење од нематските ракописи на грчки јазик, за кои може да се претпостави и дека натале на македонска почва. Подоцна, за време на Турците, и покрај крајно ограничениот можности за создавање и соодветна интерпретација на духовната музика поради властта на исламскиот господар, може да се претпостави дека во некои македонски манастири и цркви, особено во скопскиот регион, се практикувало црковно пеење врз основа на зачуваните нематски записи, што во изведбите се збогатувале со нови начини на тир. пространо пеење. Близината на светогорските манастири овозможувала, и покрај недостатокот на музички ракописи од тоа време, пренесување на искуствата од Кукузеловата традиција на пападикиското пеење во поистинатите духовни центри во земјата.

Според тоа, Македонија - луката на словенската писменост и култура, во исто време била и жариле на духовната музика, особено за време на Климент Охридски и на неговите ученици, до почетокот на XI век. Нема сумневање дека првиот контакт на византиските духовни напеви со црковнословенските текстови преведени од грчки јазик од страна на Кирил и Методиј и на нивните соработници се одиграл во Македонија, означувајќи ги почетоците на словенската црковна музика и музичка писменост. Имено, со прилагодувањето на тие напеви кон новиот текст во метроритмичка смисла, се покажале првите специфичности на словенското пошироко гледано - и одделно на македонското црковно пеење.

И покрај отсъството на нематски знаци во првите ракописни документи, постојните извори можне уверливо зборуваат дека големи делови на преведените литургиски текстови биле музички интерпретирани. Знатен дел од тие извори (летописи, житија, легенди) потекнуваат пак од Македонија или се однесуваат на личности и настани во врска со оваа земја. Во Македонија настанале многу глаголски и кирилски ракописи. Уште во 1934 година Ѓгон Велес пишува дека глаголските ракописи, што може со сигурност да се смета, најдени во манастирите на Исток, најпрвин се наоѓале во Македонија.¹²⁹

Враќајки се кон прашањето за духовната музика во минатиот век, ќе укажеме уште на некои показатели во прилог на нејзиното византиско-словенско потекло и сродноста со домашната музичка традиција. Треба да се истакнат три основни моменти што влијаат врз развојот на македонското црковно пеење од тој период. Првиот момент се однесува за усвојувањето на реформираното византиско нематско писмо, таканаречената Хрисантова нотација, во нашата црковномузичка практика. Тоа доведува до пораздвижена циркулација на литургиски ракописи, пренишување на стари и појава на нови псалтиции, во кои иретко се појавуваат определени "сочиненија" од наши црковни дејци и градски псалти, што значи стимулирање и негување на еден вид писмено творештво во нашата средина.

Вториот момент, во зависност од претходниот, е внесувањето на елементи на градската песна во црковните творби на наши автори од XIX век, што го забележавме во некои десифирани напеви, како и во живата современа црковномузичка практика. Овие

напеви, соодветно на градскиот фолклор од минатот век, подлежат на законитостите на функционалната хармонија. Нивното присуство во нашето црковно пеење означува внесување на стилски иновации во него, средни со оние што ја карактеризираат главната насока на музичкиот развиток кај нас.

Третиот момент претставува узте еден, секако најголем чекор напред во промените што ги доживува црковно-музичката практика, со воведување на хорски колективи во црковниот ритуал. Со исполнување на таканаречените "духовни концерти", предимно од руски композитори, меѓу кои Димитриј Бортјански зазема особено место, како и со пократки музички реплики обликувани во четиригласен хорски слог, вокалните колективи внесуваат тотална музичко-стилска хетерогеност во одвивањето на службата, во која напоредно со нив учествуваат и домашните псалти со своите традиционални духовни напеви. Таа хетерогеност, меѓутоса, во нашата средина не била сачатена како негативен белег, туку како своевидно збогатување на ритуалот, како средба на традиционалното црковно пеење со нови видови на духовната музика, што биле сметани како придржаници на напредните општествени движења.

Но во основата на македонското црковно пеење до крајот на Првата светска војна доминира доминантата византиско - словенска традиција, пренесувана по устен пат од колено на колено, и преку постојните нематски ракописи од реформираната, Хрисантова нотација. (И во новоениот период, се до наши дни, таа традиција продолжува да живее низ практиката на денес веќе малубројните стари црковни пеачи - псалти (псалтоси), додека официјалното црковно пеење од дваесеттите години на овој век, во

делот на Македонија под српска власт, се одвива според музичките записи на српското црковно пеење собрани во трудовите на Стеван Мокрањац. Денес кај нас се прават напори за обнова на традиционалното македонско црковно пеење).

Од сета таа византиско-словенска основа на литературата и уметноста од минатиот век, ние историската перспектива можеме да го согледаме само напорот да се воспостават мостовите со минатото кога во македонските центри цутеле свије културни активности, да се обноват сите напуштени или симплифицирани видови и родови на творештвото и пред се да се работи врз изградбата на литературниот јазик како безусловна нужност во натамошните процеси на преродбата. А позабележаните резултати на ова поле доаѓаат во децениите од средината на столетието, со свртувањето кон актуелната животна проблематика, кон социјалните мотиви и кон усилибите за зачувување на автохтониот карактер на културните вредности.

2. Музичко творештво врз Хрисантовата неизматска нотација

Хрисантовата неизматска нотација се јавува во Македонија како можност за запишување на црковни мелодии и бројни авторски творби создадени од страна на низа домашни црковномузички дејци. Овој вид музичка семиографија како синтеза на најсуштествените елементи од претходните фази во развојот на византиската нотација наоѓа на погодна почва за ширење во Македонија, особено од средината на минатиот век. На полето на црковномузичката дејност таа им отвора пат на домашните црковни певци и химнографи за една повозвишена творечка реализација што ги надминува ограничните рамки на церемонијалната функција, вклучувајќи се во спртествените стремежи за целосен културен подем. Системот на оваа нотација соодветствува со карактерот и суштината на византиските духовни напеви од минатите столетија, што во текот на XIX век беа преведени на ова реформирано писмо, а истовремено соодветствува и со домашната и јужнословенската црковномузичка традиција, што произлегува од византиската, и со музичкиот сензибилитет на нашето поднебје. "Нејзините предимства се покажаа навистина неоспорни, поради кое таа иако скоро се популаризира меѓу певците со лесната и угодна примена во пеачката уметност", вели бугарскиот музиколог Петар Динев.¹³⁰

Сепак мора да се нагласи дека при мелографирањето на црковните напеви и при творечката дејност нејзината примена не е единствена поради можноста одделни мелодиски фрагменти интервалски да се нотираат на неколку начини од кои треба да се одбере вистинскиот – во склад со бараното гласовно нијансирање. Широката примена на оваа нотација во домашната црковномузичка практи-

ка спфаќа читаче, односно пеење на забележаните изневи од разни печатени и ракописни зборници.

Реформата на византиското нотно писмо од 1814 година теоретски ја подготвуваат тројца духовници – познавачи на источното пеење: Хрисант од Медитос, Хурмузij Хартофилакс и Григориј Протопсалт.¹³¹ Таа се јавува поради практичната потреба од поединствувавање на претходната, неовизантиска или Кукузелова нотација, особено на нејзините хирономични невми (значи за ритам, динамика и израз). Освен тоа, судејќи според недоволната кадровска база од псалти и химнografi, во голем дел од териториите на некогашната византиска империја, подгответи да се служат со неовизантиското нематско писмо, тешко можело да се очекува големите авторски остварувања на тирпападиско пеење (пространо пеење со многубројни гласовни нијанси и мелодиски орнamenti), инаугурирано од најистакнатиот византиски музичар Јован Кукузел, да бидат предавани на идните поколенија во автентична форма. Имено, во вековите на турското владеење, според Р.Паликарова-Вердеј, црковното пеење, оставено во рацете на свештениците, монасите и певците, повеќето од кои биле неподгответи во музичка смисла, се исполнувало практицистички, придржувајќи се кон старите обрасци. Во новонастанатите услови под Турците, кога црковната власт го изгубила влијанието и контролата над црковните певци, било невозможно да се сочувва религиозното пеење во својата чиста форма.¹³²

Тоа не треба да значи дека никшата на континуитетот на писменото византиско музичко творештво во нејзиниот основен тек била прекината. Таа живее во редица конзервирани центри на византиската култура, во најзначајните манастири и други негиб-

нати оази на источнокръстиянската уметност, каде създават видни претставници на духовната музика. Во вековите по Византија ги създале своите високоуменчни творби, кои и до денес се употребуваат во църковните служби, композиторите од този период: Јован Трапезундски, Петар Берекет, Даная Ирвопевец, Петар Ерески, Тодот Фокејски, Јаков Пелопонески, Мануил Византиец, Григориј Левитски, Константин Византиец, Хурмузий Хартофилакс, Петар Лампадариј, Стефан Лампадариј, Георги Критски и други. Нивните дела зборуваат за здравите традиции, чио поврзуваат со музичките творби и идентите на Јован Кукузел, реализаторот на претходната голема реформа на византиското културно пеење.¹³³

Но, во принцип, на еден поширок план, како впрочем и во другите уметности, упадокот на византиската музика, односно на творештвото во целост чио то се опфаќа византискиот културен круг, е можно видлив. Во македонските простори, на пример, тогаш забележуваме тенденција кон симплифицирање на музичкиот јазик, на музичката писменост и практика, што претставува евидентен знак на длабока криза. Слична е состојбата и во областа на иконографијата во Македонија во тоа време, за што зборува следната констатација: "...иконите од втората половина на XV век и оние од посочна, покажуваат знаци на уврдок... Во XVII и XVIII век се повеќе се изпуштаат средновековните иконографски и канонски норми, се помалку има творечки напор и индивидуални зафати..."¹³⁴ Од друга страна пак и во книжевноста, во периодот XV - XVIII век условите за развиток на словенската писменост не биле позолни, така што во тоа време и таа се излага кај нас во слична

неповолна положба како и другите граници на уметноста.¹³⁵

Токму од тие причини, поради слична состојба на музичкото поле и во другите земји под Отоманската империја, реформата од почетокот на минатиот век била предуслов за повторно унифицирање на црковното пеење. Најпроверените вредности на византиската музика од подалечното и непосредното минато, меѓу кои спаѓаат и делата на погоре спомнатите химнографи, не биле доволно користени во источнохристијанските простори. Реформата на невматскиот систем и преведувањето на тие творби врз Хрисантовата нотација го овозможуваат далеку поинтензивно нивното користење. Не треба да се заборави и фактот дека реформата доаѓа во време на националното будење на народите под Османлиската империја, непосредно пред создавањето на првите балкански држави, за чија што духовна интеграција низ обновувањето на некои византиски форми од таа сфера биле мошне заинтересирани круговите околу Цариградската грчка патријаршија. Затоа и оваа установа ја одобрува Хрисантовата реформа, санкционирајќи ја новата нотација како задолжителна за сите православни цркви.

Нејзина, нотацијата била прифатена во црковните епархији на оние народи што уште се наоѓале под турска власт. Така, таа се воведува освен во грчкото – и во црковното пеење во Бугарија и во Македонија, додека во Србија, која во тие години, по двете востанија, избодувала статус на полуузанако књажество, Хрисантовата нотација не била усвоена.

По усвојувањето на новиот систем, на оваа нотација биле транскрибирани делата на Ј. Кукузел (за кого низа податоци говорат дека по потекло бил македонски Словен), како и на голем

број други византиски химнографи од периодот од XV до XIX век. Низ новите ракописи и печатени трудови започнува вистинска преродба на тоа обемно и содржински богато творештво. Одделни примероци на грчките псалтиции долираат до сите цркви во границите на Империјата. Напоредно со издавачката дејност и умножувањето на црковномузичниот материјал во цариградските и другите грчки скриптории, се обучуваат голем број псалтоси за пеење врз новиот систем нематски знаци и за пренесување на оваа уметност на по-младите генерации.

Во врска со оваа активност во XIX век, се поставува прашањето колку егзактно е преведено на Хрисантовата нотација творештвото на истакнатите византиски химнографи од минатите векови? Дileмите доаѓаат пред се во врска со преизглаждената и прецизно фиксирана хроматика во Хрисантовите музички текстови. Постоела ли таа во претходните периоди на византиската музика? Поголемиот број византологи-музиколози сметаат дека старата византиска музика (според тое и старата словенска духовна музика која произлегува од византиската) била строго дијатонска. Соодветно на ова сознание и нивните дешифрации од византиски музички ракописи содржат исклучиво дијатонски мелодиски движења. Тие сметаат дека хроматските и енхармониските пасажи во византиските напеви доаѓаат по пропаѓањето на Византиското царство, под влијание на ориенталната музичка култура.¹³⁶

Втората теорија за тоналните основи на византиската музика во основата се потпира врз поставките на Хрисантовата реформа. Во своите теоретски експликации Хрисант јасно ги оддлува дијатонските од хроматските и енхармониските гласови на

Осмогласникот, прецизирајки ги сите начини на преминување од единот во другиот или во третиот род со соодветни клучови и знаци за обележување на овие своевидни модулации. Тешко е да се повериува дека оваа теорија не ги зела предвид сите елементи во музичките споменици од претходните етапи во развојот на источното култно пеење. Во таа смисла особено е индикативно сознанието дека Сирецот Јован Дамаскин, кој живеел во VIII век и чие значење за Источната црква може да се спореди со она што го имал Тома Аквински за Западната¹³⁷ - во составувањето на византискиот Осмогласник внес во него низа сириски, односно азијатски елементи, меѓу кои на преден план доаѓа присуството на хроматскиот и енхармонскиот род. Извесно време потоа хроматските модуси ја изгубиле својата популарност во литургиското пеење, но од крајот на XIII и почетокот на XIV век, по заслуга на Јован Кукузел, тие повторно блеснуваат и дефинитивно остануваат во музиката на Источната црква.¹³⁸

Ова прашање се повеќе се разгледува во научните кругови што се занимаваат со истражување на византиската, старата словенска и источнеевропската музика. Занимливо е што во земјите на Источната црква постојат тенденции паралелно со откривањето и дешифрирањето на средновековните нематски ракописи да се проучува и современата црковнопеачка активност, да се споредува сегашната состојба со оваа од XIX век - позната од постојните ракописи и печатени публикации со Хрисантови невми¹³⁹ и на таков начин да се навлегува се подлабоко во минатото. Оба е можно значајно и за прашањето што го третираме во овие

редови; имено, колкава е средноста на напевите од македонски автори од минатиот век што ги отираваме во ракописите со Хрисантова нотација, со постарите примероци на црковно пеење дешифирани од споменици што потекнуваат од Македонија? Се разбира, напевите од XIX век можат да се компарираат и со црковните песни од современата практика, што впрочем, се работи кај нас од почетокот на 1970 година.¹⁴⁰

Првите ракописни и печатени псалтикијни книги со Хрисантови неми^{што} се појавуваат во јужнословенските земји под турска власт се со текстови на грчки јазик. Колкаво било грчкото влијание што се пренесувало преку факторите на Цариградската патријершија, зборува податокот дека во Бугарија, каде непосредно по музичката реформа од 1814 година започнува мошне интензивната активност на Рилската црковнопеачка школа, во која се спроведува Дамаскиновото пеење на црковнословенски јазик, со низа додадени оригинални напеви од членовите на Рилското братство, првата печатена псалтиција на словенски јазик се појавува дури во 1847 година.¹⁴¹

Во Македонија, исто така, непосредно по реформата доаѓаат црковни зборници со новата нотација на грчки јазик. Особено во охридскиот регион, каде по укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година, нејзиниот центар бил под особено внимание на јајвисокиот патријаршки клер. Од друга страна пак, влијанието на Рилската школа вре оформувањето на црковното пеење во преродбенската епоха е неоспорно, особено во источните делови на Македонија. Од средината на векот тему пристигнуваат бројни ракописи и печатени црковномузички зборници, преку кои бездруго се влијае вре карактерот на литургиското пеење, пред

се преку личните творби на Неофит Рилски и на другите музички творци од неговата школа. Резултатите на таа школа толку се популаризирале, во прв ред во Бугарија, што мнозина преродбенски дејци во таа земја запишуваат не само црковни, но и световни песни - народни и авторски - со нивните на Хрисантовата нотација.¹⁴² Таа појава во Македонија е поретка, макар што и такви случаи се познати, како во источните, така и во западните делови на земјава.¹⁴³

Според незматоките ракописи од XIX век што се чуваат во нашите архиви и библиотеки, можеме да забележиме три региона во Македонија, кои особено се одделуваат по интензитетот на создавањето во свој домен. Тоа се охридско-струшкиот, прилепскиот и источномакедонскиот регион (по линијата Берово - Пехчево - Делчево - Кратово). Во ракописниот фонд на секој од овие региони, во анализа на одделни напеви можат да се забележат известни, макар минимални разлики. Тие несомнено произлегуваат од различните влијанија под кои се оформени, макар што кај сите од нив доминираат елементите на македонската варијанта на традиционалното црковно пеење. Во напевите од источномакедонскиот регион помаркантни се ориенталните елементи, прецизно наведени во хроматските гласови на Октоихот, според Хрисантовата теорија. Нив помалку ги има во другите два, особено во охридско-струшкиот регион, каде повеќе се зачувала онаа линија на црковното пеење во која се одбегнуваат карактеристичните хроматски движења. Таа линија, во секој случај, е најблиска до старото, традиционално византиско-словенско пеење во Македонија.

Во прилепскиот регион пак, во одделни транскрибирани творби, особено се забележува западноевропско влијание, што непосредно доаѓа преку градската песна од минатиот век, која во себе соодржи некои елементи од западната традиција. Се реабира, овие разлики, што по некогаш варираат од еден псалтос до друг, никако не водат кон стилско одделување на спомнатите региони. Напротив. Од досегашните наши истражувања со с. Голабовски можеме да констатираме дека јасно се издвојуваат единствените својства на македонската варијанта на црковното пеење во сите попрачја на Македонија. Цифририте трудови тоа доволно уверливо го покажуваат,¹⁴⁴, а понатамошната дејност ќе биде насочена кон попрецизно дефинирање на таа варијанта.

Присуството на нематски ракописи со Хрисантовата ипотација на грчки јазик во првата половина на минатиот век во Македонија довело до потребата за совладување на ова нематско писмо од страна на поголем број црковни пеачи. За реализација на оваа задача биле нужни школувани кадри во црковномузичката практика. Во келијните училишта од тој период, меѓутоа, дури и книжевната активност била ограничена на елементарно изучување на писменоста со помошта на црковните книги. Што се однесува за музичката писменост, во келијните училишта им се објаснувале нематските знаци на црковното пеење на понапреднатите ученици, исклучувајќи другите пееле само известни делови од Псалтирот и Октоихот.

Со дејноста на поистакнатите учители од преродбенската епоха, таа состојба бргу се менува. Особени заслуги за посистемното музичко описменување на црковните певци му припаѓаат на Наум Миладинов, чија што улога при првите мелографски обиди

кај нас беше погоре истакната. Братот на Димитрија и Константин-Наум, го оформи своето образование во Духовната академија во Калки, каде имал можност темелно да се запознае со византиската духовна музика, а потоа, како учител во Охрид и во Струга создал своја школа за изучување на црковното пеење и на Хрисантовата невматска нотација.¹⁴⁵

Чувствувајќи потреба од литература за овој предмет, во 1843 година Наум Миладинов напишал прирачник по црковно пеење, каде се изнесуваат основите на Хрисантовата невматска нотација. Прирачникот, чиј текст е на грчки јазик, е пронајден во 1964 година во Струга, и денес се наоѓа во приватната библиотека на Петар Чакар. Со неговото публикување ќе може да се пристапи кон стручната оценка на овој труд - прв од овој вид, создан во нашата средина.

Речиси половина век пред активността на Атанас Бадев, чии ученици станаа хорски раководители во повеќе наши места, од школата на Наум Миладинов малегоа низа црковни певци и поенивачи на невматското нотно писмо, што ја продолжија оваа дейност низ Македонија. На тој начин, по заслуга на струшкиот музички деец, којшто без сомневање го поенавал и источниот и западниот музички систем, во втората половина на векот, во македонските цркви се најдоа голем број школувани певци и автори на едногласни духовни творби.

Секако дека освен Наум, и други наши духовници школувани во Цариград и во други центри на христијанскиот Исток имале можност да го изучуваат овој вид невматска нотација. По своето враќање во татковината тие ги пренесуваат здобиените знаења од оваа област на помладите генерации, обидувајќи се во исто време

да ја забележат црковномузичката усна традиција на својот крај и на тој начин да придонесат за зачувувањето на ова црковно пеење кое од давнина се негувало во Македонија. Освен тоа Хрисантовото писмо им дало можност на поголем број наадарени луѓе врз локални традиции да создадат и низа сопствени музички творби на литургиски текстови. Оваа појава за нас е особено значајна во епохата на македонската национална преродба, кога во процесот на индивидуалното писмено музичко сооздавање одново се вклучува црковнословенскиот јазик. Но како што е познато, ова доаѓа во втората половина на векот, а до 60-тите години на стотинето активноста на ова поле се оживиа главно врз црковни книги и ракописи на грчки јазик и претставува подготвка за идниот поинтензивен период.

Во збирката невматски ракописи на Народниот музеј во Охрид, меѓу другите, се наоѓа еден Ирмологион од 1818 година (Инв.бр.101, сиги, IV-43) со дела од Петар Берекет, Теодор Ѓокејски, Петар Лимнадариј и низа други погоре спомнати, можни познати автори. Регистрирањето на овој ракопис во Охрид, создаден само 4 години по воспоставувањето на реформата на невматско-то писмо, на ракописните ирмологии (Инв.бр.100, сиги.IV-44 и Инв.бр.99, сиги.IV-42) и други невматски зборници, јасно покажува дека врските на Охрид со Цариград и со светогорските манастири биле машине блиски, односно дека се интензивирале од почетокот на минатиот век.¹⁴⁶ Очигледно е дека првиот од спомнатите ракописи, најзначајниот од низа, претставува еден од низата антологиски прирачници на црковни музички творби што ги збогатувале секојдневните и празничките служби, преведени од

доцновизантиска – на Хрисантова нотација по нејзиното прифаќање од Царградската црква.¹⁴⁷ Овој манускрипт и другите црковномузички книги ќе послужат како примери за изработка на слични домашни ракописи.

Со текот на времето извесен број домашни дејци толку се упатуваат во теоријата на нематската нотација, што и самиот се зафаќаат со оформување на свои музички ракописи врз определени литургиски текстови на грчки јазик. А во втората половина на векот, со будењето на националната свест, во сите региони на Македонија ќе се јават нематски ракописи на црковнословенски јазик. Меѓу едните и другите постот извесен преоден период, карактеристичен особено за јужните делови на земјата, кога се пишуваат текстови на народен или црковнословенски јазик, но со грчки алфавит. Во претходното поглавје ја спомнуваме забелешката на Бл. Конески за ваквата практика во најите јужни покраини. Од неа не биле имуни ниту најистакнатите дејци во процесот на своето осознавање. Јосип Јурај Штросмаер, на пример, во едно свое соопштение вели дека материјалите во Зборникот на Миладиновци, според обичајот од таа време, биле пишувани со грчки алфавит. "Сакајки и со словенската кирилица да се бори против елинизацијата на Македонија, Штросмаер го сугестијата на мецената и во текот на тримесечниот престој во Гаково, го препишува материјалот со кирилица"¹⁴⁸

Од истиот културен круг потекнува и еден музички ракопис, што спаѓа во спомнатата преодна фаза, пишуван според на-

ведениот обичај со грчки букви. Тоа е ракописот на Народната и универзитетска библиотека "Климент Охридски" № 15 - Грчко-словенски зборник за црковно пеење на Георги Христидис од 1853 година. Авторот на овој зборник, Христидис, или Георги поп Христо Икономов од Струга, бил ученик на Наум Миладинов, ает на неговиот брат Димитрија. Како наставник во грчкото училиште во Струга тој е заслужен за воведувањето на македонскиот јазик во наставата на ова училиште, од моментот кога тој од својот тест бил "заразен со словенството". Тоа јасно се гледа и од неговиот ракопис, кој до 236 стр. е на грчки јазик, а потоа на црковнословенски - со грчка ортографија.

Периодот од крајот на 60-тите години до Балканските војни е време на најинтензивно создавање и практична примена на музички текстови со Хрисантова нотација. Многу од ракописите создадени во тоа време, како и печатени прирачници и литургиски зборници со ова музичко писмо се употребуваат и по Првата светска војна, но се поретко и со се послабо познавање на нотацијата од страна на оние псалтоси и духовни лица, кои што во низната употреба се ограничуваат главно на текстуалната компонента. Причината за тоа е воведувањето на тир. "Мокрачево пеење" во македонските цркви од дваесеттите години на нашиот век, запишано со современа западна нотација.

Не сметајки ги личните прирачници за литургиско пеење на одделни црковни пеачи, несистематизирани, ограничени на онаа материја што пеачот поврзано ја познавал па сакал да ја има покрај себе за да ја совладее подобро (кои исто така не смеат да се игнорираат поради евентуалната компарација на оддел-

Бесчан
ни, а пред се поради можноста во нив да се најде некој напев од авторот на книшката или од кој и да е друг домашен автор), во македонските библиотеки и архиви се наоѓаат околу 40 посалти-
киски зборници со Хрисантова нотација. Најголемиот дел од овие
ракописи се чува во Народната и универзитетска библиотека
"Климент Охридски" во Скопје.¹⁴⁹ Може да се претпостави дека
вакви ракописи има уште и повеќе во некои манастири, цркви и
кај приватни лица.

Од постојните невиатски ракописи, како и од печатени-
те зборници на црковни напеви со Хрисантова нотација, ги издава-
ваме делата на домашните автори, кои што по изведбите од страна
на самите автори и на нивните соработници во рамките на соод-
ветниот религиозен чин, од 1972 година започнаа и јавно да
се изведуваат во транскрипција и аранжмани од Сотир Голабовски
и од авторот на овој труд.¹⁵⁰ На тој начин сознанијата за му-
зичкото минато на Македонија се збогатени и со звучни примери
на црковни творби од македонски автори од XIX век.

Во екот на Преродбата во нејзините текови се вклу-
чуваат и низа музички дејци кои на своето подрачје даваат при-
донес за остварување на целите на ова движење. Еден од најпоз-
натите дејци од охридскиот крај, кој меѓу првите во Македонија
ја пропагираше и ја сживотворил идејата за повторно внесување
на елементи од локалната музичка традиција во црковното пеење
кај нас е охридецот Иван Генадиев. Во културно-музичките
кругови Генадиев е познат како Јован (Иоан) Хармосин (така се
потпишувал на литературните творби напишани на грчки јазик) и
Иоан Хармосин - Охридски (како што се потпишал на издадената од

него посветеноста книга "Пасхалија", оформена на црковнословенски јазик).¹⁵¹

Пројектот и соработникот на Григор Пеличев од студентските денови во Атина, Харисии Охридски, дури и се репатриран по скроини професиици од свекчаниот поет, успеал да го обиде најдолгниот пат на својата активност во времето на Преродбата, сообразен со сопствените желби и можности. Доправа ќе треба да се процени вистинската вредност на неговото дело и улогата што ја одиграл во осмислувањето на една значајна компонента на нашата саштвјност. Това е трагавето по автентичното македонско црковно пеење, по примерната иница на словенскиот христијански народ, најблиска до византиските оригинални црковни мелодии. Неговото атинско образование и познавањето на грчкиот јазик, на кој пишувал и литературил дела, му овозможило не само компетентно да ги компарира тие оригинални, односно творбите што прекалетуваат од нашата традиција, со домашните архаични напеви, туку да и спаѓа најважни пунктоти на специфичната словенска нота на култната музика од овак поднебје како следотво од оригиналниот дух на сопствената средина, не во исто време и корко силек почнат на веодничката творечка мисла на балканскиот човек.

До идејата за реконструкција на ~~старото~~ црковно пеење што се употребувало на наша почва Иван Харисии Охридски дочекал кога во придруžба на својот татко, при обиколка на западномакедонските села, на непосреден начин се запознал со големата традиција на црковното пеење од свој крај што потекнува од творештвото на прочуената фамилија византиски макчари од македон-

ско потекно - Кукузеловци. Този го вели самият автор во предговорот на "Пасхалијата", заборувајќи со веснит за го~~едниот~~ кон-
позитор од дебарскиот крај - Јован Кукузел, наведувајќи го не-
говото име како пример за своето лично творештво.¹⁵²

Творчески мошне занимлива била неговата дејност. Преведувајќи патрурискни текстови од грчки на црковнословенски, тој ја прилагодувал оригиналната мелодија кон преведениот текст. Како резултат на тоа добивал напеви донекаде изменети од оригиналите, поради јазичните разлики. Оваа постапка речиси со сомнја со преведувачката активност на првите словенски просветители и иницијата работата над црковното пеење кое се одвивала на македонска почва пред илјада години. Но творештвото на преродбениците, во овој случај дејноста на Харисин, има уште една димензија. Тоа е спомнатата реконструкција на архаичното пеење по пат на усогта традиција се саджало во овој , и во другите делови на Македонија, и споредбите на тој материјал ито чу-^иничкиот деец ишој да ги прави со добиените мелодии по преводот од грчки јазик.

Работата на Харисин Охридски во оваа насока мошне јасно се отгледа во неговата "Пасхалија" - еден од најзначајните печатени црковноиздавачки зборници на словенски јазик од минатиот век со карактеристични елементи на македонското народно црковно пеење од дебарскиот крај. Според мислењето на Петар Дињев, зависено ира посопстојни анализи на Зборникот, преводите на грчките патрурискни напеви се направени мошне успешно. "Приспратуваште или продолжувајте на фразата во процесот на едарието кое спроведенот текст, авторот, владејќи го одлично

грикиот јазик, успешно ги поставил музичите акценти според граматичките законите на словенскиот текст".¹⁵³

За пас сакане особено значајни се седумте црковни композиции на Јован Хариски Охридски отпечатени во зборникот. Тоа се следните творби: 1. Престрано "Елици", стр.56; 2. Присиленска ектенија, стр.64; 3. Отца и Сина со Милост мира и Тебе поем, стр.65-68; 4. Причестен стих "Тело Христово", стр.68; 5. Втор Причестен стих "Тело Христово", стр.73; 6. Богородични катаавасии "Отверзу уста моја" со "Чеснејиују", стр.307; 7. Достојно ест, стр. 313.

Образувачето и растежот на Хариски како композитор на црковни напеви убаво може да се уочи во спомнатите 7 композиции од "Псахалијата". Оценувајки ги овие творби од овој аспект, П.Динов исбу другото вели: "Во првите негови творби се гледа дека се создадени под големо влијание на источниот црковен мелос. Во нив тој изнесува некои пасажи, поагајќи од естетски предрасуди, без да го нарушува нормалното движење на мелодиската фраза. И понатаму во "Милост мира" и во Причестните се чувствуваат систематски отклонувања од култот на скепото имитирање на класичните византиски обрасци и на крајот во песната "Достојно ест" тој се обраќа кон црковномузичката традиција на поднебјето откаде што потекнал. Оттаму прилики инспирации и импулси са новата композиторска дејност".¹⁵⁴

Ова, висиност, го кажува и самиот автор во спомнатниот предговор на "Псахалијата", откривајќи ја недвосмислено својата насоченост во начинот на творечка постапка, која од идеен аспек е во согласност со начелата на македонските прерадбени-

ци. Коментирајќи ја својата најуспешна творба, тој за неа именује другото име: "Во 'Достојно ес' се слуша иесниот напев на горна Македонија, дубената татковина наша...".

Беседруго најзначајниот деец на ова поле, кој заслужува особено внимание по многустраницата на своите интересирања и по бирочината на онтата и на изучката култура е струженецот Крстак Санџакски, занапечен како Калистрат, во литературата познат како Калистрат Зографски. Под редакцијата на овој истакнат културен работник од индустријот век е подготвено во манастирот Зограф на Атес и издадено во 1905 година четиритомното дело "Восточно црковно пение" од соборските певци, во кое, именуј другите, се поместени и дацки творби од редакторот Калистрат.¹⁵⁵

Дашиот преродбеник особено се истакнал со својата преведувачка дејност. Тој е еден од оние трудбеници кои што по Хри-
сантовата Реформа се зафатиле со обемната работа вре преведува-
њето на црковномузички творби од грчки на словенски јазик. Иако
да се претпостави дека Калистрат учествувал и во транскрипција-
та на некие напеви од постари ракописи со Кукузелова нотација
во новото познатско писмо, во секој случај геномо значење има
неговата работа над усогласувањето на мелодиските фрази со пре-
ведениот, црковнословенски текст, што е сторено стилски имено
строго а музички логично, во сообразност со акцентите и изразите
димамики на фонотот, Калистрат го користел и познавајќото на
романскиот јазик во преведувањето наимногубројните напеви од
грчките оригинални. Неговиот спус спфака и преводи на комплетни
служби наје одреден словенски светци.

Изпоредно со откривањето на животниот пат на Калистрат

Загрефски, доприна прететот и собирањето, средувањето и стручната обработка на неговиот творечки спус. Освен во четиритомно-
то Загрефско издание, во кое покрај анализата на неговите твор-
би што делумно е извршена во досегашните написи кај нас, ќе тре-
ба да се дефинира и авторовата редакторска постапка, како и
стилските определби на зборникот во целост, трудови на Кали-
~~страт~~^{насоб} во повеќе ракописни псалтици¹ и пишувани од домаш-
ни црковномузички дејци. Неодамна, во село Лазарополе е пронај-
ден еден ракопис од 1862 година, пишуван со раката на овој ма-
кедонски музичар од минатот век, со творби од голем број ис-
такнати источнопирински музички автори. Големото стручно знае-
ње на Калистрат се потврдува и од податокот дека пред печате-
њето на можно значајното "Р"коведство за практическо и теоре-
тическо изучување на восточната црковна музика", печатено во
1914 год. во Софија, неговиот автор Петар Сарафов специјално
отишол во Света Гора на консултации со Калистрат Зографски
по одделни музично-теоретски прашања.¹⁵⁷

Иследувањето на музичките ракописи од светогорските
манастири Хиландар и Зограф, несомнено ќе дадат покрај другото
и нови нови податоци за дејноста на Калистрат Зографски. Ова
го велиме врз основа на досегашните истражувања на некои ви-
зантолози-музиколози, во чии написи се среќава името на
Калистрат како автор и преведувач на творби застапени во некои
атонски ракописи. Така, па пример, Андрија Јаковљевич соопштува
дека во Хиландарскиот ракопис бр. 588 од 1879 год., преведен од
Калистрат Зографски се наоѓаат и негови творби. Калистрат го
подари ракописот на Галактион Хиландарец. По тој повод на ли-

тот 93 р. се наоѓа запис на грчки јазик, кој во превод гласи: "Оваа книга е преведена од славенски на грчки (веројатно грека на превишуваачот - заб. А.Ј.) од најсмиренниот јеромијанец Калистрат Зографски, 1879 год., 3 мај во манастирот Зограф. На проподобниот И.К. Галактион Хиландарец, на здравје". И во ракописот бр.694 се наоѓа едно "Достојно ест" преведено од грчки на словенски од страна на Калистрат Зографски. Во истиот ракопис, по ѕо-тата страна се почитени и лични творби на нашиот композитор. ¹⁵³

Од четиритомнот Зборник на Калистрат "Восточно црковно пение", транскрибирање 4 негови творби. Тоа се првите дешифрации во нашата работа над ракописите и печатените зборки со Христовска измачена нотација. Сите 4 композиции: "Достојно ест", IV глас, "Отца и Сина", VII глас (транскрипција Д.Ортаков), "Достојно ест", I глас и "Отца и Сина", V глас (транскрипција С.Голубовски) се печатеци во публикацијата „МАКЕДОНСКА МУЗИКА“ 4/СКОПЈЕ, 1983 година, кој број содржи дешифрирани и латентно почувене спремани приовни напеви од македонски ирачари од XIX век.

Црковните напеви на Калистрат покажуваат не само големо стручно владеење со материјала и строгост во вокалното обликување на текстот во смисла на доследно спроведување на главните мотиви и нивната разработка виз сите "коленца" на композицијата, туку и пополну други компоненти. Тоа е пред се почитување на традицијата на византиско-словенското црковно пеење, које низ ова творештво се обогатува со нови елементи. Влијанијата што претставуваат новост во напевите на Калистрат потекнуваат од македонската традициска песна, предимно од струшкиот крај. Во

Структурата на цикорите се чувствува и влијанието на хемофо-
нинт стил на духовните концерти од XIX век, односно на тир."нар-
тесне" песне во руската хорска музика. Но овие влијанија кај
Кенистрат се чудесно вмешавани во вид на стилски најсоодвет-
ни инкулци вро старата домашна византиско-словенска традиција
на црковното пеење.

Помаркантно влијание од градската песна, каде мелодика-
та произлегува од еден извон јасен план на изменуваче на хар-
мониските функции симболизуваат во напевот "Отца и Сина" на VIII
глас, запишан во ранитеот на Историјскиот музеј во Прилеп № 1,
стр.61, од IV четвртина на минатиот век. Автор на овој напев,
транскрибиран од С.Голибовски, е прилепскиот музичар Илија Хаци
Димитров, кој создава во времето на македонските мелодрафи од кра-
јот на векот. Башјанието на западната мелодика вро структура-
та на напевот "Отца и Сина" е толку доминантно, што во него на
заден план остануваат појбтните елементи на традиционалното
византиско-словенско црковно пеење. Очигледно е дека Хаци Дим-
итров (современик на другото имену Георги Синчков, Т.Гавазов и дру-
гите прилепски мелодрафи) го познавал западното музичко писмо.
Неговиот напев се дели во раните на оние мелодиски формулки
на осмиот глас што доспедно се сопираат со дурската тоналност.

Истакнатиот црковен певец и автор на нитургиски напеви
запишани со Христитопова иотација Димитар Златанов-Градоборски,
родум од селото Градобор во околнината на Скопје, ¹⁵⁹ според пос-
тојните податоци до 40-тите години на минатиот мини век пеел на
грчки јазик а во периодот меѓу 1840-1860 год. започнал да пее
на словенски јазик и да учи нови генерации црковни поети. Градо-

Борски е еден од нашите певалтоси и композитори што успеале да создадат свој импр, свој начин на пеење (се разбира во сообразност и во тесна врска со традиционалното византиско-словенско црковно пеење), речиси своја "икона" - таканаречената "Солунска икона", од која потекнуваат низи видни интерпретатори на црковното пеење. Неговиот начин на пеење, како и одделните карактеристики на неговите напеви, се разликуваат од црковно-поејачката практика, примерно на скопскиот регион, во толкова мерка, колку што се разликуваат специфичните "потки" во црковното пеење на двата големи источни центри какви што се Солун и Охрид.

Според бугарскиот музиколог-византолог Петар Динев, Диштар Златанов-Градоборски бил прочуен црковен певец - тенор и композитор. Негов ученик што ги прифатил песните на својот учител бил дедо Христо поп Митрев од Гуменце, певал во таможната црква. Ученици на Градоборски се, негу останатите, и браката Петар и Иван Димитрови од солунското село Зарово, десетгодишни црковни певци во софиската црква "Света Неделја". Македонскиот преродбеник и музички деец Христо Шандев вели дека во делата на Градоборчето ишамо многу тешки места, со кои тешко "се спривувале" дури и искусни певци.¹⁶⁰

Петар Динев смртта дека делата на Градоборски се изгубени. Само едно "Достојно ест" е печатено во Калистратовиот аборник на Светогорските Зографски монаси, со потпис: Од Димитрија Вулгарски Градоборског. Нејзина, авторот на овој труд пронајде уште еден духовен напев од Амитар Златанов - Градоборски. Това е неговото "Велико спасовловие" на јусто-седми глас, вклуче-

во во ракописниот Иоантиин воскресник, напишан од Васил Иванов Ѓојашки, родум од Кратово, кој живеел од 1888 до 1950 година. Составувачот на овој македонски убаво работен и обемен зборник до 1918 година бил учител во разни градови во Македонија. Пред неколку години неговите наследници го понудија Зборникот на НУВ "Климент Охридски", каде денес се наоѓа фотокопија на овој ракопис (оригиналот се чува во библиотеката на МАНУ), од која ја изврши диференцијата на спомнатиот напев.

"Великото словословие" е обемна композиција составена од повеќе речичини или фрагменти, односно, колена. Секое колено завршува со идентично коденицирање во рамките на седмият глас од Октојнот. Твој поденца се своите две надолни секунди, од кои втората е мала - има фригиски карактер. Невообичаена е ознаката на авторот во почетокот на напевот, каде стои: несто-седми глас. Дека почетните редови при диференцијата покажува дека станува збор за наизменично и континуирано преобгате од седмият во нестистиот глас, и повторно враќање во седмият глас, со спомнатото коденицирање на крајот од секое колено.

Вториот напев од Градоборски, "Достојно ест" на VIII глас, го транскрибирав од цитираниот дел од Калистрат Зографски, четиритомниот "Зборник по восточно црковно пение", печатено во Света Гора, во 1905 година. Овој простран напев, кој постојано преобгатва во сферите на хроматските гласови, поминувајќи во еден момент, и има тип. "енхармонски род", го открива, дури и повеќе од "Великото словословие" мајсторството на Градоборски. Во него наоѓаме некои иновативни мелодиски сегменти, неочекувани пресврти во мелодискот ток и богати мелизматски фрагменти.

Инавет е преведен од грчки на црковнословенски јазик, што значи дека е компониран порано од 1840 година. Негов преведувач е редакторот на печатниот Зборник - Калистрат Зографски.

Од ракописот на Дионис Попески од Струга, создаден во 1973 година, С.Голабовски изврши транскрипција на напевот "Ес-поди возвзах" на I глас, чиј автор е спомнатиот Попески. Компарирајќи го овој напев со истоимениот напев од современата црковнопеачка практика во струшкиот крај, како и со оние од српското црквиште "појаве" (според Ст.Мокрълъц), бугарските - (според В.Динев) и руските (во докторација на И.Успенски), Голабовски дојде до констатацијата дека напевот на Дионис Попески произлегува од византиско-словенската црковномузичка теорија и практика со некои локални карактеристики на нејзиното во скридско-струшкиот регион.

Ракописите извртили од минатот век откриваат и други македонски џеџи, автори и препишувачи (Василиј Младенов, Димитре Кочански, Христо Стојанов, Д.Николов, Петар Кјулев и други) што се обиделе во оваа област на творештвото со не една или неколку песни од црковниот репертоар, сфорсани со Хрисантовото кирилско писмо, или како негови познавачи ги снабдувале своите локални цркви и параклиси со единствени преписи и нови зборници. Извесен број автори со карактеристики средни на оние до Рилската школа најгаме во ракописите од Источна Македонија.

Сета така дејност претставува одраз на обновеното писмено црковномузичко творештво во Македонија во епохата на нашата национална преродба. Ваквите материјали од минатот век што ни стојат на располагање, како и оние што долгица се откријат,

бездруго ќе бидат драгоцен принос за реконструкцијата на
македонската верзија на црковното писмо, која ато, поради ини-
ција познати причини, до денес не е спстојно стручно дефинирана.

Глава IV

Индивидуалното училище създаване под влияние на романтизмот

1. Некои характеристики на новите форми во домашната уметност
и нивните главни реализатори

Романтизмот што во съществото и во литературата и уметностите на европейският запад претставува со себе комплексност на иденте и появите движение имаатно на специфичниот западен историски развој, кадј народите во Отоманското царство доаѓа како струење што со известни свои програмски начела не ги осмисли, во рамките на германската ослободителна борба на тие народи, тогав вако латентните потреби за создавање на граѓанска култура и литература. Организираниот револт против угнетувачето, чија што константа е визијата на слободата и на социјалната правда, во историскот развојот секогаш ја наделеникува својата идеолошка надградба во сообразност со новата съществена ситуација, односно со определата насоченост на актуелната револуционерна мисла.

И такму таа револуционерна содржина на романтизмот најдлабоко навлегува во корите на новите съществени преслојувања во минатиот век. За то, во богатството, сложеноста и многузначноста на неговите изданоци, бунтовната природа на романтизмот сепак зазема доминантно место. "Романтизмот беше движение на протестот - вели Брист Шипер - страшниот и противречниот протест против буржоаско-капиталистичкиот свет, светот на 'продавнати надежи', против грубата проза на здравите и на профитот.¹⁶¹

Тая негова насока не биде прифатена и негувана во балканските простори отидни само како иаливи одраз на потристското чувство а потоа и како свртување кон домашните социјални

проблеми. Тое не го заборава и спомнатиот автор кога во својата висура на есеницијалните иденти што ги содржи романтизмот фрла поглед подаденку од епицентарот на појавата. "А во источна Европа - забележува тој - каде ~~коците имаат бројни~~^{коците имаат бројни} избил на покривната и каде народот узте кулучене под средновековниот јасен, во тој момент во слабење, романтизмот беше во знакот на бунтот, отворен и прост, знак на трубата за восстание против тугите и домашните угнетувачи, обраќање кон народната свест, новик на борба против феудализмот, ассолутизмот и против тужинската власт".¹⁶²

Доѓајки на почвата на угнетените народи, идеите на романтизмот добиваат особено значење во развојните процеси на односната средина. Современите аналитичари ја истакнуваат текму таа револуционерна суштина на романтизмот во литературата и уметноста на народите во чија што еволутивна линија тој се вклучува како органска дел на животната стварност. Во белешката кое студиите на Марија Јањсон за проблемите на романтизмот, Ст. Суботин го истакнува нејзиното мислење според кое во романтизмот најјасно се откриза врската меѓу револуцијата во уметноста и промените во народниот живот, како и меѓу историјата на идеите и историјата на уметничките форми.¹⁶³

Оваа мисла што проклевствува од студиите на М. Јањсон во доменот на полскиот романтизам стое во сопствена корелација со сопствените динесе и процесите во уметноста на минатиот век во Македонија. Кај нас во тоа време релативно благотворните промени што доаѓаат со закрепнувањето на урбаниите средини, доведуваат до вистинска револуционерна раздвиженост во уметноста

и појава на нови форми на творечко искачување, сообразено со општата напредна мисла на епохата.

Се разбира, новото, поттикнато од брановите на романтизмот, односно од контактите на нашето граѓанство со средноевропските центри, се рака вре предностите на македонската традиција, вре царската и ибодилска фолклорна база, која ќе остане еден вид гравитационо јадро во сите идни творечки потфати, основа на искривителни динамија за индивидуалните обиди да сед достигне еквивалентно ниво со предните остварувања од поразиените средини.

Во текстот "Уметност и капитализам" од цитираната книга на Е.Финер, авторот особено го потенцира, како впрочем и сите други аналитичари на таа епоха, значењето на фолклорот во сите нисловни текови на романтичарите. "Романтизмот го разви пономот "фолклор" и "народна уметност" - не само германскиот, туку романтизмот воопшто - и тој поним претставува еден од неговите најважни елементи".¹⁶⁴ Според тоа, поттик за негување на фолклорната материја во писмена форма, доаѓа од Запад во нашите простори. Тој факт доволно било истакнат во разгледувањето на процесите што го експонираат нашето народно уметничко богатство пред домашната и подвршната културна јавност. Значи, од Запад во уметноста се иницираше обраќањето кон ризницата на фолклорот, а некој одглас на тој највеќе од фолклорот се издаваат одделни патишта кон индивидуалното творештво. На Запад фолклорот се репринтира како потреба да се освежат традиционалистичките текови на уметноста, да се внесат нови мотиви и да се покудат нови обликувања, додека највеќе од фолклорната материја се одбираат елементи погодни за совладување на некои од традиционал-

ните западни уметнички форми.

На сличен начин резонира Б. Ничев, зборувајќи, во цитирането дело, за јужнословенскиот романтизам: "На Запад романтизмот се карактеризира со нимек кон фолклорот. Јужнословенскиот ран романтичар е се уште целосно во самот фолклор... Се чини дека фолклорот и романтизмот се слични како тип на уметничко мислење. И затоа јужнословенскиот романтизам се изживува уште во фолклорот и израснува посредувајќи од него елементи без да ги преработува, додека романтизмот ги преработува тие елементи и из длабоки трансформациски процеси... Како форма на уметничко сознание романтизмот е чисто фолклорна појава... Во целата ординарна литература не тоа прашање и не се уште не можеме да најдеме доволно [?]Аспект во РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО НА РОМАНТИЗМОТ КАКО ЛИТЕРАТУР — на епоха, како литературно-историски правец од романтизмот како уметнички метод..."¹⁶⁵

Мнозина автори сметаат дека митот и митологичноста се главни силици на романтизмот. Митот е извор на уметничкото создавање, воопшто, а во романтизмот, посебно.¹⁶⁶ Нема сомневање дека народните верувања, сите митоложки содржини, изогваат своевидно место во индивидуалното уметничко создавање во епохата на романтизмот на сите меридијани каде се појавуваат неговите типични облици, особено во средните каде соодветната фолклорка материја се уште интензивно е присутна во катализицниот живот на лубето.

Во такви околности се јавуваат и првите македонски литературни дејци и уметнички творци. Како одраз на задочните рационалистички идеи што кај нас се огласуваат во почетните

деценији на минатот век ние стремежот за описување и печатење книги на народен јазик, морално-верските просветители Крчовски и Пејчиновиќ и првот домашен печатар Теодосиј Синантски поставуваат основа за првите чекори на нашата граѓанска литература. Известно, тие со своето евоцирање на средновековните религиозно-поучни творби не излегуваат од рамките на црковната книжевност. Но, без отлед на тоа, како што беше и порано посочено, нашата културно-историска мисија е од големо значење.

По патоказот што го засигтува овие просветители тргива иако македонски преродбеници од помладите генерации. Иако нивната активност насочена кон будење на националната свест, указување на предностите на нашата народна книжевност и уметност, иако нивните пречиски во врска со печатството на народни и лични творби, учебници и други материјали, статии и дописи за преродбенските ^{тапани}, и т.н. " ... се сооздаде една обикна литература, во вид на публицистика и епистолика со патриотски патос и реторички или полемички нареди. Критов, некое македонски преродбеници испракаа до разни научни друштва или печатеа во нивните гласници географски описи на наши места, спомени за историски настани, прикази на народни обичаи и верувања. Често продуховени и пластични, овие приложиле се и при зачетеци на патописот, хрониката и биografетата проза во македонската литература".¹⁶⁷

Од малоубројните писатели во минатиот век се создаваат различни овие литературни видови во македонската книжевност. Извесни делови од училишната лектира се јавуваат во форма на литературни творби. Тое е време на првот расказ и на првот

драмски обид. Поеzikата низ одделни примери прави известни чекори во совладувањето на версификаторската техника, достигнувајќи и во изразот забележителни резултати. Покрај одделните поетски минијатури, тогаш ги добиваат и првите покруни поеми, меѓу кои се застапени и лирската и херојската. Во минатиот век се прават и првите преведувачки напори, а од првите дела во тоа време ја добиваат и првата автобиографија од перото на поетот Григор Крличев.

Не, веднаш се поставуваат две прашања во врска со оваа писателска активност: Колкав е уметничкиот досега на овие творби со еглед на склоностите во кои се создадени и недостигот на сите кухни фактори за адекватна комуникација со консументот и кои се идентични основни естетички и стилски определби?

На овие прашања можне исцрпни и задоволителни одговори даваат нашиите литературни историчари. Од нивните текстови посебно се издвојуваат лапидарните констатации на Блаже Конески за книжевната работа во Македонија во минатиот век и за главните носители на литературното дело кај нас во тоа време. Нам ни останува, сумирајќи ги основните наводи во врска со преродбенската книжевна дејност, кои целосно се совпадаат со тезата на овој труд, да додадеме уште некои согледувања за средноста на процесите во другите уметнички сфери во нашиот XIX век со литературните текови на времето.

Доминантната улога на фолклорот во оформувањето на индивидуалните творечки потфати во сите области е евидентна. Поетската иконсирација во најголемиот број остварувања доаѓа им од народната поезија. Видовиме веќе дека таа е особено с карактерис-

тично за префинетниот лиричар Константи Шиладинов. Повекето од неговите песни „...во когод на изразот ја проникнуваат народната поезија, користејќи ги нејзините мотиви, нејзините метафори и нејзината истрика. Но во нив е присутно лично доживување, од кое се раѓа песната и кое ги организира во особен начин народските стихови, проникнувајќи ги со несебна лична интонација“.¹⁶⁸

Без сомнение е дека народниот јазик во поезијата на Шиладинов е главниот фактор што придонесува личните поетски достоинства кај него да дојдат до израз многу поуверливо и по-непосредно отколку кај другите двајца видни македонски поети од минатиот век – Жинзифов и Крличев, бајки компромис за јавичното изразување во разновидни јужнословенски или словенски симболи, тие, за мал, не избегаат задоволителни решенија. Така двајцата поети, особено Крличев, остануваат не само без "покрите", туку без главно орудие во својата поетска мисија. Тоа е основната причина што само талентирани уметници мораат да се задоволат со релативно посиромасни творечки резултати.

Инаку, нивното поетско дело е проникнато со "духот на националната романтика" својствен на времето на национално булаве". Во тоа дело зазвучува "истота на трагична осаменост и немој"¹⁶⁹ карактеристична за мисловниот круг на романтичарите. Жинзифов, кој создава под директно влијание на некои руски поети а особено под влијание на Украинецот Шевченко, сепак "свој...¹⁷⁰" големиот дел на своето поетско творештво е оритичан, свој...¹⁷¹ Тој е творец кој низ поезијата "ги одразил стремежите на македонската интелигенција што се борела за национална преродба".¹⁷² И тој и Крличев, чии што блескави поетски резултати се одигру-

ваат во Атина, каде добива доверов венец за поемата "О Арматолос" на грчки јазик, со своите творечки прилози на македонско-словенски јазик отвораат нова страница во историјата на нашата писменост, пренесувајќи во неа една нова традиција на индивидуалното творештво со определена стилска насоченост што произлегува од различни струења во европското поетско творештво.

Лирските страници на тројцата поети (Миладинов, Живков и Пеличев), чија што ~~сврдност~~ се народната лирика е неспорна и од многумина автори посочувана, содржат евидентни својства што ги одделуваат од фолклорните творби. Конспроти спитиот, ко-пективниот сензибилитет однесен во народната лирика, каде е представено тинчното, заедничкото во изливите на анонимниот поет, низ авторското поетско творештво е пренесен индивидуалниот сензибилитет, интимното чувство на единката, нејзиниот личен аспект вуз светот и проблемите на сопствената спратственна средина.

Таза диференцијација во однос на народните творби ја забележуваме и во херојската епика, каде – имајќи го предвид творештвото на Григор Пеличев – поетски обликуваната фабула на поемата е преследана со илустрично описаните ликови на претагистите. Овде пред се збор стапува за ликовите на Неда и на Кузман од поемата "Кузман Кашидан" ("О Арматолос"), како и заликот на Скендербег од македонски истоимената, втора поема на Пеличев. Фактот што двајцата иакви херои од двете поеми се предадени различно-~~цврд~~ и едно пренагласено романтизиран лик во однос на неговата физичка сила, вториот како далеку пореалистички описан лик 171 – зборува дека поетскиот спус на Пеличев

нагодува една спомни и внесува драгоценни творечки побуди во поповите текови на нашата литература.

По главниот стилски амбиент на поемите на Причев останува сенак типично романтичарскиот превеъ никој ги следише овие херои и нивните судбински одредени животни врвици. Тоа особено се однесува за Неда, Храбрата, справедлива мајка, жена чиј штимок е издигнат од длабините на легендарните суштества, "Недишата бунтовна кра - тоа е сенка на самата природа". Во нејзиниот лик е одразен имените народ¹⁷² и сцените во кои таа учествува имаат искажено и трагично. Кецто вагнеровске, од неговите либодумни епизоди, има во сликата на посевето на иртилот Кузман: Четворицата прешивани Геги го носат телото на својот непријател и го предаваат на мајката со почит спрема херојот и спрема хероинот како животен идеал. Но за разлика од ритуалот на Великите, оваа патетика кај Причев е новоздравјана. Таа воспоставува емоционално поблизок, похуман контакт со читателот не само по софджински поедноставието преточување на симболиката, туку и по својата човечка порака.

Во сплетот од вижданија под кои се одвива создавањето на литературните творби од минатот век, на романтичарските стилски определби им претходи, известнина имена по обем писмена дејност што прошилгувува од изворите на рацionalizмот во нашата средина. Освен во книжите на Јоаким Крчевски и Кирил Пејчиновик, каде се одразени чие херои, нив ги скрекуваме и во целосната писмена дејност на Јордан Хади Констанинов – Чинот. Таа содржи некои практички, дидактички санкции, во значен дел превземени од творечкиот спус на Ѓосиф Обрадовик. За разлика од двајцата

споменати писатели, склоноста кон филозофската литература ќе го одведе Чинот и кон класичните автори, кон старогрчката филозофска мисла и кон античките содржини. Тоа впрочем се совпаѓа со уметничкиот идеал на класицизмот од епохата нај здравиот разум што се залага за продабочување на научните сознанија.

Но античкото класично-романтично во нашите простори тоа не е изразено само на Запад, каде таа е заснована врз обемни творечки резултати во едната и во другата насока. Некои македонски преродбеници школувани во Атина ќе се напојуваат од изворите на античката култура и таа секако ќе се одрази во нивното идно творештво. Од досегашното излагаче можевме да видиме дека во творештвото на Бринчев ова влијание најјасно се јавишистира. Во груната метропола нашиот поет ќе го добие името "Втор Омир", што, освен разбирливо, ќе создаде кај него трајна иконичност кон старогрчките културни вредности. Во таа смисла и неговата преведувачка работа се стреми да му ги доближи на нашиот човек капиталиите остварувања на античкиот дух. Тоа најдобро се гледа од обидите на поетот што поуспешно да ја претвори "Илијадата" на словенски јазик, во основата на скопски дијалект.

Во текот на иднинатот век ова струење кај нас ќе одигра значајна улога. Тое ќе помогне да се разграничи јасно старогрчката култура и нејзиното место во развојот на западната литература, уметност и научна мисла од современиот тренд на францишканско за реставрирање на византиското царство, во чии рамки би се искорикла елинизијација на Македонија и на други јужнословенски области.

Враштот на новата уметност под влијание на западните текови во последните десети на векот ја спфаќа и ликовната сфера. Но развојната угорна линија на македонското световно ("профано") сликарство се одвива исклучиво бавно. Причината за тоа лежи во несоодветните прилики кај нас, односно во неразвиените услови за растек на овој вид уметничка дејност. Во условите на неразвиен ликовен живот во една поробена земја, каква што беше Македонија, во неа не се подржуваат академиски образованi сликари што би можеле да придонесат да се подобри состојбата, односно да се создаде поблагопријатна клима за ликовно творештво. Недоволната материјална база и недостатно развиената национална свест на граѓанството исто така придонесуваат за пренебрегнување на потребата од световно сликарство. Тое, всушност, во поглед на содржинската и формалната страна не претставува суштествена појаза во уметничкиот живот на нашиот XIX век. Портретите и битовите композиции и оние со етнографски белези се сливат со исти ликовни средотвори и на начин што е во ликовно средство со живописот и иконописот и органски претставуваат составен дел за религиозното сликарство.¹⁷³

Според тоа истот процес на преобградење од религиозна кон световна тематика што го насочуваше во литературните прилози од минатиот век се одигрува и во ликовното творештво на начин својствен на оваа уметност. Во почетокот, уште во првата половина на векот, во исказите забележуваате ликови на истакнати црковни великанодостојници, што е искаже отстапување од дормата да се сливат само сакрални личности. Потоа, во манастирските и црковните простории кои не служат за извршување на основниот јавен

богослужбен чин, со појавуваат зографски творби со ликови на некои икони, поснати личности од општествениот живот.

Негу првите творци што се обидуваат во доменот на световното сликарство овде и спомнатиот Дичо Зограф, чиишто творби го задржуваат зографскиот начин на сликање, од кој произлегуваат нематеријални, посилдии фигури во стилот на доцновизантиската иконографија. Во оваа фаза од развојот на портретното сликарство, кое со уште и не може да се нарече со свој термин, се прикажуваат ишките и други видни грбани во народни носии од односниот крај. Негу ликовните творби на кои се прикажани поснати личности од ишките век зачимливо е да ги одбележиме трите цртежи на писателот Кирил Пејчиновик, изработени на горната и на внатрешната страна на корицата од еден ракопис од XVII век и на внатрешната страна од првата корица на еден печатен минеј со исходец посмври од Лешочкиот манастир. На внатрешната корица од описанот стар ракопис е поместен и ликот на авторот на овие цртежи, иконокот Арсениј од Тешарце.¹⁷⁴

Од 80-тите години на векот, кога создаваат неколкумина автори чиенто твореште во своите најзрели фази налегуваат длабоко во настетото столетие, во ликовната уметност, покрај портретот, кој како најзастапена форма доживува катамонен развој, среќавање и фигурилни композиции со историска содржина, композиции инспирирани од македонскиот фолклор и од народните обичаи, или работени според репродукции од туѓи автори, потој пејсажи и – во најограничен број – цртежи. Но и покрај застапеноста на овие форми, времето до крајот на Првата светска војна може да се нарече преоден период кон иконодонската Модерна, кога приложите на

изнубројните, иако таконитрани автори, не ги минуваат рамките на материески творби. Во нив забележување и задоцнети одглеси на романтическиот стил и стремеж кон реалистичко обликување.

За најистечашниот ликовен уметник од овој период, еден од последните заграѓи и првите световни сликари, Димитар Андонов - Папрадижки, кој работи и по двете војни, до средината на нашиот век, Антонио Шиполовски меѓу другото вели: "...Благодарение на него уметноста со световна содржина најнепосредно се интегрира во ликовните техники проникнати со естетски белези карактеристични за реалистичкото ликовно изразување. Андонов е представник на битовиот реализам... Интересот за сликање на човечкиот лик **кај** него резултира довеко од личната иницијатива, отколку што се јавува неко исклучителна потреба на општествената средина..."

Но ако имена истинско "поприте" како истакнатиот скриден поет, Папрадижки ја имена ниту нужната ликовна култура за свомисливи дострели во световното сликарство. Во таа смисла, во својата студија за него, А.Шиполовски констатира: "Андонов не се занимава со решавање на сликарски проблеми, не ги познава изразните можности на бојата, не владее со сликарската техника, не ги познава анатомијата и перспективата. Но тој поседува талент и **дар за забележување**".¹⁷⁵

Слични уметнички профили паѓаат и меѓу музичките дејци од овој период. И покаранто меѓу нив, за разлика од првите сликари, се јавуваат ¹⁷⁶некојмумички лифкообразни луѓе во својата професија, во неразширена средина каде што дејствуваат, и самите не имат услови за подобренителен развој, па и извините лични тво-

речки резултати остануваат исто така мешав скромни.

Това е сосем разбираливо ико се има предвид фактот дека во музичкото соодветие со возвртувањето на творечкиот чин делото не ја добива својата финална форма. Посредникот меѓу авторот и слушателот – интерпретаторот на делото е фактор од првостепено значење, чионче образование, негување и спстанок во давна средина е долготраен процес којшто може да се одвива под специфични благосирјатки услови и исто такве општествена клима. Недостатокот на тие услови во Македонија е причина што кадар не се јавуваат многум број музички форми, читу во вокалната – узте помалику во инструменталната музика, кои се зависни од соодветни самостични и колективни интерпретациски сили. Тоа се одразува вреа состојбата на музичкото поле дури до наши дни, сидејќи, како што видиме, во другите области речиси сите форми на новата уметност под западно влијание ги добиваат своите прили, некар и честопати подоречени реализацији. Но традицијата на нивното негување од минатиот век назаму се одразува во известна смисла и во сопствените текови на литературното и ликовното творештво.

Нагласимо десет писмената музичка традиција во Македонија одржува, понекогаш со крајни напори, известна низина на континуитет од средновековниот период до преродбата во минатиот век. Таа писмена традиција се однесува за духовната музика потирана со византиско-словенско незнатско писмо. Во оваа насока и музичкото творештво би можноло да го користи тој континуиран развој како традиција која во денешни дни позитивно би се рефлектирала вре неговите текови. Но творечкиот подем во овој музич-

ки домен кие беше разгорен во минатото столетие запира по Првата светска војна, така што денес немаштската нотација во Македонија во која се создаваат мелодиски структури карактеристични за ова поднебје, речиси е изборавена. Музичкото наследство од минатиот век, што донека се открива пред нас, не може да влијае врз нашата музичка мисла дури во идниот развоен период.

Промените во музика со прифаќањето на западната писменост ѝ ги регистрираше во неката музика во текот на преродбата, делуно се одиграва во сферата на црковномузичката практика. Во неа доаѓа до двојно, стилски хетерогено музенирање со воведувањето на коифоното хорско пеење од западен тип, превеземено преку духовни творби предимно од руски автори. Зборувајки погоре за оваа појава, констатирааме дека таа била сфатена како чешар напред во забогатувањето на богослужбената музика. Црквата била најпреклонно место за колективен настан од таков вид, во тоа преодно време на одделување на интерпретаторот од рециентот. Под црковните среќови при неуството на граѓани на хорскиите настани не било сфатено како цел за себе, туку функционално, во рамките на верскиот ритуал. Тој резон го прифаќаат и семите членови на хорскиот колектив, меѓу другото и поради карактерот на самата музичка материја, во крајна линија стилски сепак најблисока до домашното приевно пеење, оформена врз црковнословенски јазик, идентичен со јазикот од другите делови на богослужбата. Во таков контекст доаѓа до најприродно и најснеешно усвојување во естетички поглед на четириглосниот хомофол вокален слог застанет во тип. "духовни концерти" и помали творби

од руски и од други словенски автори.

Оваа хорска дејност и во поглед на материјалите од кои биле сироведувани ја покажува таа преодна фаза од традиционалните домини - кон западните форми на музичирање. Имено, партитурите со западно потто писмо, прочитани и анализирани од диригентот, хористите ги разучувале напамет, или во извесни случаи се служеле со транскрибирани партии на Хрисантова нематска нотација.¹⁷⁶ Тоа покажува дека хористите во црковните хорови во некои наши урбани средини од крајот на минатиот век, се ужте подобро се служеле со реформираната византиска нематска нотација отколку со европското потто писмо.

Под знакот на своенична чуникја можат да се сфатат и јавните настапи на градските црковни хорови по повод разни културно-просветни, главно училишни, манифестации и државни и верски празници. Но и поку и да се во овие случаи програмите прилагодени кон дадената именка, овој вид јавни презентации на војните колективи директно водат од една страна кон прифакше на концертната форма на музичирање, а од друга - кон негувањето на првите нови световни романтичарски вокални жанрови.

Во творечкото усвојување на западното новекгласје кај нас се тргнува од ^{т.д.} испоричка на традицијата народна песна, чија ита структура содржи видни елементи на европскиот романтичарски иелос. Хармонизацијата градски песни за хорско пеење низ кое не се совладува формата на хорската минијатура, единствено строго обликувана, не биде творечки процес што не се одиша во Македонија од втората половина на минатиот век до наши дни. Се разбира, со текот на времето хармонскиот јазик на минијатурни

се збогатува од најелементарни, дури и несенти вертикални офори-
вача на песните до заинимики, оригинални решенија во кои се над-
минати романтичарските стилски рамки. При тоа, почнувајќи речи-
си од првите обиди, хармонизациите на македонскиот мелос се из-
двојуваат по својата специфична ритмика, пред се по типичните
нени асиметрични тактови структури.

Меѓу музичките дајци чииште резултати ги окарактеризи-
равме како скромни, се издвојува Атанас Бадев, еден од малуброј-
ните образовани музичари не само во Македонија, туку и во другите
балкански национални средини. Делото на Бадев се уште не е
доволно проучено. Познати се сите главни моменти од неговото
живот како и основните насоки на неговата творечка активност.
На виделина е и еден дел (досегашните проучувања не уверуваат
дека станува сбор за неговиот дел) од неговите композиции,
меѓу кои Литургијата според Јован Златоуст ни се открива како
кајзерско остварување. Најразвидниот напев од оваа Литургија
новеке пати се изведени кај нас, снимени на радиото и на плоча.
Освен тоа, по повод одбележувањето на 70-годишнината од смртта
на композиторот, во 1978 година, во Македонската академија на
науките и уметностите им пригодниот говор на академикот Тодор
Скаловски хорот на Радиотелевизија Скопје за прв пат исполни
и неколку обработки на народни песни од Бадев.

Публикуваните написи за овој македонски композитор исто
така се малубројни. Во биографијата на Бадев остануваат низа
моменти кои бараат поголемо расветлување, а останува и натамони-
то трагање по неговите нагубени списи и композиции. Во биогра-
фијата на нашиот музичар, на пример, не треба неопстојно да се

проучват моментите во време со основавањето на првиот хор во Прилеп во 1879 година, годините на икондувањето на младиот Бадев во Пирин, Солун и во Софија, неговиот престој во Одеса, Москва и во Петроград, потоа – како една од најважните етапи од неговиот живот – учителствувањето во Солун и околностите под кои доаѓа до преместувањето на Бадев во Бугарија, како и неговата активност таму, особено етнографиската работа и пишувањето на потоа погубената статија за ритничките особености на нашата народна музика.

Но тоа е само една димензија во проучувањето на творечкиот лик на Атанас Бадев. Втората, попродлабочена, ќе биде оваа што ќе ги земе процесот социолошките и културолошките појави во Македонија во втората половина на минатиот – и во првата деценија на нашиот век и не го постави првачкето за професионалиниот развој на Бадев и за неговата улога во нашата средина сообразно со сопствените услови во кои живеел и создавал авторот. Од досегашните сознанија веке можеме да кажеме дека неговите најголеми внесути за развојот на македонската музичка култура спаѓаат во доменот на музичката педагогија, создавањето на музички ординарни настри во еден преломен период од на-^шата историја, кога во Солун се сформува Внатрешната македонска револуционерна организација.

Атанас Бадев е роден на 14 јануари 1856 година во Прилеп, во семејство на првично занемен трговец.¹⁷⁷ Јуте од најрана возраст Бадев покажувал големо интересирање за музиката. Освен тоа, со еднаква љубов тој се однесувал и кон другите предмети а особено кон математиката. Во прилепските училишта учители

му биле Никола Ганчев Банчев и Јосиф Ковачев, кој се вклучувал во Србија и во Русија а потоа ги основал првите учителски школи во Штип и во Прилеп, каде применувал модерни методи во наставата, поткрепен со печатени прирачници за учениците. 178 Пластическо пеече Бадев учен кај Коте Пазов а потоа кај Георги Синчков, еден од спомнатите први македонски иелографи, познат црковен пеач и учител.

Како најдениче дете родителите го испраќаат Бадева да го продолжи школувањето во Солун. Неѓутога, таму тој останува кусо време, бидејќи смртта на татко му доведува до нагло напуштање на семејството во материјали тешкотии. Наскоро Бадеви се преселуваат во Бугарија и Атанас се запишува во I машка гимназија во Софија. И во новата средина идниот композитор се истакнал со своите широко интересирање за предметите што ги изучувал. Неговата музикалност и такму дошла до израз преку помошта што му ја укажувал на наставникот по музика при раководењето со училишниот хор.

За време на летниот одмор во 1879 година Атанас Бадев се вратил во своето родно место, каде формирал црковно-училишниот хор, кој со успех настапувал при неделните служби и на други празници и свечености во градот. Хорот бил составен од ученици и џубифели на музиката од редовите на занаетчиската младина. Во учебната 1880/81 година, кога раководењето на хорот, по основачот Бадев и учителот Ап. Банчуков, го прешел поранешниот учител на Бадев - Георги Синчков, овој музички колектив броел околу 30 членови, со по 7-8 пеачи во секој глас. Во својата книга за град Прилеп, заборувајќи на сваа тема, Георги Трајчев вели дека

хористите, кои се събрали на репетиции с оноја среда и пладне, биле самоуци-практичари, бидејки во това време во прилепското трикласно училиште (со претходни 4 одделвии) потното пеење се утре не било застапено.¹⁷⁹ Мегутоа, како што наведовме, во истрожувањата што ги вршат С. Голабовски и авторот идти на овој труд, пронајдени се материјали испишани со раката на самия Симчиков, кои претставуваат итинии на определени цузовни композиции на Хрисантова истица, пренесени од западни поти за потребите на хорот, што значи дека хористите се служеле и со писувани музички материјали при разучувањето на творбите.¹⁸⁰

Класичната гимназија Бадев ја завршил во 1884 година, кога прв со одличен успех завршен питомец на I софиска макар гимназија. По завршеното средно образование пред него се отвораат широки перспективи, бидејќи богатиот вуйко се согласува да го стипендира студирањето на својот викум во Русија. Семејството имало желба тој да студира математика и потоа да тргне по станките на својот тако, тоест да стане трговец. Немајќи можност да го избере она што го сакал најмногу, идниот композитор започнува физика и математика на Коворосијскиот факултет во Одеса. Но по двогодишни престој во тај јужоруски град, Бадев имал да ги напушти студиите, бидејќи неговиот вуйко умреа и финансиралето престанало.

Двете години поминати во Одеса повлијаеле врз натамончото определување на Бадев. Вујниот растек на руската музичка култура во Во-тите години на минатиот век оставил силен впечаток врз младиот човек, кој имал известни искуства и успехи на музичкото поле во иднишките години. Бадев тогаш цврсто решил да

студира музика и тои кој обезбеди материјални средства за остварување на својата цел. Џегов сој се вработува како учител во Македонија. Во учебната 1885/86 година тој е учител во Солун а според податоците од спомнатата книга од Г. Трајчев, во следната, 1886/87 година прилепскиот црковно-училишен хор одново е под раководството на својот основач - Атанас Бадев.¹⁸¹

Наскоро потоа, обезбедувајќи средства за пат и престој, Бадев заминува по втор пат за Русија, каде учи музика во Московското симодално училиште. По две години откако го завршува училиштето во Москва, тој се префрлува в о придворниот пеачки капела во Петроград. Таму ги завршува студиите под грижата на видни професори, меѓу кои централно место зазема големиот руски композитор и педагог Николај Римски - Корсаков.

Наоѓајќи се во една можно развиена музичка средина, каде се создаваат и се изводуваат многу нови дела од руските композитори, Бадев и самот се обидува да компонира уче за време на својот престој во Петроград. Именарите професорите од Петроградскиот конзерваториум се покажале најлојтално за него, творечките обиди на Бадев од тоа време остануваат јаки без особен успех. Потоцни, кога се враќа од Русија, во неколку творечки трудови доаѓа до израз стручната подготвка на неког музичар ставена во служба на неговата искрена иллюстрација од музичкото наследство на сопственото поднебје и од усвоената музичка литература од руски и други автори.

Откако го започни школувањето во Русија Бадев станал наставник по музика во Солун. Професионално сформен за работата што му претстоела тој бргу се пројавил како способен и работлив му-

зички педагог, во времето што можеме да го означиме како почеток на зрелот период од неговата музичка активност. Во годините поминати на работа меѓу солунските средношколци Атанас Бадев го дава најзначајниот придонес за напредокот на музичката култура во својата татковина. Вој организира и раководи училишен хор и подготвува кадри што не ја продолжат музичката дејност како учители и хорски раководители во новите македонски градови.

Извесно време, околу 1892 година, Бадев се искала на служба во Ќитола. Таму тој се ожени со учителката Марта Димитрова Штишјакова, со која покорно се преселувајаеднове во Солун.

Својата наставничка работа Бадев постепено ја обогатува со внесување на сопствени творби, гармонизации на народни песни и аранжмани на теми од други автори во програмите на хорот и низ секојдневната постава во класовите. Оваа иконка дејност оставила искрими tragи подоцна во педагошката работа на некои негови ученици.¹⁸² Во тек била прекината во 1896 година, кога по бунтот на учениците од солунските гимназии донеко до иногубројни преместувања на наставничкиот персонал, што го засегнуло и нашиот музичар. Неговото учителствување во Солун се одвива токму во годините на основавањето и на првите акции на Македонските револуционерни организација што без секакво сомнение предвидело крајна предстапувањост нај раководствата на егзархиските училишта во Македонија, кои започнале да ги одважуваат од некоите градови сите оние културни работници чија дејност им каков и да е начин можела да биде корисна за делото и целите на Организацијата.

Атанас Бадев бил преместен во Русе. Наставки се во напо-

штот на своите творчески сили, како наставник по музика во русенската мака гимназија тој развива иконче плодна активност, воспитувајќи ги своите ученици и раковедејќи го хорот на гимназијата врз основа на неко езатното искуство адебилено во училиштата во Македонија. Некои негови ученици подоцна се определувал за музиката и постигнуваат видни резултати во својата земја како музички уметници и теоретичари. Меѓу нив е спирскиот пејач Јанајот Димитров, одиј од познатите музички актери пред основањето на првата бугарска државна опера и музичкиот историчар и публицист Иван Камбуров. За време на престојот во Русе Бадев ја оформил својата "Златоустава литургија", печатена во Лайпциг во 1896 година.

По две години поминати на работа во русенската мака гимназија, Бадев добива покана од Светкиот синод да биде учител по греко и поточно поефре во богословските училиште во Самоков. Тој ја прифаќа оваа покана, зафакајќи се со работа која имала двојна цел: да ги учати семинаризмите во ~~Софиија~~^{ЧИТАЊЕ} на западното потно писмо, но и на извештајкото, со кое се запицани богослужбите написи на црковнославенски јазик. Но не поминало многу време и Бадев добил отказ од самоковската семинарија. Причините за оваа постапка на претпоставените остануваат недоволно објаснети. Според изборовите на усвоената керка на Атанас Бадев, Јудеа Кристова, нејзиниот татко бил отстранет од богословските училиште, бидејќи таа – керка на наставник во семинаријата, спирала хармониум во протестантската црква, што било недопустливо според источноправославните црковни канони.

Добивајќи службено унапредување (учител од прв степен)

Бадев бил назначен за наставник по музика во женската гимназија во Кустендил. Тому, некој скројено болен (според постојните податоци боледувал од хроничен катар) тој би поминал последните години од својот живот, обидувајќи се безуспешно да добие преместување во Софија, каде би можел да добива посвржанска медицинска помош. Во тие настојувања, на едно од своите патувања, на 21 септември 1908 година, Бадев добива удар и умира во возет на пат за Кустендил.

Првиот македонски професионално оформен музичар и композитор од епохата на идната национална преродба Атанас Бадев не успеал да ги развији сите свои творечки сили. Отргнат од домашната почва, каде по завршувањето на студиите во Русија, како наставник во Солун, доколку почнал практично да ги применува своите знаења, во една средина која покредиј тојде ги прифаќала неговите први творечки иницијативи, тој подоцна не си го нашол вистинското место во тековните на итотеку институционализираното музичко сопствество во Бугарија. Иако таку ги дада своите неколку најпознати остварувања, поради односот на музичките кругови кон неговата работа, кој без друго произлегувал и од пренагласената скромност и повишеност на нашиот музичар, тој не можел да си создаде посигурни услови за натамошни просперитет. Твој можне јасно го потврдува начинот на кој се примени некои негови – не само во творештвото на авторот, туку и за тогавната музичка средина – значајни трудови. Според сведоцтвото на неколкумина ученици на Бадев, збирката хармонизирани народни песни што тој ја предел како оценка и печатче во Министерството за просвета, не видела никогаш бел ден, а ракописот до денес не е пронајден!

Уните покарактеристичен е примерот со рефератот на Атанас Бадев поднесен на вториот конгрес на Музичкиот сојуз во Софија, одржан во 1904 година, во кој прв пат се поставуваат основните елементи на тезијата за нешано-сложените тактови.¹⁸³ Третирајќи повеќе организацији отколку теоретски прашања, учесниците на конгресот не го оцениле значењето на рефератот што го прочитал столиниот музички деец од Македонија. Бадев го предал својот напис на конгресот со надеж дека тој не биде печатен како теоретски труд поднесен пред стручно компонентен собир. Но и овој труд на нашиот музичар исчезнал без трага така што за него дознаваме нешто повеќе само од искачувањата на некои учесници на конгресот.

Теоретските сознанија на Бадев, меѓутос, напесени во надденниот реферат добиваат практична потурда во неговите оригинални илограми, хармонизации и композиции, запишани, заедно со други творби, во авторите и лични бележници, предадени во Институтот за музика при Бугарската академија на науките од страна на спомнатата усвоена борба на композиторот - Љуба Христова. Од овие материјали, очигледно напомети за практична работа со учениците во класоти и при хорското пеење, може да се констатира дека Бадев ги чувствува и ги разбира ритмично-метричките комбинации од хемиолен вид, иако што вакви тактови не ги записшува како целини, туку ги дели на нивните составни делови. Без оглед на тоа низа компетентни музичари ги истакнуваат заслугите на Бадев во оваа насока. Најуши, угледниот бугарски етномузиколог Васил Стоил вели дека Бадев дал научно објаснување на најизразителностите ритмички особини на народната музика.¹⁸⁴ /Станува збор за тактовите од хемиолен вид какви што постојат во музика-

та не низа источни народи, како и во фолклорот на некои балкански земји. Рефератот на А. Бадев по овие и речења 7 години е предходи на студијата на Добри Христов "Ритмичките особини на нашата народна музика" издадена во 1911 година).

Во својата композиторска дејност Бадев најчесто исега во ризницата на фолклорното музичко творештво давајќи им хорска обработка на новите наши народни напеви. Тоа се предимно градски песни погодни за обликување во стилот на единствените рано-романтичарски хармониски вредки. Во некои од нив го чувствувааме стремежот на авторот како позадлабочено осветлување на именопетската структура. Челосно земено, тие не се оддалуваат од вообичаените, професионално имене коректно реализирани хорски минијатури, какви што среќаваме и во другите соседни националини средини што ја доминуваше војната културна афирмација во текот на минатиот век.

Творечкиот потенцијал на Атанас Бадев најдобро е одразен во неговата "Златоустова литургија", која има доживено гојни број изведби од страна на црковните хорови во повеќе македонски градови, главно по заплуга на авторовите ученици од Скописката гимназија. Во оригиналната партитура стои дека делото - печатено во потоначетицата на Ф.И.Хајден во Лайпциг во 1898 година - е "посветено Д. Висичеву". Работена по примерот на духовните композиции што Бадев имал можност да ги студира во Москва и во Петроград, "Златоустовата литургија" содржи поразвесен хорски слог во споредба со неговите песни врз сопствена или фолклорна тематика. Овде, за разлика од детските композиции и од единствените хармониески на народната песна, во некои напо-

Во него јасно избива идејата да се компонира врз основа на Дамаскинското макартичко пеење од оваа негова варијанта што се развила од црковноизузетката практика на наша почва. Така, на пример, мелодијата на "Достојно ес", во основата иницира кон седмият глас од Ортодоксот, каков што го скреќаваме во пеењето на нашите црковни песни. Нојуто, во оваа песна действото на византиско-словенската исподница е неутриализирано со начинот на хармонизацијата (дурски тонажитет). Сепак авторот почувствува дека латентната звучност на мелодијата не бара постојано именување на основните гармонски функции, туку повеќе дружни тонови, на начинот на "исото" во црковното пеење. Во Литургијата на Бадев се гледа и влијанието на рускиот духовен концерт од XVIII и XIX век, особено во хармоничките пораздните делови какви што се "Иде херувим" и "Хваните нија Господье". Авторот не можел да го одбегне и влијанието на нашата градска песна во периодот кога таа дефинитивно вклучила во себе некои елементи на романтичката исподница. Таков е примерот со песната "Тебе поем" (Бе-дур), каде има вкусно именување на дурската и молската варијанта на тонажитетот.

Литургијата според Јован Златоуст од Атанас Бадев е едно од професионално најнадежните дела меѓу композициите од овој род во јужнословенските земји кон крајот на минатиот век. Со оглед на тој факт, како и на другите наведи во овој текст, нашата

музикологија има значај и понатаму да го истражува делото на Бадев. Само со спостојна аспекти и оценка на сите погодни дејности на овој наш истакнат музичар не биде определено неговото значење и место во развојот на македонската музичка култура.

Се чини дека тој место сепак е најистакнато во областа на професионалната педагогичка работа, од која произлегуваат видни резултати. Во последната деценија на минатиот век и во годините до балканските војни, голем број негови ученици, меѓу кои и такви се објавено музичко образование, дадое, заедно со другите музички дејци на епохата, можно значаен придонес за наредбето на музичката писменост и култура во Македонија. Некои од нив се обидле и во областа на творчката работа создавајќи според сопствените креативни сили за потребите на својата средина. Досега се пронајдени сосем мал број композиции и хармонизации на авторски написи од музички дејци - преродбеници. Судејќи по оние примероци на лично творчество, веруваме дека такви творби се уште постојат во домовите на некои потомци на нашите културни и музички работници, особено од крајот на минатиот век.

Работата на овие наши музичари, како што нагласивме погоре, се уште не е систематично проучена. За мнозина од нив постојат само основни податоци, добиени од некои некогашни ученици - ученици во културните институции од крајот на минатиот и почетокот на овој век, како и од ретките написи во периодичните публикации од соседните земји. Нашето внимание го заслужуваат цела ни за музички работници, пред се хорски диригенти, меѓу кои и такви што студирале музика во Русија и во западните земји.

Ке ги споменеме најпрвин двадесета истакнати ученици на

Бадев - Никола Јанилиев од Дојран и Ивани Караков од с. Ленко, Гороцумајско.¹⁶⁵ Јанилиев бил еден од најталентираните ученици на Атанас Бадев, кај кого, како ученик на Солунската гимназија, ги добил основите на музичката писменост. Туј свирел и на виолина, а узте иако ученик покажал голема способност за хорско диригирање. По завршување на гимназијата, Јанилиев студирал извесно време природни науки иако во Загреб, каде исто така се прославил како пејач и диригент.¹⁶⁶ Неговите средношколски хорови во Скопје и во Битола - градови во кои работел по враќањето од Загреб - биле најдобрите во Македонија. Познато е дека овој музички деоц се обидел и во областа на творештвото, компонирајќи во приреди духовни творби. По Крвата светска војна, Никола Јанилиев преоставува во Цариград и во Софија, каде умира во 1924 година.¹⁶⁷

Во својата книга за град Дојран, издадена со сопствени средства во 1957 година во Софија, помладиот брат на Никола, Борис Јанилиев, дава, иако другото, низа податоци за музичкиот живот во својот роден град. И самиот музички раководител, учител по пјате и пеече во повеќе градови во Македонија, каде формирал хорови и оркестри во првите десетки на овој век, Борис Јанилиев ја поместува во книгата (покрај неколкуте мелодографирани народни песни) и својата творба "Македонија", која во поднасловот е означена како композиција "во италијански стил". Осврнувајќи се и вра работата на своите претходници, Б. Јанилиев забележува:

"До 1900 година пеењето во дојранското училиште беше едногласно. Подоцна се пристапи кон двогласие и хорско чеење. Првите учители - хорски раководители во Дојран беа Никола Хаџи Танев

од Дојран и Тодор Иванов од Солун".

За Борис Јанишинев имаме податоци дека бил можно добар музички педагоз. Тој ги предавал на своите ученици музичка теорија и солфеж, учитувајќи ги дури и ког малографираше на народни песни. Б. Јанишинев диригираше со 4-гласов ¹⁸⁸ хор, а основал во Дојран и оркестар, составен од гудачки и дувачки инструменти.

Вториот спомнат ученик на Бадев, Иван Караков, ја завршил, според никувањето на Христо Малдев, пејачката капела во Петроград во 1902 година и потоа станал наставник по музика во Солун.¹⁸⁹ Хорот под неговото раководство исполнувал предимно дела од руски композитори. За раслика од И. Јанишинев и од други хорски раководители на тоа време, кога на пробите се служеле со викана или со некој друг жичен инструмент, Иван Караков ги разучувал композициите со своите хористи служејќи се со пијаното. Караков и самиот е автор на световни и музички творби, а од него останале и неколку хармонизации на народни песни.

Авторот на наведената статија за Караков, Христо Малдев, родум од Гуменце, и самиот бил познат музички деец, кој се школувал во Солун и во Цариград, а потоа завршил духовна академија во Русија. Особено се пројавил како толкувач на некои црковно-музички проблеми. Автор е на "Псалтијска литургија", публикувана во 1920 година во Софија.¹⁹⁰ Малдев дака забележлив придонес за развојот на хорското дело во Прилеп и во Солун, пред балканските војни.

Во скопското најагашко училиште и во солунската гимназија работел како наставник Христо Николов од Радовиш, кој што студирал музика во Франција. Како француски ученик, Николов разучил со

своите хористи низа композиции од француски автори што биле исполнувани на оригиналниот јазик.

Нека ни биде допуштене да наведеме овде уште извесен број музички работници, за кои, како впрочем и за музика од досега наведените дејци, не постојат никакви податоци што попримиску би ја осветнило нивната пионерска дејност:

Петар Попов (Пет Блажев) од Скопје, учел музика во Прага, работел како хорски диригент во Македонија.

Никола Атанасов од ^Истие Вардар, ученик на Атанас Бадев, предавал музичка писменост во разни места во Македонија. Во учебната 1898/99 година, тој бил учител во село Пирива, Шаландовско.

Славка Антонова од Солун, предавала музичка писменост во Ѓојран.

Стефан Чорнов студирал во Русија и работел вра основавање на оркестар во Македонија.

Тодор Глигоров, наставник, водел детски хор во Битола.

Петар Штевоз од Ѓојран бил хорски раководител во својот роден град.

Спомнатниот менограф Георги Л'жев и Георги Ковачев биле хорски диригенти во Воден.

Пано Илиев - Елев од с. Владимирово бил хороводител во Истиница.

Атанас Тонев и Михаил Каирашки работеле пра унапредувањето на хорското дело во Прилеп.

Петар Михов е еден од низата музички работници од Велес.

Никола Стефанов бил наставник во Гевгелија.

Ученици на Бадев биле и Никола Грков од Кукуш, Колинев и и Вакин Ганчев.

Машне интересна е личноста на гевгелискиот војвода Аргир

Манасиев од с. Соково, кој завршил француски колеж во Солун, а по Иладотурската револуција работел како наставник по музика и француски јазик во Гевгелија и раководел со градскиот дувачки оркестар, основан во почетокот на 1909 година.
191

Слични оркести се формираат во тоа време во повеќе градови во Македонија. Овде ќе го спомнеме само велешкиот оркестар под раководството на истражнатиот музички деец Кочо Матов Александров - "Чупот".

Во учителската школа во Серес, во годините пред Балкански-те војни музика предавал Георги Сухоруков, Рус по народност. Училишниот оркестар на Сухоруков во својот состав ги имал сите инструменти на симфонискот оркестар освен обаса и фаготот. Оваа имена филхармонија одиграла голема улога во музичкото образование на идните учители. Некои од нив како на пример челистот Јрачев - тонку видаделе со својот инструмент, што можеле да настапуваат и како солисти, или во помали инструментални состави. Оркестарот на Сухоруков настапувал на училишни свечености и празници а меѓу другото изведувал: Фантазии и Фрагменти од оперите "Фауст", "Веселите жени виндзорски", "Евгениј Онегин" и др., потоа вилицери од Јозеф Штраус, маршеви, полки, мазурки, кадрили и други композиции.
192

Со време, оние и други македонски музички работници секако ќе го заземат местето што им припада во културната историја на Македонија.
193

2. Уметничкиот продукт и неговиот реципиент

Новиот уметнички продукт од домашните дејци како автори на литературни, ликовни и музички творби и од автори од соседните и од европските земји, пробиваат пат во нашата градска средина во прв ред преку училиштата и формите за јавно демонстрирање на нивните резултати. Низ литературно-музички и драмски приредби и наложби на ученички ликовни трудови и научни работи не само што се откриваат делумно пред граѓанството содржините на училишната дејност, туку се насочува и јавното мислење как позитивен однос спрема овој вид духовна активност на младата генерација. Во текот на минатото столетие се повеќе се согледува значењето на естетското воспоставување сообразно со улогата и значењето на уметничкото творештво во целината на преордебенските процеси. Токму на тие приредби полека се доаѓа до сознанието за потребата од професионален третман на уметничката материја, од професионализам во пристапот кон индивидуалното создавање и кон јавната ⁹презентација на некои негови видови. Се разбира, во тоа време се узте нечаме созрани услови за професионално одвијање на низа уметнички дејности на кои им недостигаат повеќе компоненти за непречен растак. Но она што се создава сообразно со условите и со функцијата што му е наменета, на нивото на една главно аматерска, но трескава и ентузијазирана дејност, предизвикува можно впечатливи одраз кај необично широк круг чува.

Сите видови уметничка дејност што се негуваат во училиштата во обем и по карактер што одговара на поставените еду-

кативни цели, но ги оценуваме само според нивните реални вредности, туку и по улогата што ја имаат во целосното интелектуално сформување на јавните поинстакнати корисници на уметничкиот продукт. Од ученичките приредби, тир. "академии", организирани најчесто по повод денот на Кирил и Методиј, односно при завршувањето на учебната година, уметничките творби се пренесуваат во граѓанските кругови, каде напоредно со учебното дело се одвива процесот на културно-просветната еманципација на градски-те слоеви на населението.

Како резултат на тоа се јавува можно голем интересирање за книгата кај сите возрасти на разбудениот граѓанин и за активно учество на младите во оддавањето на другите културно-уметнички дејности во нашата новоформирана градска средина. Таа покажува желба да ги обогати своите хоризонти со нови сознанија од разни области на науката и уметностите. Ова особено јасно можеме да го сognedаме од нашата списоци на претплатници на одделни книжи од минатиот век печатени на насловните или последните листови на тие книги. Секој од овие "книгодуцци" прилагал, според ^Aсите можности и потреби, средства за реализација на односната книга. За некоите списоци во разни изданија од преродбенскиот период Х. Поповски вели: "...Зов се имаат на првите претплатници на македонските дела, во кои ја гледаме и првата читачка публика во Македонија. Од репатрии скромниот број на претплатници во печетокот, тој број се зголемува доколку се близок кон првите десетки на втората половина на XIX век, кога на дената на Георги Рупчески и особено и тие од учебникот Кузиди Банкарев изафаме и иппознатии бројки

од стотини и дури и над илјада претплатници. Списоците на претплатниците на разните дела на Крчовски, Пејчиновик, на делата почнати во печатницата на Теодосија Синанитски, како и сложнатите од подоцна, претставуваат драгоценни свидетелства за интересот на македонскиот читател спрема делата иницијативи на народен јазик и зборуваат за растекот на тој број. ¹⁹⁴

Не земајќи ги предвид учебникарските изданија, за кои, како што видовме, се собираат значни средства од заинтересираниите граѓани, овде се осврнуваме врз публикациите од областа на литературното и уметничкото творештво. Се разбира, овде спаѓа и претплатувачето за почитање на зборници со фолклорни материјали, кои, всушност, претставуваат база за разновидно поетско и музичко индивидуално изразителство.

Во предговорот на печатениот поетнички зборник "Пасхалија", што беше погоре разгледуван, Иван Харисин Охридски се обраќа "към музиколубивите читатели". Тоа значи дека оваа книга не им е имената само на светеците и на црковните певци, туку и на поширок круг любители и познавачи на црковното пеење, какви во тоа време имена во сите краеви на Македонија. Обраќајќи им се на читателите, авторот објаснува зошто уште не е печатен Великиот воскресник, подготвувајќи пред "Пасхалијата", напоменувајќи дека за него се нужни поголеми средства, за чиеизто обезбедување тој решил лично да ги посети позначителните градови и епархији. ¹⁹⁵ Межу изданијата во кои биле публикувани и списоци на дарителите-претплатници, настапе и други зборници за црковно пеење. Таков е, на пример, петтиот том, "Минејник" од пеачте печатени книги на црковниот певец Хаџи Ангел Иванов-Севлиевец. Збор-

никот е издаден во Паризград, во 1869 година, а неговото обеледуване е помагнато и од привилегиите на низа штилски граѓани.¹⁹⁶

Денекааде помагаат е состојбата на релацијата на иконски уметници-консумент во неките градови во минатиот век. Дури од последните десетина на столетието за уметничкиот продукт на иконите творци непосредно не се заинтересираат одделни посамени граѓани. Достогаш активността на овие уметници исклучително е вредна за потребите на црквата, за украсување на храмовите со живопис, иконопис и резба.

Социолошката поставеност на народните уметници во тоа време, како групи ("таджик") и како поединци речиси се сознава кај некои уметнички групки. Градитеците, зографите и резбарите мајсторски групи, како и вокално-инструменталните чалгии во градското музикарство, сратени како занаетчиски дружини, подлегнуваат во своето однесување и во стручните односи – нефусебни и кон нарачата им, односно консументот – врз вообичасните еснафски норми. Тие норми од една страна ја почитуваат професионалната етика, што значи сартеми со кои работната дисциплина и стремежот за подобрување на квалитетот во работата во рамките на стилската традиција и на сопствените можности, а од друга – тие се вклопуваат во принципот на создадените обичаи и митови на општествената средина околу оддавањето на кивната творешка активност.

Извесен напредок во надминувањето на ваквите сфаќања, пред се во врска со стилската сартемост кон световните форми под влијание на европското творештво, имаме од 80-тите години во третиот на портретното сликарство. Одделувајќи се од ико-

написот тоа започнува со сликачето најчесто на одделни членописи од семејството на уметникот и на видни личности, предимно од редовите на домашното духовенство. Малубројните ликовни уметници, всушност посредните агрегати од крајот на минатиот и од почетокот на овој век, добиваат нарачки за портретирање и на личности од светскиот живот, претставници на месните турска власти и одделни домашни трговци и занаетчији. Но оваа појава не добива во тоа време поимски размери поради опишаната неповолна општествена клика и попостоење понизаен интерес за неков вид уметничка активност.

П'видно место во културниот живот на градовите, бездруго-базема музичкиот аматоризам врз нова, романтичарска основа, изразен во повеќе видови. Податоците кои говорат за музичката дејност сконцентрирани околу училишните и градските хорови и инструменталните групи се иако скудни, а засега се уште и несистематизирани. Дури и оние малубројни написи за музичките настани и учесниците во НИВ, кои се обидуваат да дадат поуверлива слика на ова што се случувало на музички план во времето на Преродбата, во голема мера се потврдираат врз секавацата на некои учесници во музичките манифестации, непроверени паралелно со други извори, како и врз интервјуа со куме што ги пренесуват тие секаваца и податоци.

Но некои сознанија можат да се посочат како проверени и забележани во одделни трудови што ја зафаќаат културно-просветната сфера од тоа време. Започнувајќи уште со работата на првите училишта во Македонија во преродбенскиот период, во кои наставата се одвивала на македонски народен јазик, музичкото

Воспитување на младите генерации преку песни во духот на градскиот фолклор и соодветни песни од романтичарски автори- руски, средни и западноевропски, како и од соседните народи - зачувана се повидно место во наставникот процес. Тоа го доказување од некои тогавни ученици на тие училишта, вре чии што искачувања во периодот по Првата светска војна, меѓу другото базираат по доцните написи што ја третираат оваа материја. Интензитетот на музичката активност, во секој случај, зависел од нејзините движатели - учитељите, и од нивото на нивните склонности кон музиката. Многе тешко е да се добие полна претстава за оваа музичка дејност, бидејќи постојните архивски документи, од кои во овој случај најактивни се наставниците планови и програми, не содржат прокинан материјал по музичко воспитување што би требало да се спроведува во преродбенските училишта.¹⁹⁷

Сепак, од други извори може до доволна мерда да се реконструира сликата на музичкото животче во училиштата, поставени врз база на новоприфатената западна потна писменост и начин на музичко мислене и искачување. Ова особено станува значајно ако се има предвид констатацијата дека училишното музичарење дава силен поттик за идното формирање и работа на градските музички колективи.

Песната што допираше до тогавните ученици во Македонија доаѓајќи одвидвор во овој крај на Отоманската империја, покрај музичките квалитети што ги содржи, во исто време искаже иноситеј на определени идеи со кои се раководат најактуелните социјалистички движења на времето. Покрај другите патишта и начини на инфилтрација, инхибиците на тие движења врз нивата симпости-

вена средина доаѓаат и преку песната, чија што тематика се движи од руски, патриотски и декабристички симеа, до текстови и напеви настаници во револуционерните години во Европа кон средината на векот.

Од друга страна так, во македонската преродбеничка песна силно е одразен и отпорот кон грацијамот, како најголема опасност за одржувањето ^Y национално битие.¹⁹⁸ Негутоа, како што видовме, ова не е пречка во исто време да се појават определени текстови (можеме да претпоставиме дека стихуваните текстови добивале и мелодиско оформување), какви што се, на пример, драмските обиди на Јордан Хаци Константинов – Чинот, каде, ибув другите, се јавуваат и никови од илјади старограчката историја и митологија. За дилетантската дружина составена од ученици што го посетувале неговото училиште Чинот пишува сценски игри што би можеле да ги разделиат патриотското чувство кај сографите; во втората група доаѓаат дијалошки текстови од морализаторско-педагошки карактер, додека во третата група ги вклучуваат текстовите во кои Чинот им се претставува како преведувач од ризницата на класичното античко наследство.¹⁹⁹

Но, музичката дејност на Чинот, како дел од неговите разновидни преокупации, и дејноста на музички план на други неки учители од преродбенскиот период не е доволно расбелена. Причините за тоа можеме дедуме да ги бараме и во фактот што од 70-тите години, со наглато вглемување на училишната ирека во Македонија, доаѓа и до промена на репортот на песните. Под

влијание на пропагандите во училиштата се внесуваат нови песни од соседните земји, ато бездругое знатно ја менува насоката на музичкото востанување воспоставена помеѓуточните прерадбенски училишта. Таа насока одразу ќе дојде на преден план во некои училишта и градски хорски колективи, кога под влијание на македонското револуционерно движење од 90-тите години, особено со дејноста на некои ученици на Атанас Бадев и други македонски образовани музичари, акцентот ќе се пренесе на негување на по-профессионален однос во музичката практика, внесување на преведени речни вредности од западната музичка литература во програмите и на натамонки обиди за хармонизација и обработка на македонскиот фолклорен испос. При тоа, треба да се додаде дека новите настани предизвикуваат нови револуционерни песни во кои се споменуваат героите на предмакедонскиот, а потоа и на македонскиот период вреа основа на нашите постари циклуси борбени народни песни, и со сите други нашијанија на кои била подложена македонска-та песна во тој време.

Од 70-тите години на минатиот век забележуваме се поинтензивно оддавање на романтички музички настани во Македонија. Во некои наши градови тие добиваат континуиран вид низ дејноста на хорските друштва и инструменталните дружини. Особен напредок во усвојувањето на западноевропската музичка писменост имаме во последните две десетки на векот, пред се во поголемите места каде постојат средни училишта. Здобивајќи се со солидна подготвка за практично ракводење на музичкиот живот, многина завршени ученици на гимназиите и педагошките училишта го пренесуваат своето искуство и кубов кој музиката во помалите места,

каде организираат хорски и инструментални тела и подготвуваат јавни настани со² нив.

Сликата на музичкиот живот во Македонија од оваа епоха ќе биде поуснено прикажана со регистрирањето на сите позначајни активности на културно-уметничките тела и дејности во рамките на училишните програми, како и со расветлувањето напреденесот на ова поле што го даваат сите поистакнати музички дејци.²⁰⁰ Целосната слика на музичкиот разиток, всушност, ја сочикуваат пројавите на свој план во одделните градови и во кининте региони, каде, од ирајот на 70-тите години се создава сопствена традиција на хорското пеење и на групното инструментално музерирање.

Особено забележителни ќе бидат музичките настани во најголемите градови, каде најјасно се одразува - во секој регион со донекаде своеидни варијанти - симбиозата меѓу домашната музичка традиција и западничкото музичко обликување. Така, на пример, во Битола, каде во втората половина на минатиот век, со вклучувањето на рашките влијанија и интереси, се создаваат можностии за разновидни музички манифестации, ке имаме посложени форми на инструменталното музерирање, што, меѓу другото, произлегува и од непосредната врска на определен круг граѓани со значајни актери на музичкиот живот во илјада европски центри.²⁰¹

Од музички гледна точка можно интерес е ситуацијата и во Прилеп, каде дејствуваала спомнатата група македонски мелодрафи, чија активност имала соодветна подготвка во претходните додека. Работата на прилепските музичари од минатиот век, чии резултати, отиако не бидат целосно расветлени, веројатно ќе зна-

чет отворање на нова страница од иакето културно минето, била длабоко поврзана со домашните традиционални музички вредности од профаното и духовното творештво.²⁰²

Слична била ситуацијата и во Белес, каде уште во првите децении на XIX век постоеле и приени и училишни хорови. Око-
ду 1830 година таму се употребуваат првите методики по пеење
„...веројатно донесени од познати велешки трговци, кои одат по
панаѓурите на запад...“²⁰³

И во другите градови на Македонија под Отоманската им-
перија чекаат создавањето на музичка активност со свои про-
тагонисти, учесници и морални и материјални поддржувачи на му-
зичките друштва, кои вришат значителни влијанија вре растеглот на
сопствето културно живо на својата средина.

Целосната слика на културниот подем за време на Прерод-
бата во Македонија не е до крај реконструирана. Историографски-
те трудови од овој децен се уште евидентираат и нови податоци
за творечките усилији на домашните дејци и за нивната рефлекси-
ја вре новоориентираниот реципиент. Идните истражувања ќе покажат
колкави биле иските за восприимање на уметничкото тво-
рење од романтичарски дух во помирени размери меѓу Македонци-
те во прерадбенската епоха, зависно од обијект и карактерот на
создадените творби. Тога сопствено е комплементарно со првото;
колкави се влијанијата и какви траги остава вре идниот уметнич-
ки развиток творештвото од минатиот век, создадено во еден пре-
помен период од нашеташка културна историја?

ЗАКЛУЧОК

Од петте автохтони естетички подрачја низ кои, според Г.Старделов, се ситуира развитокот на естетичките рефлексии кај македонците,²⁰⁴ во овој труд, донекаде видоизменето, се разгледуваат второто и третото: естетиката на народното творештво и романтичниот литературно-естетички концепт во нашата преродба. Но во епохата што го означува будењето на македонската национална свест, како неодминлива компонента во општествените и естетичките процеси се одразува и идејната основа на првото од хронолошки поставените пет подрачја кај спомнатиот автор – средновековното подрачје со својата религиозно-духовна естетичка конотација во уметничкото создавање. Според тоа, дадените подрачја ни се откриваат како двозначни во својата временско-просторна и идејно-естетска суштина. Додека некои од нив речиси се совпаѓаат со општествено-историските епохи во кои живеел Македонскиот народ, други трансцендираат низ епохите како најбитни константи на културниот континуитет. Такво е пред сè фолклорното подрачје низ кое се пренесуваат естетичките пораки на претходните периоди, а кое и самото, од своја страна, доживува определени промени во сообразност со условите на општествениот развиток.

Она што би можело да се изведе како заклучок од овде изложената материја, би било, всушност, рекапитулирање на наведите што ги објаснуваат основните фактори на творечките процеси во македонскиот XIX век. На планот на литературното и уметничкото творештво во тоа време се одигруваат значајни

настани што доведуваат до пресврт во начинот на уметничкото мислење, до појавата на нови форми на уметничкото сознание и поставување и поставување на нови естетички норми во сообразност со европското уметничко творештво.

Според изречените констатации, целосната културна и уметничка надградба со сите свои специфики и иновации базира врз трите главни двигателни на новиот културен подем во македонските простори во разгледуваниот период. Првиот од нив е фолклорот, вториот – религиозно-култната традиција и уметничкото создавање што спаѓа во нејзиниот домен и третиот – западноевропските влијанија и литературно-уметничките форми што се јавуваат во сообразност со нив.

Овие три фактори се проникнуваат меѓусебно, создавајќи множество можности и форми на уметничко исказување, при што првиот двигател на творечката мисла – фолклорот, зазема доминантна позиција, давајќи им со своето богатство своевиден печат на сите индивидуални творечки потфати. Фолклорот е онаа константа која што најдоследно и најцврсто низ векови го обезбедува континуитетот и специфичниот белег на уметничкото творештво во Македонија. И во заемните влијанија на трите наведени фактори, фолклорот ја покажува таа своја доминантна улога: Елементи на народноуметничката традиција навлегуваат во делата од религиозне карактер а претставуваат основа и за новите творечки облици од западен тип.

Значењето на фолклорот ги надминува прашањата за уметничкиот развој и за индивидуалните творечки дострели што произлегуваат од неговата тематска и стилска насоченост. Фолклор-

рот добива првостепено значење во обликувањето на ослободителната идеја во минатиот век, како симбол на народната и националната самостојност на македонците. Тоа најдобро го осознаваат домашните собирачи на народни умотворби, кои на повеќе начини ја исказуваат својата преданост кон задачата да се зачуваат и да се обелоденат што поголем број народни песни и други фолклорни материјали. Највдахновениот инспиратор на оваа идеја, чијшто пример го следеа и неговите ученици, како и сите помлади собирачи и љубители на македонската народна уметност, беше димитар Миладинов, кој стана свесен за опасноста од погрчување на својот народ и за значењето и улогата на народното уметничко богатство во одржувањето на националното сознание. Во Предговорот на големиот Зборник од народни умотворби, во таа "книга на книгите" во нашата културна историја, неговиот брат Константин го потврдува уверувањето за непроценливата вредност на народните уметнички творби, констатирајќи, меѓу другото, дека "...народните песни се показалка на степенот од умственото развитие од народот и огледало на неговиот живот".

Според тоа, сосема природно е што плодовите на новиот уметнички растеж на наша почва, како свои специфични, препознатливи својства ќе ги содржат елементите на традиционалното домашно народно уметничко исказување. Тие елементи ќе бидат вткаени во новите форми создавани под влијание на западната уметност. Се разбира, во таа почетна етапа на културниот пресврт, кога се врши диференцијација на индивидуалното авторизирано уметничко дело од колективната фолклорна творба, не можат да се очекуваат авторски творечки достигања еднакви по своја-

та уметничка вредност со оние што истовремено се создаваат во западноевропските културни средини. Но со оглед на тоа што и новата самостојна авторска категорија произлегува главно пак од фолклорната ризница, можностите за позабрзано надминување на нејзината ретардација се кријат токму во негувањето на самосвојните елементи од сопствената народноуметничка традиција.

Индивидуалната авторска творба без друго претставува најзанимлива појава во преродбенските уметнички процеси кај нас. Со својата единствена, писмено фиксирана верзија таа останува трајна сопственост на индивидуалниот творец, за разлика од уметничкиот продукт на народниот поет или анонимен уметник од каков и да е профил, подложен на своевидна колективна разработка. Макаршто во почетните етапи на својот развиток авторската реализација содржи низа неотпорности, кои во фолклорната творба се надминуваат низ процесот на фолклоризација, таа претставува основа за идниот поразвиен вид лично уметничко исказување. Авторската творба доведува до побрзи промени – тематски и стилски, како резултат на сите иновации што ги внесуваат новите творечки генерации и одделните автори. Таа навлегува подлабоко во емоционалниот свет на индивидуата, во нејзините специфични животни врвици и психички состојби.

Проблемите на естетското вреднување на македонската творечка активност од XIX век релативно малку се третирани на опстоен начин, со исклучок на низа глобални осврти врз оваа материја при разгледувањето на некои авторски остварувања и осветлувањето на одделни личности и појави од преродбенскиот

период. Со оглед на тоа што овие прашања се во тесна поврзаност со естетиката на фолклорното создавање, кое што ниту на југословенски план не е разгледувано во доволна мера на компаративен начин, разбираливо е што во вреднувањето на авторските трудови, кои главно произлегуваат од народната творечка традиција, се обраќаме кон фолклорните естетски мерила, дефинирани или интуитивно усвоени.

Преминот од колективното кон личното творештво и авторскиот третман на некои карактеристични елементи од македонскиот фолклор во одделните уметности се манифестираат на различен начин. Така, на пример, во македонската уметничка поезија од минатиот век лесно може да се согледа нејзината генетичка врска со народната песна и квалитативниот премин од колективната творба во индивидуална, авторска. Но со оглед на тоа што народната песна ја сфаќаме како единствен организам составен од две компоненти – текстуално-метричка и мелодиско-ритмичка, со низа заемни меѓув зависности и секундарни својства во нивната структура, преломниот момент во домашните творечки процеси од минатиот век, за кој овде станува збор, може исто толку добро, па дури и поеклатантно да се проследи во музиката што произлегува од фолклорните напеви. Разгледуваниот процес во оваа област се одвива во рамките на градската песна, чие што настанување и развиток се одигруваат симултано во нејзиното колективно и индивидуално, авторско креирање.

Градската песна се јавува како резултат на зголемението потреби на населението на нашите урбани средини за културна надградба соодветна на неговите нови животни услови, сообра-

зени со новите економски односи што се создаваат во градовите. Овој нов музички продукт во основата ги содржи автохтоните елементи на македонското фолклорно подрачје, модифицирани под влијание на западноевропската раноромантичарска мелодика. Всушност, во музичката практика во нашите градови тој се јавува во неколку видови, кои се разликуваат меѓусебно според степенот на и ориенталното, односно западното влијание.

Значењето на градската песна за обновата, односно за новиот подем на македонското писмено музичко творештво од епохата на преродбата наваму, и за развитокот на сите области на нашата музичка култура е мошне големо. Градската песна добива карактер на базична музичка материја врз која се изградуваат првите повекегласни творби и се оформуваат првите творечки физиономии во македонската музика од тој период. Пејзината структура им соодветствува и на новоусвоените темперирани инструменти, тоест, во знатна мера произлегува од музичкото искуство здобиено со нивната употреба. Во крајна линија, градската песна е првиот музичко-фолклорен материјал, чија авторска обработка отвора можност за натамошни сепопродлабочен третман на нашиот национален мелос, со идно посегање кон неговите архаични слоеви.

Вториот фактор на културниот подем – уметноста зависна од религиозно-култната традиција претставува, всушност, воспоставување на нарушиот континуитет на тие вредности и обнова на словенската писменост и култура на поинаква основа, во склад со новите општествени услови. Богатото културно минато на Македонија, откаде се пренесуваат во другите словенски земји пр-

вите плодови на писменото творештво, станало своевиден предизвик за преродбениците, стремеж да се воспостави нишката на културниот прогрес, прекината во вековите на османското владеење. Но во стегите на ропството, без сите нужни предуслови за целосен непречен разиток, никулциите на новото литературно и уметничко творештво по своите вистински постигања остануваат мошне скромни. Навистина, нашето традиционално византиско-словенско наследство, како што покажува описаната стварност, претставува богатство што високо се цени во сите слободни и поразвиени земји, но новите авторски творби што произлегуваат од него, не можејки да го преодолеат дисконтинуитетот на домашното творештво, стојат во голем расчекор со актуелните европски уметнички достигања.

македонската литература од првата половина на XIX век, по својата содржина претставува задочнет одглас на средновековната религиозно-поучна литература, па според тоа, нема сили да завешта некои пожизнени подбуди. А кога од шеесеттите години на векот во Македонија се јавува литературата од светски карактер, во поголемиот свој дел таа е создадена во јазичен облик што морал најскоро да биде надминат во процесот на оформувањето на македонскиот литературен јазик.

Во ликовните уметности, каде традициите на византиска-та естетика најнепосредно се продолжуваат, промените на уметничкото сознание во минатиот век што произлегуваат, како и во другите творечки области, од новонастанатите општествено-економски услови за културен подем и од контактите со западната уметност, во основата се совпаѓаат по својата идејно-естетска насоченост со процесите во литературното и во музичкото тво-

рештво. Но преточувањето на колективната во индивидуална уметничка реализација, особено карактеристично за мелопоетските видови, во ликовната сфера се одвива на поинаков начин. Нареди специфичниот карактер на уметноста, во црковното сликарство уште од средновековните етапи на развојот, повидно се издвојува личниот белег во рамките на колективната стилска насоченост.

Во минатиот век кај одделни зографи се забележува стремежот да се надминат одживеаните текови на традиционалното творештво, чии што ретардирани облици на поствизантиската уметност претставуваат евидентен упадок во однос на средновековните остварувања. Тоа струење под влијание на западната уметност ја менува структурата на класичната, средновековна византиска композиција, давајки ѝ општ барокни изглед, со извесен реалистички третман на ликовите. Но во тоа време сè уште мошне присутен е и вториот, конзервативен тренд на црковното сликарство, којшто старата традиција ја предава ахронично, со наивизам во обликувањето на фигурите и композициите.

Во текот на XIX век црковното пеење кај нас навлегува во нова етапа од својот развиток, која претставува мошне значајна пресвртница во неговите традиционални токови. Нашата духовна музика во преродбенскиот период добива нови валери, се разбира врз основа на дотогашните форми на своето одвивање, но новото се воспоставува во атмосферата на многубројни влијанија и тенденции.

Во таа смисла треба да се истакнат три основни моменти

што влијаат врз развојот на нашата духовна музика од тој период. Првиот момент се однесува за усвојувањето на реформираното византиско невматско писмо, таканаречената Хрисантова нотација, во нашата црковномузичка практика. Тоа доведува до пораздвижена циркулација на литургиски ракописи, препишивање на стари и појава на нови псалтиции, во кои нејзините среќаваат определени "сочиненија" од наши црковни дејци и градсаки псалти, што значи стимулирање и негување на еден вид писмено творештво во нашата средина.

Вториот момент, во зависност од претходниот, е внесувањето елементи на градската песна во црковните творби на нашите автори од XIX век, што го забележавме во некои дешифрирани напеви, како и во живата современа црковномузичка практика. Овие напеви, соодветно на градскиот фолклор од минатиот век, подлежат на законитостите на функционалната хармонија. Нивното присуство во нашето црковно пеење означува внесување на стилски иновации во него, сродни со оние што ја карактеризираат главната насока на музичкиот развиток кај нас.

Третиот момент претставува уште еден, секако најголем чекор во промените што ги доживува црковномузичката практика, со воведување на хорски колективи во црковниот ритуал. Со исполнување на таканаречените "духовни концерти", предимно од руски композитори, како и со пократки творби и музички реплики обликувани во четиригласен хорски слог, вокалните колективи внесуваат totalna музичко-стилска хетерогеност во одвивањето на службата, во која, напоредно со нив учествуваат и домашните псалти со своите традиционални духовни напеви. Таа хетерогеност

ност, меѓутоа, во нашата средина не била сметана како негативен белег, туку како своевидно збогатување на ритуалот, како средба на традиционалното црковно пеење со нови видови на духовната музика, сflatени како придружници на напредните општествени движења.

Третиот фактор на преродбенските творечки процеси кај нас – западноевропските влијанија и новите форми во уметничкото творештво што резултираат од нив, означува епохален пресврт во тековите на македонската култура. Тој се одигрува во времето на романтизмот, чиишто идеи добиваат особено значење на почвата на угнетените народи, каков што беше македонскиот народ. Новите сознанија и новата уметност, поттикнати од брановите на романтизмот, односно од контактите на нашето граѓанство со средноевропските центри, се надоврзуваат врз вредностите на македонската традиција, врз цврстата и неодминлива фолклорна база, која ќе остане еден вид гравитационо јадро во сите идни творечки потфати, основна инспиративна линија за индивидуалните обиди да се достигне еквивалентно ниво со вредните остварувања од поразвиените средини.

Во такви околности се јавуваат и првите македонски литератуарни дејци и уметнички творци. Од малубројните писатели во минатиот век се создаваат речиси сите литератуарни видови во македонската книжевност. тоа е време на првиот расказ и на првиот драмски обид. Поезијата низ одделни примери прави известни чекори во совладувањето на версификаторската техника, достигнувајќи и во изразот забележителни резултати. Покрај одделните поетски минијатури, тогаш ги добиваме и првите по-

крупни поеми, меѓу кои се застапени и лирската и хројската. Во задните децении на векот доаѓаат и првите прозни дела, како и првите преведувачки напори да му се предочат на домашниот читател некои осведочени вредности од странската литература. Но сите овие напори остануваат во голема мера недоречени, поради неоформениот литературен јазик.

Бранот на новата уметност под влијание на западните текови во последните децении на минатиот век ја опфаќа и ликовната сфера. Но развојната угорна линија на македонското светивно сликарство се одвира мошне бавно. Причината за тоа лежи во несоодветните прилики кај нас, односно во неразвиените услови за растеж на овој вид уметничка дејност. Таа, всушност, во поглед на содржинската и формалната страна не претставува суштествена појава во уметничкиот живот на нашиот XIX век. Портретите и битовите композиции и оние со етнографски белези се сликаат со исти ликовни средства и на начин што е во ликовно сродство со живописот и иконописот и органски претставуваат составен дел на религиозното сликарство.

Слична е состојбата во тоа време и во областа на музичкото творештво. Макаршто, за разлика од првите сликари, меѓу музичките дејци тогаш се јавуваат неколкумина високообразованi луѓе во својата професија, во неразвиената средина каде што дејствуваат, без соодветни изведувачки тела, и самите немаат услови за позабележителен развој, па и нивните лични творечки резултати остануваат исто така мошне скромни.

Во творечкото усвојување на западното повекегласје кај нас се тргува од мелодиката на градската народна песна, чија

што структура содржи битни елементи на европскиот романтичарски мелос. Со текот на времето хармонскиот јазик на хорските песни се збогатува од најелементарни, дури невешти вертикални оформувања до занимливи, оригинални решенија во кои се надминати романтичарските стилски рамки. При тоа, почнувајќи речиси од првите обиди, хармонизациите на македонскиот мелос се издвојуваат по својата специфична ритмика, пред сè по типичните наши асиметрични тактови структури. Тие, како и другите елементи што го карактеризираат нашето фолклорно поднебје, ќе бидат вградени во голем број оригинални остварувања на идните генерации македонски музички творци.

ЗАБЕЛЕШКИ

1. Од големиот број трудови во кои се третира денационализаторската политика кон Македонскиот народ овде ќе цитираме само неколку: Блаже Конески, Кон македонската преродба. Македонските учебници од 19 век. Второ издание, Скопје, 1959 год.; Драган Ташковски, Раѓањето на македонската нација, Скопје, 1966 год.; Христо Андонов-Полјански, Сан-Стефанска Бугарија. Ненаучното толкување на македонската историја, Скопје, 1968 год.; Јубен Лапе, Странските пропаганди и последиците од нивното дејствување, Историја на македонскиот народ, книга втора, дел шести, глава IV, Скопје, 1969 год.; Блаже Ристовски, Македонската нација I, Скопје, 1983 год.
2. Историја на македонскиот народ, книга втора, глава I, Скопје, 1969 год., стр. 7-25.
3. Бл. Конески, Македонската литература во 19 век, За литературата и културата, Скопје, 1981 год., стр. 278-280; Георги Сталев, Преглед на македонската литература од XIX век, Скопје, 1963 год., стр. 27.
4. Климент Цамбазовски, Културно-општествените врски на Македонците со Србите во текот на XIX век, Скопје, 1960, стр. 11.
5. Fritz Bose, Etnomuzikologija, Beograd, 1975, str. 37.
6. Твртко Чубелиќ, Претпоставки и предуслови за историјата на усната народна книжевност во светот и во национални размери, Македонски фолклор I/2, Скопје, 1968, стр. 180.
7. Од македонските автори овде во прв ред треба да се посочат фундаменталните трудови на Блаже Конески, во овој случај

особено цитираните написи под наслов "Кон македонската преродба..." (забел.1) и "Македонската литература во 19 век" (забел.3), каде во глобалниот преглед на проявите и истакнувањето на најважните автори се укажува принципијелно на сите литературни процеси и на нивната општествено-историска условеност, што дава можност за натамошни разновидни истражувања во повеќе насоки.

8. Боян Ничев, Увод в южно-славянскиј реализъм, София, 1971, стр. 15-40.
9. Zija Kučukalić, Narodna muzika i njen uticaj na umjetničku muziku u Jugoslaviji, "Zvuk" br.87-88, Sarajevo, 1968, str. 492-496.
10. Бл. Конески, Македонската литература во 19 век, ор.с.т., стр. 280-281.
11. М. Јовановић, Српско сликарство у доба романтизма 1848-1878, Нови Сад, 1976, стр.83. Цитирано според А.Николовски, Димитар Андонов Папрадишчи (1859-1954), докторска дисертација, во ракопис, Скопје, 1981.
12. Ibid.
13. Македонска музика 4, Извори А, Духовни композиции од музичкото наследство на Македонија, изведени во рамките на манифестацијата "Струшка музичка есен", Транскрипција и аранжман: Драгослав Ортаков и Сотир Голабовски, Скопје, 1983, стр.6
14. Бл. Конески, ор.с.т. стр.278.
15. Блаже Ристовски, Македонската нација I, Скопје, 1983, стр.156-157.
16. Исто, стр.125.

17. Историја на македонскиот народ, книга втора, стр.25-28.
18. Види: Прва балканска социјал-демократска конференција и нејзиниот одраз во Македонија, Историја на македонскиот народ, кн.втора, стр.339-341.
19. Блаже Ристовски, ор.сйт., стр.128.
20. Ibid.
21. Коста Балабанов, Прилог кон проучувањето застапеноста на култот на словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, Културно наследство XII/V, Скопје, 1974, стр.39-69.
22. Браката Миладиновци, на пример, имаа директен контакт со еден од истакнатите научни работници од оваа област, В.И. Григорович, во 1845 год. во Струга.
23. Текстовите со возвишена мисловност и забележителни стилски карактеристики се култивираат во домашната писменост уште од житијата на солунските браќа и низата други трудови на нивните ученици, пред се на Климент Охридски.
24. Ѓирило и Методије, Београд, 1964, Ђорѓе Трифуновић, Предговор (Солунска браќа), стр.21.
25. За музичката дејност на Климент Охридски види: Димитрие Стефановиќ, Охридски неумски ракописи и почетоци на словенската музичка култура, Словенска писменост, Охрид, 1966, стр. 129-135; Драгослав Ортаков и Сотир Голабовски, Музичкото минато на Охрид и Охридско, ракопис за I дел на монографијата Охрид и Охридско низ векови.
26. Види: Блаже Конески, Климент Охридски, Задлитеатурата и културата, Скопје, 1981, стр. 7-18

27. Блаже Ристовски, ор.с.т., стр.71
28. Блаже Конески, Кон македонската преродба, ор.с.т., стр.80
29. Блаже Ристовски, ор.с.т., стр.142, 303, 314, 317
30. Исто, стр.142
31. Исто, стр.194-196
32. Гане Тодоровски, Стефан Верковик и "Веда Словена", "Разгледи" IX, 6, Скопје, 1967, стр.595-614
33. Блаже Ристовски, Горѓија М. Пулевски и неговите книшки "Самовила македонска" и "Македонска песнарка", библиотека на списанието "Македонски фолклор", Скопје, 1973
34. Бл. Ристовски, Македонската нација I, стр.488
35. Исто, стр.489
36. Исто, стр.129
37. Славко Димевски, Кукушката унија од 1859 год., Гласник на ИИИ III/2, Скопје, 1959, стр.121-146; Види и: Блаже Ристовски, Унијатството во Македонија (II). Кукушката унија од 1859 година, "Разгледи", II/III, 10, 1960, стр.1005-1028
38. Драгослав Ортаков, Кон проучувањето на народната црковномузичка традиција во Гевгелиско, Валандовско и Струмичко, Македонски фолклор бр.17, Скопје, 1976, стр.113-124
39. Блаже Ристовски, ор.с.т., стр.252; Истиот, Крсте П. Мисирков (1874-1926). Прилог кон проучувањето на развитокот на македонската национална мисла, Скопје, 1966, стр.120-124; Славко Димевски, Митрополит Теодосиј - живот и дејност - (1846-1926), Скопје, 1965
40. Александар Алексиев, Основоположници на македонската драмска литература, Скопје, 1976, стр.10

41. А.Ишirkов,Западните краища на българската земя, София, 1915, стр. LXXIV – Според Сл.Димевски, Кукушката унија од 1859 год., Гласник на ИИИ III/2, Скопје, 1959, стр.124
- 42.Георгије Острогорски,Историја Византије,Београд,1959,стр. 48
- 43.М.Арнаудов,Г.С.Раковски,София,1922 год. – Цитирано според Славко Димевски,оп.сіт.(забел.41),стр.127
- 44.Крсте Битоски,Грчката просвета во Македонија во Османски-от период до 70-тите години од XIX век,Школството,просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Скопје,1979,стр.251-273; Бл.Ристовски,Македонската нација,оп.сіт.,стр.79-80
- 45.Драгослав Ортаков,Музичката култура во Македонија за време на Преродбата,Школството,просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата,Скопје,1979,стр.556
- 46.Види го ракописот на НУБ "Климент Охридски" Ма 15 – Грчко-словенски зборник за црковно пеење на Георги Христидис (Георги поп Христо Икономов) од 1853 год.; Види и: Христо Андоновски,Вистината за Егејска Македонија,Скопје,1971, стр.7-10
- 47.Нијази Лиманоски,Турско-ориентални елементи во народната песна кај Македонците-Муслимани во СР Македонија,Македонски фолклор год.XVI бр.31,Скопје,1983,стр.33-43; Танас Вражиновски,Кон тематиката на исламизацијата на Македонците одразена во преданијата,ИМД, стр.45-49
- 48.Оливера Јашар-Настева,Турските лексички елементи во македонскиот јазик,дисертација,Скопје,1962. Наведено според

- трудот на Драгица Божинова: Некои премиолошки форми на турскиот јазик кај Марко К.Цепенков, Македонски фолклор бр.31, Скопје, 1983, стр.77-86
49. Мустафа Каракасан, Образоването во Македонија во времето на Танзиматот, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Скопје, 1979, стр.645-660
50. Блаже Ристовски, Ѓорѓија М.Пулевски и неговите книшки "Самовила македонска" и "Македонска песнарка", Библиотека на списанието "Македонски фолклор", Скопје, 1973, стр.28
51. Мошне добар пример во таа смисла е уметничката дејност на Стеван Мокрањац, во чии што хорски "Руковети" се опфатени низа македонски народни песни. Фолклорната материја употребена од овој композитор и начинот на нејзината обработка наоѓаат одраз во творештвото на неколку идни генерации од домашните музички автори. Види: Властимир Николовски, Македонски музички фолклор у композиционом третману Стевана Мокрањца, Рад VII конгреса СФЈ у Охриду, 1960, Охрид, 1964, стр.134
52. Блаже Конески, Кон македонската преродба, ор.сит., стр.99
53. Блаже Ристовски, Македонската нација I, стр.120
54. Arnold Hauser, Filozofija povijest i umjetnosti, Zagreb, 1977, стр.241-246
55. Блаже Ристовски, ор.сит., стр.216-217
56. Томе Саздов, Студии за македонската народна книжевност, Скопје, 1980, стр.8
57. Харалампие Поленаковик, Страници од македонската книжевност, Скопје, 1952, стр.62

58. Ив.Шишманов: Кузман Шапкарев и Марин Дринов, Македонски преглед, София, 1925, год. I, кн. 3, стр. 58
59. Исто, стр. 57 – Цитирано според Т.Саздов, ор.сіт., стр. 78-79
60. Константин Миладинов, Предговор кон Зборникот, стр. VII. Цитирано според Т.Саздов, ор.сіт., стр. 29
61. Х.Поленаковиќ, Вук Стеф.Карадиќ и македонска народна песма, Рад XI конгреса СФЈ у Новом Винодолском, 1964, Загреб, 1966, стр. 287
62. Исто, стр. 288-289; Истиот: За Зборникот на Миладиновци, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973, стр. 235
63. Х.Поленаковиќ, Вук Стеф.Карадиќ и македонска народна песма, ор.сіт., стр. 292
64. Исто, стр. 293
65. Останатите песни што Станко Враз ги добил од Виктор Григорович се обкавени од Х.Поленаковиќ во Граѓа ЈАЗУ, књ. XXI, Загреб, 1951, стр. 263-284 и во списанието "Трудови", Скопје, 1960, стр. 97-107
66. С.Верковиќ, Македонски народни песни. Редакција и предговор К.Пенушишки, Скопје, 1961, стр. 7. Уште за дејноста на Ст.Верковиќ во домашната литература, меѓу другото: Пенушишки-Поленаковиќ-Фирфов, Фолклор Македоније, Рад VII конгреса СФЈ у Охриду, 1960, Охрид, 1964, стр. 8; Гане Тодоровски, Стефан Верковиќ и "Веда Словена", "Разгледи" IX, 6, Скопје, 1967, стр. 595-614; Истиот, "Веда Словена", Македонска книга, Скопје, 1979; Радослав Меденица, Стефан Верковиќ и његов удио у фолклористици Македоније, Рад VII конгреса СФЈ у Охриду, ор.сіт., стр. 69-77; Јубиша Доклестиќ, Досадашње вредно-

вање Верковиќева живота и дјела и њихово повијесно значење, Школството, просветата..., Скопје, 1979, стр.483-491; Томе Саздов, Стефан И.Верковик, Студии за македонската народна книжевност, ор.сіт., стр.38-61; Стефан И.Верковик (1821-1893), воведна студија кон првиот том на изданието Верковик во 5 тома, Скопје, 1985, стр.7-74, како и предговори кон другите 4 книги.

67. Т.Саздов, ор.сіт., стр.30
68. К.Пенушички, Зборникот на браката Миладиновци, Литературен збор, Скопје, 1961, год.VIII, бр.2, стр.9
69. Од македонските автори за Миладиновци и за Зборникот во прв ред: Д-р Харалампие Поленаковик, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973; Види и: Димитар Митрев, По трагите од подвигот на Миладиновци, Предговор кон Зборникот на Миладиновци, Скопје, 1962, стр.V-LXVI; Миладиновци, Зборник на народни песни под редакција на Харалампие Поленаковик и Тодор Димитровски, Скопје, 1983. Воведен текст Х.П., стр.V-XIX
70. Цитирано според Т.Саздов, ор.сіт., стр.113
71. Дури во наши дни ги добивме избраните трудови и материјали од М.Цепенков во 10 тома, во идание на "Македонска книга", Скопје, 1972
72. Бл.Конески, Марко К.Цепенков, Предговор кон книгата Марко Цепенков, Сказни и сторенија, Скопје, 1954, стр,10
73. Томе Саздов, ор.сіт., стр.123
74. Бл.Ристовски, ор.сіт., стр.313
75. Исто, стр.355-357
76. Покрај досега спомнатите, со запишување и публикување на

усното народно творештво кај нас се зафатија и Јордан
Хади Константинов-Цинот, Рајко Жинзифов, Партелија Зограф-
ски, Панајот Гиновски, Јанаки Стрезов, Димитрија В. Македон-
ски, Венијамин Мачуковски, Арсени Костенцев, Димитар Матов,
Наум Тахов, Тодор Ецов, Атанас Илиев, Васил Икономов, Ефрем
Каранов, Ѓорѓи Н. Бојациев, Иван Шандаров, Антон Поп Стоилов,
Ефтиј Спространов и уште многумина други. Види: Томе Саз-
дов, ор.сит., стр.14

77. Харалампие Поленаковик, Браката Миладиновци и Васил Џ. Чола-
ков, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973, стр.204
78. Македонските мелографи од крајот на XIX век, Редактирале:
Ж. Фирфов и М. Симоновски, Скопје, 1962, стр.3-5
79. Петар Чакар, Наум Миладинов - прв мелограф на македонската
народна песна, "Нова Македонија", 12 I 1962 год.
80. Македонските мелографи... стр.4
81. Исто, стр.3
82. Драгослав Ортаков, Пјесме из Македоније у Кухачевој збир-
ци "Јужно-словјенске народне пописевке", Зборник радова са
зnanственог скупа одржаног у поводу 150. објетнице рођења
Фрање Ксавера Кухача (1834-1911), изд. ЈАЗУ, Загреб, 1984,
стр. 349-359
83. Македонските мелографи... стр.6
84. Марко К. Цепенков, Македонско народно творештво, книга 10,
Скопје, 1972, Музички народни инструменти, стр.147-157
85. Блаже Ристовски, Ѓорѓија М. Пулевски и неговите книшки...
ор.сит., стр.26-27
86. Во спомнатата книга "Македонските мелографи од крајот на

"XIX век" се опфатени 391 песни од седуммина мелографи.
 (Види стр.11)

87. Не се ретки и спротивните мислења според кои народната уметност нема иднина. Види: Арнолд Хаузер, оп.сіт., стр.270
88. Виктор Гусев, Эстетика фольклора, Ленинград, 1967, стр.171
89. Исто, стр.193
90. Arnold Hauser, op.cit., str.252
91. Виктор Гусев, оп.сіт., стр.172
92. Исто, стр.190-191
93. Душан Недељковић, Прва етапа прелажења колективног у индивидуално и обратно у народном стваралаштву и критеријум овог прелажења, Народно стваралаштво, св.2, Београд, 1962, стр. 98-108; Друга етапа ...св.3-4, 1962, стр.186-197; Трећа етапа...св.5, 1963, стр.328-343
94. Г.Головинский, Композитор и фольклор, Москва, стр.29, 1981
95. Исто, стр.10
96. Исто, стр.20
97. Петар Бингулац, О музички лепом у фолклору, Рад XI конгреса СФЈ у Новом Винодолском 1964, Загреб, 1966, стр.499
98. Исто
99. Herbert Peukert, O estetičkim kriterijima narodnog pesništva, Rad XI kongresa SFJ u Novom Vinodolskom 1964, Zagreb, 1966, str.474
100. Ibid., str.470
101. Томе Саздов, оп.сіт., стр.35
102. М.Арнаудов, Братя Миладинови, София, 1943. Цитирано според Х.Поленаковић, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973, стр.343

103. Димитар Митрев, Предговор во Антологија на македонската лирика, Београд, 1951, стр.15
104. Х.Поленаковиќ, ор.с.т., стр.346-347
105. Т.Саздов, ор.с.т., стр.124
106. Боривое Џимревски, Чалгиската традиција во Македонија, ракопис во печат, стр.3
107. Исто, стр.3
108. Димче Маленко, Како настанале некои охридски лирски народни песни, Рад VII конгреса СФЈ у Охриду, 1960, Охрид, 1964, стр. 17-21
109. Драгослав Ортаков и Сотир Голабовски, Музиката во Охрид и Охридско, II дел, Охрид и Охридско низ историјата, кн.II, Скопје, 1978, стр.329-343
110. Б.Џимревски, ор.с.т., стр.17-18
111. Најобемното и најзначајното дело инспирирано од охридскиот фолклор е прочуениот балет "Охридска легенда" од српскиот композитор Стеван Христиќ. Во ова дело се проткаени две варијанти од песната "Билјана платно белеше": познатата македонска градска песна и напевот употребен во X руковет од Ст.Мокрањац. Освен тоа и низа современи македонски композитори во повеќе наврати ја користат оваа мелодија. На ова место ќе одбележиме дека популарната "Билјана" е употребена како тема во Гудачкиот квартет на Стефан Гајдов, пишуван во периодот меѓу двете војни.
112. Харалампије Поленаковиќ, О народној песми "Биљана платно белеше", Рад VII конгреса СФЈ у Охриду 1960, Охрид, 1964, стр.15-16

113. Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Београд, 1954, стр. 221
114. Д. Ортаков и С. Голабовски, ор. с.т., стр. 333-334
115. Драгослав Ортаков, Музичката култура во Македонија за време на Преродбата, ор. с.т., стр. 551
116. Блаже Конески, Македонската литература во 19 век, За литературата и културата, Скопје, 1981, стр. 277-278
117. Вера Антиќ, За некои книжевни мотиви од средновековната книжевност присутни и во книжевноста од XIX век, Школство-то, просветата... ор. с.т., стр. 145-146
118. Харалампие Поленаковик, Непозната (прва?) редакција на Тропарот и Кондакот на св. Нифонта од Кирил Пејчиновик, Никулците на новата македонска книжевност, Скопје, 1973, стр. 127-136
119. Вера Антиќ, ор. с.т., стр. 145
120. Блаже Конески, ор. с.т., стр. 281
121. Антоније Николовски, Димитар Андонов Папрадишчи (1859-1954), докторска дисертација, во ракопис, Скопје, 1981, стр. 38-39
122. Исто, стр. 57-58
123. Коста Балабанов, Прилог кон проучувањето застапеноста на култот на словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, Културно наследство XII/V, Скопје, 1974, стр. 39-69. Во статијата, меѓу другото, се наведува примерот на Адамче Зограф (1816-1882), учесник во младински кружок со Марко Џепенков во Прилеп. Иконата со ликовите на Кирил и Методиј од овој зограф, во црквата св. Благовештение во Прилеп е копија на боена литографија издадена во Виена по порачка на

бугарскиот издавач Христо Г. Данов, во 1864 година. На неа, во позадината се гледа град Преслав со неговите крепости и цркви на бреговите на реката Камчија и текст со кој мисијата на Кирил и Методиј се поврзува со Преслав а тие се означуваат како "бугарски просветители" (стр. 41). Од истиот автор види и: Словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, Кирил Солунски I, Скопје, 1970, стр. 43-63; К. Б., Обиди на бугарската пропаганда во втората половина на XIX век, преку делата на зографите да ги прикаже ~~дихи~~ словенските просветители Кирил и Методиј и нивните ученици како исклучиво бугарски просветители, Школството, просветата и културата..., оп. с.т., стр. 521-532

124. Димитар Ќорнаков, Копаничарите од Река, Културно наследство XIV/VI, Скопје, 1975, стр. 31
125. Елена Маџан, Македонскиот иконопис во XIX век, Културно наследство VII/II, Скопје, 1961, стр. 61
126. Исто, стр. 62
127. Изразот "духовна музика", присутен и во насловот на ова поглавје ("...музиката од духовната сфера"), е вообичаен во музиколошката терминологија како назив за црковна, односно религиозна (култна) музика, за разлика од световномузичките дела и пројави. Во пошироката смисла на зборот и во овој труд се употребува изразот "духовно", "духовна култура", наспроти "материјално" и "материјална култура".
128. Со систематско истражување на македонското музичко минато,

а во тој склоп и со истедување на црковното пеење во Македонија, се отпочна во почетокот на 1970 година, кога Сотир Голабовски и авторот на овој труд, по предлог на Високата музичка школа (денес Факултет за музичка уметност) станаа постојани надворешни соработници на Институтот за национална историја во Скопје и отпочнаа со работе врз темата "Историја на музичката култура во Македонија". Од досегашната нивна работа види библиографија на написи за духовната музика во Македонија во публикацијата "Македонска музика" бр.4, Скопје, 1983 год.

129. Egon Wellesz, Studije o muzici srpskog Oktoihha, Cirilometodske vjesnik, Zagreb, 1934 god.
130. Петър Динев, Ръководство по съвременна византийска невмена нотация, София, 1964, стр.16
131. Во византолошката литература новата нотација е наречена Хрисантова, поради обемните трудови на овој теоретичар во кои се изложени принципите на реформираниот невматски систем. Во некои средини нотацијата е наречена Хурмузиева – според вториот од тројцата спомнати музичари.
132. R. Palikarova-Verdeil, La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes, Copenhagen, 1953, p.210
133. Петър Динев, оп.с.т., стр.17
134. Антоније Николовски, Иконе Србије и Македоније, Уметничко благо Југославије, Београд, 1969, стр.207
135. Македонски текстови од 10-20 век, составиле Б. Конески и О. Јашар-Настева, Скопје, 1966, стр.45
136. Сотир Голабовски, Тонални основи на македонската духовна

музика од периодот IX-XV век, Традиционална и експериментална македонска музика, Скопје, 1984, стр.77-85

137. Egon Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford, 1962, p.206
138. Metodi Bojnovski, Orientalizm i tonalnoj gradji naših narodnih melodija, "Zvuk" 26-27, Beograd, 1959, str.220
139. Markos Dragoumis, The Survival of Byzantine Chant in the Monophonic Music of the Modern Greek Church, Studies in Eastern Chant I, eds E.Wellesz and M.Velimirović, Oxford, 1966, pp.9-36
140. Види: Д.Ортаков, Кон проучувањето на народната црковномузичка традиција во Гевгелиско, Валандовско и Струмичко, оп.сит., стр.113-124; С.Голабовски, Архаични остатоци во селската црковномузичка практика во струшкиот крај, оп.сит. стр.100-106
141. Петър Динев, Рилската църковно-певческа школа в началото на 19 век, Известия на Института за музика при БАН, кн.IV, София, 1957, стр.7
142. Петър Лъндев, Песни записани с Хурмузиеви невми в България през XIX век, Известия на Института за музика при БАН, кн.XII, София, 1967, стр.161-230
143. Во цитираното дело(стр.195-197) П.Лъндев наведува пример на песна против грчките фанариоти, која во 60-тите години се пеела во северна Македонија. Песната музички е запишана од еден свештеник и учител во Крива Наланка.
За време на патувањата низ Македонија, 1970-75 година, С. Голабовски и авторот на овој труд најдоа во Прилеп, од

кругот на Ѓеорги Смичков, книга со хорски партии на тенорот од полифони творби запишани со Хрисантова нотација. Книгата е сопственост на внуокот на Г.Смичков.

144. "Македонска музика" 4, Скопје, 1983 год., содржи транскрипции од Хрисантова нотација на повеќе творби од македонски автори од XIX век.
145. Повеќе податоци за животот на Наум Миладинов види во неговата Автобиографија (Библиотека на Филозофскиот факултет во Скопје).
146. Д.Ортаков и С.Голабовски, Музиката во Охрид и Охридско за време на турското владеење, Охрид и Охридско низ историјата II кн., Скопје, 1978, стр.339-340
147. Пред македонската музикологија доправа претстои подготовкa на фототипски изданија на спомнатите и на средновековните невматски ракописи од охридската збирка, со соодветни студии за нивните карактеристики. Напоредно со тоа, кон досега дешифрираните напеви ќе бидат приклучени транскрипции и на другите црковни песни во ракописите.
148. Х.Поленаковиќ, За Зборникот на Миладиновци, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973, стр.244-245
149. Види: Михајло Ѓеоргиевски, Положбата на нотираните музички ракописи во Македонија, настанати до крајот на XIX век, Македонска музика 1, Скопје, 1977, стр.31-42; Истиот: Неколку новооткриени музички ракописи од Македонија, Македонска музика 2, Скопје, 1979, стр.51-55; Истиот: Краток опис на четири новооткриени музички ракописи од XIX век, Македонска музика 5, Скопје, 1983, стр.83-86

150. Првиот изведувач на транскрибирани напеви од двајцата соработници е првенецот на Операта на МНТ од Скопје, балаконет Георги Божиков. Потоа следуваат изведби од страна на Словенскиот октет од Јубљана под раководството на Антон Нанут, кој издаде и плоча со овие напеви. Следуваат изведби на машкиот вокален ансамбл "Музика антиква" од Скопје, под раководството на Томислав Шопов и други интерпретации од разни домашни ансамбли. Најзначајните досега транскрибирани и хармонизирани напеви се печатени во "Македонска музика" 4, Скопје, 1983 год.
151. Јован (Иоан) Генадиев (Хармосин Охридски) е роден во 1829 година во Охрид. Основно образование завршил во Охрид а средно - во Битола и во Цариград. Потоа студира на Филозофскиот факултет во Атина. Таму пишува стихови и литературни творби на грчки јазик. Во 1858 год. издава комедија во стихови. Во исто време заедно со Григор Прличев го редактира списанието "Сфингс". Меѓу колегите на Факултетот Хармосин бил забележан како мошне музикален, истакнувајќи се особено со својот убав глас. По завршување на студиите се враќа во Македонија кај својот татко кој бил избран и канонизиран за митрополит на Дебарската и Велешката епархија. Таткото пред тоа бил извесно време учител во Охрид, а потоа станал свештеник во истиот град. Подоцна поп Георги се замонашил добивајќи го името Генадиј, откаде доаѓа и презимето на нашиот преродбеник. Престојувајќи во татковиот дом во Дебар, Хармосин се запознал со потребите на нашите цркви и манастири од црковнословенска

литература и соодветни напеви. Чувствувајки ја својата неподготвеност за учество во црковните служби, Хармосин Охридски оди во манастирот Пречиста да го научи црковно-словенскиот јазик меѓу тамошните монаси. Подготвувајки се за идната мисија тој се зафаќа со работа над првите преводи од грчки оригинални. Кон словенските текстови ги прилагодува мелодиите на црковните песни и работи над реконструкцијата на домашното, словенско црковно пеење. Плод на неговите усилији се две книги, од кои првата е изгубена а втората е печатена во 1869 година во Цариград, под насловот "Пасхалија". Тоа е збирка на напеви од Светлата недела, како и други напеви од целогодишниот редослед и 7 лични творби. Во 1873 година Хармосин заминува за Бугарија, каде работи како наставник во Пловдивската гимназија. Умира во 1890 година на должноста секретар на митрополијата во истиот град.

- 152. Иоан Хармосин Охридски, "Пасхалија", Цариград, 1869, стр. V
- 153. Петър Динев, Наши възрожденци – Иван Генадиев, Българска музика бр. 9, София, 1962, стр. 32-34
- 154. Исто
- 155. П. Динев, Ръководство ... ор. с.т., стр. 169; Прв пат кај нас за Калистрат Зографски во статијата на С. Голабовски: Музичкото минато и сегашност на Струга, Струга и Струшко (Монографија), Струга, 1970, стр. 347-352. Скудни се податоците за животот на Калистрат. Роден е во Струга во деценијата меѓу 1820 и 1830 година. Бил наставник по грчки јазик во родниот град а потоа заминал во светогорскиот

- манастир Зограф, каде развива мошне плодна преведувачка, теоретска и творечка музичка дејност. Станал Архимандрит на Зографскиот манастир, каде и умрел во 1913 година.
156. Михајло Георгиевски, ор.сіт. Македонска музика 5, Скопје, 1983, стр.83-84
157. С.Голабовски, Од музичкото минато на Струга, Традиционална и експериментална македонска музика, Скопје, 1984, стр. 93
158. Андрија Јаковљевић, Преглед досадашњих проучавања јужнословенских неумских рукописа, Лихнид, Зборник на трудови, Охрид, 1983, стр.43-44
159. Ѓ.Ортаков, Ѓимитар Златанов-Градоборски, Македонска музика бр.3, стр.15-21, Скопје, 1981
160. Петър Динев, Ѓим.Златанов - Димитрие Вулгараки-Градоборчето, Българска музика, бр.1, София, 1963, стр.30-31
161. Ернст Фишер, О потреби уметности (лат.), Београд, 1966, стр. 57
162. Исто, стр.61
163. Марија Јањион, Романтизам, револуција, марксизам (лат.), Београд, 1976, стр.352
164. Е.Фишер, ор.сіт., стр.68
165. Б.Ничев, ор.сіт., стр.112, 107, 108, 106
166. R.Wellek, Concepts of criticism, New Haven and London, 1964.
Според Б.Ничев, ор.сіт., стр.107; Gilbert-Kuhn, Istorija estetike, Beograd-Sarajevo, 1969, str.312
167. Душко Наневски, Македонска литература во Преглед на југословенската литература од Ѓ.Стевановиќ и В.Станисављевиќ,

Скопје, 1973, стр. 197

168. Бл. Конески, ор.сит., стр. 287
169. Исто, стр. 286
170. Георги Сталев, Преглед на македонската литература од XIX век, Скопје, 1963, стр. 85, 87
171. Исто, стр. 126
172. Исто, стр. 122
173. А. Николовски, Димитар Џандонов-Папрадишчи, ракопис, ор.сит., стр. 143
174. Харалампие Поленаковиќ, Два непознати лика на Кирил Пејчиновиќ и еден на Арсение од Теарце, Никулците на новата македонска книжевност, Скопје, 1973, стр. 145-150
175. А. Николовски, ор.сит., стр. 143-198
176. Види: Д. Ортаков и С. Голабовски, Музичко творештво, Прилеп и Прилепско низ историјата, Прилеп, 1971, кн. I, стр. 236-240
177. Л. Витанова-Сталева, Атанас Бадев, Известия на Института за музика при БАН, кн. II-III, София, 1955, стр. 357-393; Види и: Д. Ортаков и С. Голабовски, Прилеп и Прилепско... ор.сит., стр. 236-240; Драгослав Ортаков, Атанас Бадев (1860-1908), Културен живот, год. XXI, бр. 5-6, Скопје, 1976, стр. 22-24; Истиот: Атанас Бадев и неговото дело, Македонска музика 5, Скопје, 1983, стр. 27-35
178. Историја на Македонскиот народ, кн. II, Скопје, 1969, стр. 69; Види и: Ристо Кантарциев, Педагошката дејност и погледи на Јосиф Ковачев, Школството, просветата и културата... ор.сит., стр. 229-249
179. Георги Трайчев, "Град Прилеп", София, 1926, стр. 154-155

180. Види: Забелешка 143 (втори пасус) и 176
181. Георги Трайчев, ор.сіт., стр.126
182. Според зборовите на Марица Поп-Антонова, која во годините 1907-1912 се школувала во Недагошкото училиште во Битола и во Женската гимназија во Солун, хоровите во кои пела под диригентството на учениците на Бадев - Никола Јанишлиев и Иван Карапов, изведувале транскрипции на Бетовеновата "Ода на радоста" од IX симфонија и на свадбениот марш од Вагнеровиот "Лоенгрин", композиции од Шуман и од други западноевропски композитори, како и дела од руски автори.
183. Податоците за тоа на кој конгрес е изнесен рефератот на Бадев не се совпаѓаат. Според Венелин Кръстев во "Очерци по историја на българската музика", София, 1970, рефератот е одржан на I конгрес, во 1903 год. Иван Камбуров во "Илюстриран музикален речник", София, 1933 г., вели дека Бадев настапил на I конгрес, одржан во 1904 год. (!). Истото го пренесуваат и Фирдов и Симоновски во "Македонските мелодрафи од крајот на XIX век". Сметаме дека најверодостоен е наводот на Л. Витанова-Сталева во нејзината цитирана статија за Атанас Бадев.
184. Васил Стоин, "Народни песни од Тимок до Вита", София, 1928, Предговор, стр. V
185. Види: Забелешка бр. 182
186. Податоци од писмото на неговиот брат Борис Јанишлиев, од 14 септември 1958 год. упатено до авторот на овој труд.
187. Борис Јанишлиев, Хорското дело в Македония, Родна песен 6

и 7, София, 1941

188. Соопштил Ристо Проданов, во 1959 год.
189. Христо Шалдев, Иван Караджов, Иллюстрация Илинден, год. VI, кн. 7(57), София, 1934
190. П. Динев, Ръководство... ор. с. т., стр. 170
191. Владо Картов, Гевгелија до балканските војни, Скопје, 1966, стр. 136-137
192. Соопштил Ристо Проданов во 1959 година
193. Имињата на поголем број од овие музичари прв пат кај нас се наведени во ракописот на Д. Ортаков: "Музичке прилике у Македонији од последњих деценија прошлог века до балканских ратова", реферат за државниот испит положен на Музичката академија во Белград, во 1960 год.
194. Харалампие Поленаковик, "Книга за научение трих јазиков" од 1841 година, Никулците... ор. с. т., стр. 263
195. Иоан Хармосин Охридски, "Пасхалија", стр. I
196. Невенка Џумурова-Јањатова, Активноста на штипското читалиште "Дејателност" за време на Преродбата, Школството, просветата и културата... ор. с. т., стр. 535
197. Ристо Кантарчиев, Македонското преродбенско училиште, Скопје, 1965, стр. 120-131
198. Живко Фирдов, Еден век музички живот, Сто години велешка гимназија, зборник на трудови, Скопје, 1961, стр. 170
199. Георги Сталев, Преглед на македонската литература од XIX век, стр. 101-102
200. Освен во претходното поглавје спомнатите музички работници од Македонија, во текот на истражувањето на нашето

музичко минато откривме и голем број други музичари, чија што дејност ќе биде описана во книгата што ја подготвуваат Ортаков и Голабовски под наслов: "Материјали за историјата на музичката култура во Македонија".

201. Карактеристичен е примерот на битолчанецот Ѓимитриј Лала (1848-1911), кој учен музика во Џинхен и бил личен пријател на Рихард Вагнер. Д.Лала бил еден од виолинистите (можеби и еден од концертмајсторите) што учествувале при инаугуративните свечености во Бајројтскиот театар.
202. Д.Ортаков и С.Голабовски, Музичко творештво во книгата Штип и Прилепско низ историјата...оп.с.т., стр.236-240
203. Живко Фирров, оп.с.т., стр.169
204. Георги Старделов, Меѓу литературата и животот, Скопје, 1981, стр.7

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Алексиев, Александар, Основоположници на македонската драмска литература, Скопје, 1976
2. Андонов, Полјански, Д-р Христо, Сан Стефанска Бугарија. Неначучно толкување на македонската историја, Скопје, 1968
3. Антиќ, Д-р Вера, За некои книжевни мотиви од средновековната книжевност присутни и во книжевноста од XIX век, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Зборник на трудови, Скопје, 1979
4. Арнаудов, Михаил, Веркович и "Веда Словена", София, 1968
5. Балабанов, Д-р Коста, Словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, Кирил Солунски 1, Зборник на трудови, Скопје, 1970
6. Балабанов, Д-р Коста, Прилог кон проучувањето застапеноста на култот на словенските просветители Кирил и Методиј во делата на македонските иконописци од XIX век, Културно наследство XII/V, Скопје, 1974
7. Балабанов, Д-р Коста, Обиди на бугарската пропаганда, во втората половина на XIX век, преку делата на зографите да ги прикаже словенските просветители Кирил и Методиј и нивните ученици како исклучиво бугарски просветители, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Зборник на трудови, Скопје, 1979
8. Бингулац, Петар, Музички лепом у фолклору, Рад XI конгреса СФЈ у Новом Винодолском 1964, Загреб, 1966

9. Битоски, Д-р Крсте, Г'рчката просвета во Македонија во Османскиот период до 70-тите години од XIX век, Школство, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Зборник на трудови, Скопје, 1979
10. Битоски, Д-р Крсте, Македонија во времето на Големата источна криза, Скопје, 1982
11. Bose, Fritz, Ethnomuzikologija, Beograd, 1975
12. Божинова, Драгица, Некои паремиолошки форми на турскиот јазик кај Марко К. Цепенков, Македонски фолклор, год. XVI бр. 31, Скопје, 1983
13. Цепенков, Марко, Избрани трудови во 10 тома, Скопје, 1972
14. Чакар, Петар, Наум Миладинов - прв мелограф на македонска народна песна, "Нова Македонија", 12 I 1961
15. Димевски, Д-р Славко, Кукушката унија од 1859 год., Гласник на ИНИ III/2, Скопје, 1959
16. Димевски, Д-р Славко, Митрополитот Скопски Теодосиј - живот и дејност - (1846-1926), Скопје, 1965
17. Динев, Петър, Рилската църковно-певческа школа в началото на 19 век, Известия на Института за музика при БАН, кн. II, София, 1957
18. Динев, Петър, Нати възрожденци - Иван Генадиев, Българска музика № 9, София, 1962
19. Динев, Петър, Димитър Златанов - Димитрие Вулгараки-Градоборчето, Българска музика № I, София, 1963
20. Динев, Петър, Ръководство по съвременна византийска невмена нотация, София, 1964

21. Doklestić, Ljubiša, Dosadašnje vrednovanje Verkovićeva života i djela i njihovo povijesno značenje, Školstvoto, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Zbornik na trudovi, Skopje, 1979
22. Dragounis, Markos, The Survival of Byzantine Chant in the Monophonic Music of the Modern Greek Church, Studies in Eastern Chant I, eds E. Wellesz and M. Velimirović, Oxford, 1966
23. Џамбазовски, Д-р Климент, Културно-општествените врски на Македонците со Србите во текот на XIX век, Скопје, 1960
24. Џимревски, Боривое, Институт за фолклор, Скопје, Чалгиската традиција во Македонија, ракопис во печат, Скопје, 1984
25. Џумурова-Јањатова, Невенка, Активноста на штипското читалиште "Дејателност" за време на Преродбата, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Скопје, 1979
26. Фирфов, Мивко, Еден век музички живот, "Сто години велешка гимназија", зборник на трудови, Скопје, 1961
27. Фишер, Ернст, О потреби уметности, Београд, 1966
28. Георгиевски, Д-р Михајло, Положбата на нотираните музички ракописи во Македонија, настанати до крајот на XIX век, Македонска музика 1, Скопје, 1977
29. Георгиевски, Д-р Михајло, Неколку новооткриени музички ракописи во Македонија, Македонска музика 2, Скопје, 1979
30. Георгиевски, Д-р Михајло, Краток опис на четири новооткриени музички ракописи од XIX век, Македонска музика 5, Скопје, 1983

31. Голабовски, М-р Сотир, Традиционална и експериментална македонска музика, Скопје, 1984
32. Головински, Г., Композитор и фольклор, Москва, 1981
33. Гусев, Виктор, Эстетика фольклора, Ленинград, 1967
34. Hauser, Arnold, Filozofija povijesti umjetnosti, Zagreb, 1977
35. Иоан Хармосин Охридски, Пасхалија, Цариград, 1969
36. Историја на Македонскиот народ, книга втора, Скопје, 1969
37. Јаковљевић, Андрија, Преглед досадашњих проучавања јужнословенских неумских рукописа, Лихнид, Зборник на трудови, Охрид, 1983
38. Јањион, Марија, Романтизам Револуција Марксизам, Београд, 1976
39. Кантарчиев, Д-р Ристо, Македонското преродбенско училиште, Скопје, 1965
40. Каракасан, Мустафа, Образованите во Македонија во времето на Танзиматот, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Скопје, 1979
41. Картов, Д-р Владо, Гевгелија до Балканските војни, Скопје, 1966
42. Конески, Блаже, Кон македонската преродба. Македонските учебници од 19 век. Второ издание, Скопје, 1959
43. Конески, Блаже, Македонската литература во 19 век, За литературата и културата, Скопје, 1981
44. Ковачић, Петар, Милоје Милојевић, Београд, 1954
45. Кучукалић, Д-р Зија, Народна музика и њен утицај на уметничку музику у Југославији, "Звук" 87-88, Сарајево, 1968
46. Корнаков, Д-р Димитар, Копаничарите од Река, Културно нас-

следство XIV/VI, Скопје, 1975

47. Лапе, Јубен, Одбаци текстови за историјата на македонскиот народ, Второ дополнето и проширено издание, II дел, Скопје, 1965
48. Лиманоски, Нијази, Турско-ориентални елементи во народната песна кај Македонците-муслимани во СР Македонија, Македонски фолклор год. XVI бр. 31, Скопје, 1983
49. Лъндев, Петър, Песни записани с Хурмузиеви невми в България през XIX век, Известия на Института за музика при БАН, кн. XII, София, 1967
50. Маџан, Елена, Македонскиот иконопис во XIX век, Културно наследство VII/II, Скопје, 1961
51. Македонските мелографи од крајот на XIX век, Редактори: Ж. Фирдов и М. Симоновски, Скопје, 1962
52. Македонски текстови од 10-20 век, составиле: Конески, Б. и Јашар-Настева, О., Скопје, 1966
53. Маленко, Димче, Како настапале некои охридски лирски народни песни, Рад VII конгреса Савеза фолклориста Југославије у Охриду, 1960, Охрид, 1964
54. Медаковиќ, д-р Дејан, Српска уметност XIX века, Београд, 1981
55. Меденица, Радосав, Стефан Верковиќ и његов удио у фоклористици Македоније, Рад VII конгреса СФЈ у Охриду 1960, Охрид, 1964
56. Миладиновци (Зборникот на браката Миладиновци), Редактори: Х. Поленаковиќ и Т. Димитровски, Скопје, 1983
57. Митрев, Димитар, По трагите од подвигот на Миладиновци, Предговор кон Зборникот на Миладиновци (1861-1961), Скопје, 1962

58. Наневски, Душко, Македонска литература, во книгата: Преглед на југословенската литература, кн. II Романтизам, од Д. Стефановик и В. Станисављевик, Скопје, 1973
59. Ничев, Боян, Увод в южно-славянски реализъм, София, 1971
60. Николовски, Антоније, Иконе Србије и Македоније, Уметничко благо Југославије, Београд, 1969
61. Николовски, Антоније, Димитар Андонов-Папрадишки (1859-1954), докторска дисертација, ракопис, Скопје, 1981
62. Николовски, Д-р Антоније, Уметноста на XIX век во Македонија, Културно наследство, XIX/IX, Скопје, 1984
63. Недељковиќ, Д-р Душан, Три етапе прелажења колективно од у индивидуално и обратно у народном стваралаштву и критеријум овог прелажења, Народно стваралаштво, св. 2, 3-4, Београд, 1962 и св. 5, 1963
64. Ортаков, Драгослав, Кон проучувањето на народната црковно-музичка традиција во Гевгелиско, Валандовско и Струмичко, Македонски фолклор 17, Скопје, 1976
65. Ортаков, Драгослав, Музичката култура во Македонија за време на Преродбата, Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Скопје, 1979
66. Ортаков, М-р Драгослав, Музичката уметност во Македонија, Скопје, 1982
67. Ортаков, М-р Драгослав, Атанас Бадев и неговото дело, Македонска музика 5, Скопје, 1983
68. Ортаков, М-р Драгослав, Пјесме из Македонија у Кухачевој збирци "Јужно-словјенске народне пописевке", Зборник

радова са знанственог скупа одржаног у поводу 150. објетнице рођења Фрање Ксавера Кухача (1834-1911), изд.ЈАЗУ, Загреб, 1984

69. Ортаков,Д. и Голабовски,С., Музиката во Охрид и Охридско, II дел, Охрид и Охридско низ историјата, кн. II, Скопје, 1978
70. Ортаков,Д. и Голабовски,С., Музиката во Прилеп и Прилепско, Прилеп и Прилепско низ историјата, кн. I, Прилеп, 1971
71. Острогорски, Георгије, Историја Византије, Београд, 1959
72. Falikarova-Verdeil, R., La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes, Copenhague, 1953
73. Панов, Д-р Бранко, Црковно-просветните борби во Струмичко во XIX век, Гласник на ИШИ, год. III бр. 2, Скопје, 1959
74. Пенушлиски, Д-р Кирил, Стефан И. Верковиќ - живот и дејност, предговор кон книгата Стефан Верковиќ, Македонски народни песни, Скопје, 1961
75. Пенушлиски, Д-р Кирил, Стефан И. Верковиќ (1821-1893), војнедна студија кон првиот том од: Верковиќ во 5 тома, подготвил и редактирал К. Пенушлиски, Скопје, 1985
76. Peukert, Herbert, O estetičkim kriterijima narodnog pesništva, Rad XI kongresa SFJ u Novom Vinodolskom, 1964, Zagreb, 1966
77. Поленаковиќ, Д-р Харалампие, Страници од македонската книжевност, Скопје, 1952
78. Поленаковиќ, Д-р Харалампие, О народној песми "Биљана платно белеше", Рад VII конгреса СФЈ у Охриду, 1960, Охрид, 1964

79. Поленаковиќ, Д-р Харалампије, Вук Стеф. Карадиќ и македонска народна песма, Рад XI конгреса СФЈ у Новом Винодолском, 1964, Загреб, 1966
80. Поленаковиќ, Д-р Харалампије, Студии за Миладиновци, Скопје, 1973
81. Поленаковиќ, Д-р Харалампије, Никулците на новата македонска книжевност, Скопје, 1973
82. Ристовски, Д-р Блаже, Крсте П. Мисирков (1874-1926). Прилог кон проучувањето на развитокот на македонската национална мисла, Скопје, 1966
83. Ристовски, Д-р Блаже, Ѓорѓија М. Пулевски и неговите книшки "Самовила македонска" и "Македонска песнарка", Библиотека на списанието "Македонски фолклор", Скопје, 1973
84. Ристовски, Д-р Блаже, Македонскиот народ и македонската нација I, II, Скопје, 1983
85. Саздов, Д-р Томе, Студии за македонската народна книжевност, Скопје, 1980
86. Симоновски, Методи, Оријентализми у тоналној граѓи наших народних мелодија, "Звук" 26-27, Београд, 1959
87. Сталев, Георги, Преглед на македонската литература од XIX век, Скопје, 1963
88. Сталев, Д-р Георги, Македонскиот верс, Скопје, 1970
89. Старделов, Д-р Георги, Меѓу литературата и животот, Скопје, 1981
90. Стефановиќ, Д-р Димитрије, Охридски неумски ракописи и почетоци на словенската музичка култура, Словенска писменост, Охрид, 1966

91. Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата, Материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24 XII 1977, Скопје, 1979
92. Ташковски, Драган, Рабањето на македонската нација, Скопје, 1966
93. Тодоровски, Д-р Гане, "Веда Словена", Скопје, 1979
94. Трайчев, Георги, Град Прилеп, София, 1926
95. Василиев, Асен, Български възрожденски майстори, София, 1965
96. Витанова-Сталева, Лилияна, Атанас Бадев, Известия на Института за музика при БАН, кн. 2-3, София, 1955
97. Вражиновски, Д-р Танас, Кон тематиката на исламизацијата на Македонците одразена во преданијата, Македонски фолклор год. XVI, бр. 31, Скопје, 1983
98. Wellesz, Egon, Studije o muzici srpskog Oktoihha, Cirilometodske vjesnik, Zagreb, 1934
99. Wellesz, Egon, A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford, 1962